



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА Н

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија бр. 1032-Т-220. за огласи 1032-Т-221.

Сабота, 28 декември 1957

БЕЛГРАД

БРОЈ 54

ГОД. XIII

Цена на овој број е 220.— дина. — Претплата за 1957 година изнесува 1700.— дина, а за странство 2500.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276. Продажно одделение 22-619. Тел. централа 28-610.

665.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1958 ГОДИНА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Сојузниот општествен план за 1958 година, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година.

ПР бр. 30

23 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

СОЈУЗЕН ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1958 ГОДИНА

ПРВ ДЕЛ

Глава I

ОПШТ ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТОКОТ НА СТОПАНСТВОТО ВО 1957 ГОДИНА

I

1. Во 1957 година остварен е висок пораст на производството во сите стопански дејности. Индустриското производство спрема минатата година ќе биде поголемо за 16%, а порастот на селскостопанското производство изнесува 35% спрема 1956 и 10% спрема 1955 година. Достигната вредност на селскостопанското производство во оваа година е за 22% над неговиот просек во периодот од 1930/39 година.

Исто така значаен пораст на активноста е остварен во областа на сообраќајот, чиј обем на услугите ќе порасне за 15% во однос на 1956 година, додека обемот на градежната дејност ќе биде поголем за 20%.

Благодарейќи на големиот пораст на производството во сите стопански области, во 1957 година е постигнат пораст на националниот доход од околу 22%. Вака високиот пораст на доходот беше, помеѓу другото, резултат на вонредниот род во селското стопанство. За оствареното зголемување на вкупното производство во значителна мера придонесе и високото ниво на увозот.

2. Оствареното ниво на материјалното производство и на националниот доход овозможи во 1957 година да се постигнат следните резултати:

— да се зголеми вкупната лична потрошувачка за 13% а по жител за 11,5%, така што да се надминати предвидувањата на Општествениот план за

1957 година, кој сметаше со пораст на вкупната лична потрошувачка од 9%; со тоа е остварена една од основните задачи што ја имаше поставено општествениот план за оваа година;

— значително да се зголеми волуменот на извозот и височината на сопствените девизни приходи; зголемувањето на сопствените девизни приходи изнесува 31 милијарда динари или 24%, додека е обемот на извозот поголем за околу 25 милијарди или за 23%; оваа година претставува трета година едноподно на постојан и значаен пораст на извозот, со што е прекинат периодот на поранешните големи годишни осцилации во неговото движење;

— да се зголеми обемот на запосленоста за околу 160.000 нови работници, што значи дека е апсорбиран во неселскостопанските дејности не само текуштиот прираст на активното население, туку е постигнато и извесно натамошно намалување на постојните резерви на работна сила во селското стопанство;

— во 1957 година е остварен висок пораст на продуктивноста во сите стопански дејности; во индустријата овој пораст изнесува околу 9%; порастот на производството и на доходот постигнат е, спрема тоа, со релативно помало ангажирање нова работна сила отколку што беше тоа случај во претходните години.

3. Годишната 1957 не ја карактеризира само големиот пораст на производството и на доходот туку исто така и големиот пораст на сите видови внатрешна потрошувачка. Во однос на претходната година номиналните лични доходи пораснаа за 20,5%. Истовремено буџетските расходи забележија мошне голем пораст од преку 38 милијарди динари или 18,8%, а расходите на социјалното осигурување се поголеми за 18%. При ваквиот пораст на потрошувачката остварен е и обем на инвестициите поголем за околу 50 милијарди динари или за близу 15%.

Брзиот и високиот пораст на потрошувачката и на внатрешната побарувачка не можеше да мине без определени последици, кои пред сè се огледаат:

— во натамошното зголемување на дефицитот на платниот биланс; дефицитот од текуштите надворешнотрговски трансакции порасна за 5 милијарди динари; зголемувањето на дефицитот е предизвикано од голем пораст на увозот. Овој резултат е дотолку понеповолен што до него дојде во годината што ја карактеризира така значителен пораст на националното производство;

— во зголемувањето на цените на селскостопанските производи, особено на цените на големо; порастот на внатрешната потрошувачка, заедно со големата извозна побарувачка, попречи во една вонредно поволна селскостопанска година во поголема мера да се стабилизираат цените и пазарот на селскостопанските производи.

Високиот пораст на производството и на доходот во 1957 година овозможи голем пораст на внатрешната потрошувачка. Темпото на порастот на доходот во оваа година претставува исклучителна појава, та одмерувањето на вкупната внатрешна потрошувачка, мора да води сметка за тој факт, имајќи ја особено поредвид потребата од подобрување на платниот биланс и од натамошна стабилизација на стопанството и пазарот.

II

Поблиската оцена на развојот на производството го покажува следното:

1. Како што е истакнато, се предвидува дека вкупното индустриско производство ќе биде поголемо за околу 16% во однос на 1956 година. Со тоа ќе бидат надминати предвидувањата на Општествениот план, кој сметаше со порастот од 13%. Пораст на производството е остварен во сите индустриски гранки, освен во тутуновата индустрија, и тој врз базата на податоците за 10 месеци се оцењува вака:

Производство на електроенергија	121
Производство и преработка на јаглен	107
Производство и преработка на нафта	130
Чрна металургија	124
Обоена металургија	110
Производство и преработка на неметали	116
Метална индустрија	117
Бродоградба	118
Електроиндустрија	136
Хемиска индустрија	120
Индустрија на градежни материјали	115
Дрвна индустрија	114
Индустрија на хартија	112
Текстилна индустрија	115
Индустрија на кожа	116
Индустрија на гума	124
Прехранбена индустрија	123
Графичка индустрија	114
Тутунова индустрија	89

Поволен развој на индустриското производство е овозможен од значително подобро и поредовно снабдување на индустријата со репродукциони материјали, како од домашно така и од странско потекло, и посебно од добрата селскостопанска година. Со усовршувањето на технолошките процеси постигнат е поголем процент на искористување на сировините, при истовремено поголемо учество на домашни оплемени сировини. Поволна околност претставуваше и понормалната снабденост на индустријата со енергија од сите видови. Проширувањето на меѓусебната производна кооперација даде можност за поцелошно користење на постојните капацитети во одделни индустриски гранки каде што оваа кооперација беше потребна и пожелна.

Порастот на индустриското производство е следен со истовремено зголемување на запасите на основни сировини и репродукциони материјали, кои кон крајот на оваа година ќе бидат за 33% поголеми отколку кон крајот на претходната година. Со поголемиот овогодишен увоз зголемени се и запасите на поважни увозни сировини.

Што се однесува само од структурата на индустриското производство, особено треба да се истакне дека производството на добра за лична потрошувачка порасна во оваа година за 17%, производството на репродукциони материјали исто така за 17%, а производството на енергетските гранки за 12%.

2. Најзначителен резултат е постигнат во зголемувањето на селскостопанското производство. Неговиот обем по одделни гранки се проценува во 1957 година вака:

	1951/55=100	1955=100	1956=100
Земјоделство	149	124	151
Овощтарство	85	78	198
Лозарство	98	77	134
Сточарство	119	109,2	108
Рибарство	123	128	103
Домашна преработка	94	79	138

Во рамките на општото зголемување на селскостопанското производство се истакнува порастот на земјоделското производство, а особено производството на пченица и пченка, кое во овој обем не е постигнато ниедна година ни пред ни по војната. Зголемувањето на производството на жита е резултат како на поголемите приноси, така и на по-

големите посеани површини, кои во 1957 година за над 450.000 ха се над оние во претходните години.

До значително зголемување на селскостопанското производство дојде поради мошне поволните климатски услови, кои осетно влијаеа врз развојот на посевите и врз зголемувањето на приносите. Оценувајќи го развојот на селскостопанското производство исто така треба да се истакнат и другите моменти што се резултат на политиката и на свесните напори за унапредување и модернизовање на селското стопанство. Јасно дефинираната политика на неговиот развој, системот на мерките за економската стимулација, јакнењето на задружните организации и на разни форми на нивна кооперација со индивидуалниот селанец, сестраните мерки за модернизовање производството на крупните стопанства, како и зголемувањата на општествениите вложувања во оваа и во претходните години, исто така од своја страна придонесоа за овој поволен пресврт во движењето на селскостопанското производство. Помеѓу другото, треба да се спомене дека употребата на вештачко ѓубриво во 1957 година е зголемена са натамошни 300.000 тони; а употребата на квалитетно семе од пченица и на семе од хибридна пченка е скоро удвоена спрема претходната година. Користењето на поголемиот број трактори овозможи притоа благовремена и подобра обработка и сеидба. Во оваа година може да се констатира поефикасна и поквалитетна работа на разни селскостопански служби, па поради тоа и дејство на применетите агротехнички мерки беше поуспешно.

3. Другите стопански гранки го следеа главно ваквиот развој на индустриското и селскостопанското производство.

Сообраќајот успеа да го совлада значителното зголемување на овогодишниот промет благодарейќи на користењето внатрешните резерви и на проширувањето капацитетите за последните две-три години. Притоа и оваа година укажа на потребата од натамошно проширување на сообраќајните капацитети, за да можат тие благовремено да се усогласуваат со динамиката на развојот на производството и на прометот.

Поголемиот обем на инвестициите предизвика зголемена градежна дејност која значително го надмина обемот на градежната дејност од претходната година, иако техниката опременост на градежништвото повидно ниту во оваа година не се подобри.

III

1. Обемот на инвестициите во основните средства во износ од 435 милијарди динари, поголем за околу 50 милијарди динари отколку претходната година, можеше да биде остварен благодарейќи на високото индустриско производство, на пренесените запаси од изминатата година и на значително поголемиот увоз. Зголемената инвестициона дејност го стимулира високото индустриско производство и овозможи реализација на сите инвестициони добра што беа расположиви во текот на годината. Сепак, вкупните стопански движења во оваа година покажуваат дека достигнатото ниво на инвестициите, што се финансираат со домашни средства во наредната година не би смеело да биде надминато, во интерес на поповолниот развој на платниот биланс и на очувањето на стопанската стабилност.

2. Во 1957 година остварени се барањата на Општествениот план во поглед на менувањето на структурата на инвестициите. Во прв ред се зголемени, апсолутно и во релативен израз, нестопанските инвестиции, така што достигнаа за 47% повисоко ниво од 1956 година. Најголем пораст на вложувањата е забележен во станбено-комуналната дејност, каде што тој изнесува околу 20 милијарди динари. За првите 9 месеци изградени се во градовите скоро 50% повеќе станови отколку во истиот период во 1955 година. Истовремено позначително пораснаа и вложувањата во областа на просветата и културата.

Кај стопанските инвестиции зголемени се општествените вложувања во селското стопанство, во сообраќајот и во градежништвото за сметка на намалувањето на индустриските инвестиции.

Наведените промени во структурата на инвестициите ги покажува следниот преглед:

	— во милијарди динари			
	1956	Структура	1957	Структура
Износ			Износ	
1. Индустрија и рударство	167,4	43,9	160,0	36,8
2. Селско стопанство	30,5	8,0	39,5	9,1
3. Шумарство	8,7	2,3	10,0	2,3
4. Градежништво	8,1	2,1	11,2	2,6
5. Сообраќај	72,0	18,8	82,8	19,0
6. Трговија и угостителство	18,3	4,8	20,0	4,6
7. Занаемство	3,5	0,9	4,0	0,9
8. Водостопанство	3,5	0,9	4,3	1,0
Стопански инвестиции	312,0	81,7	331,2	76,3
Нестопански инвестиции	70,0	18,3	103,2	23,7

3. Една од карактеристиките на инвестиционата дејност во 1957 година сочинуваат значително поголемите вложувања од фондовите и од средствата на народните републики и на народните одбори, како и поголемите вложувања на стопанските организации. Инвестициите на народните републики и на народните одбори се поголеми за 34 милијарди или за близу 30% отколку во претходната година. Нивното зголемување го сочинува претсжнот дел од вкупниот пораст на инвестициите во 1957 година. Зголемувањето на овие инвестиции е овозможено со високото притечување на средства во фондовите на политичкотериторијалните единици.

Односот на сојузните и другите инвестиции, и промените што во тој поглед настанаа во однос на претходната година, се гледаат од следниот преглед:

	— во милијарди динари			
	1956	Структура	1957	Структура
Износ			Износ	
1. Инвестиции од сојузните средства	140,3	36,7	142,0	32,6
2. Инвестиции од средствата на политичкотериторијалните единици	124,9	32,7	159,0	36,5
инвестициите				
3. Инвестиции од фондови на стопанските организации	41,9	10,9	45,0	10,2
4. Потрошувачка на амортизационите фондови	74,9	19,7	90,0	20,7
Вкупно	382,0	100,0	435,0	100,0

Поголемиот пораст на инвестиционите средства во фондовите на народните републики и на народните одбори бараше во текот на 1957 година делумно да се одложи нивното користење до по донесувањето на завршните сметки, бидејќи тоа застрашуваше да предизвика растројувања на пазарот. Порастот на инвестициите на народните републики и на народните одбори секако беше потребен од гледиштето на менувањето структурата на вложувањата и на покренувањето локална иницијатива во примената на ситни инвестиции со побрз обрт на средствата, од што тргнаваше и Општествениот план

за 1957 година. Но темпото на порастот на инвестициите од фондовите на народните републики и на народните одбори е одраз на вонредниот пораст на внатрешната потрошувачка воопшто, а особено на порастот на инвестициите. Таквите тенденции во развојот на инвестициите бараат, меѓутоа, поефикасен систем за нивно усмерување со цел за отстранување на основните диспропорции во стопанската структура.

IV

1. Личната потрошувачка, вкупно и по жител, забележи значаен пораст во оваа година. Со порастот на вкупната лична потрошувачка од 13,5% и потрошувачката по жител од 11,5% се надминати предвидувањата на Општествениот план во поглед на личната потрошувачка. Ваквиот развој на личната потрошувачка е овозможен со значително зголем пораст на производството и на доходот од оној со кој сметаше Општествениот план за 1957 година. Иако во една година е постигнат мошне висок пораст на личната потрошувачка, нејзиното ниво во 1957 година е поголемо за околу 12% во однос на 1955 година, со оглед на извесно намалување во 1956 година.

2. Зголемувањето на реалните плати во стопанството за околу 14% е следено од истовремен пораст на продуктивноста на трудот. Се оценува дека просечното зголемување на продуктивноста на трудот изнесува во индустријата над 9%, во градежништвото 16% и во сообраќајот околу 8%. Извршеното зголемување на личните доходи на почетокот на оваа година, со спроведената реформа на платниот систем, претставуваше важен поттик за зголемување на продуктивноста. Тоа покажува, гледано во целина, дека овогодишниот пораст на личната потрошувачка и на реалните доходи беше економски мотивиран.

3. Порастот на личните доходи овозможи да се забрза процесот на нивното диференцирање спрема степенот на квалификациите и стручноста, а на друга страна структурата на личната потрошувачка да почне постепено да се менува во правец на поголема потрошувачка на индустриски производи, а посебно на трајни потрошни добра.

4. Во 1957 година дојде до голем пораст на непроизводните расходи, кои значително го надминаа нивниот обем во 1956 година, како и предвидувањата на Општествениот план за оваа година. Додека со Општествениот план беше предвидено буџетските расходи да порастат за 8%, нивното зголемување до крајот на 1957 година ќе биде околу 18,8%. Сличен пораст на расходите е остварен и во другите области на нестопанската потрошувачка, со исклучок на расходите на народната одбрана чиј обем во оваа година остана непроменет. Движњето на одделни основни видови општоопштествена потрошувачка беше следното:

	— во милијарди динари			
	1956	Индекс	1957	Индекс
Буџетите вкупно	204,3	100,0	242,9	118,8
Социјално осигурување	133,3	100,0	157,5	118,1
Народна одбрана	157,5	100,0	157,5	100,0

Иако поради општиот пораст на стопанската активност мораше да дојде до зголемување на овие расходи на предвиденото ниво, нивниот пораст и обем во оваа година не беше во согласност со реалните можности на нашето стопанство. Од гледиштето на одржување внатрешната потрошувачка на нивото што би овозможило побрзо намалување на дефицитот во платниот биланс, ваквиот пораст на буџетите и други нестопански расходи, особено ако би се продолжил и во наредните години, би можел да претставува смеќавање за постигање на таа цел.

V

1. Во 1957 година можат да се констатираат различни движења на пазарот на индустриски и селскостопански производи. Пазарот на индустриските производи ја сочува својата стабилност и во оваа

година, та индексот на нивните цени остана во целост непроменет. Врз цените и врз пазарот на селскостопански производи влијаеја два фактори: зголемувањето на гарантираните цени за житото, како последица на долгорочната политика на усогласување односот на цените, и големиот пораст на внатрешната и извозната побарувачка. Обата моменти доведоа до позначителен пораст на откупните цени на селскостопанските производи. Овој пораст беше најизразит кај добитокот и кај производите од добиток, потоа кај житата поради веќе споменатите гарантирани цени, додека кај другите селскостопански производи настанаа релативно помали поместувања. Недостигот на сточна храна во претходната година, неусогласеноста на цените на житата и на цените на добитокот во одделни периоди од таа година, како и недостаточното регулирање извозни барања во врска со тие фактори, влијаеја врз извесно слабеење на сточниот фонд што е констатирано на почетокот на 1957 година. Порастот на цените на големо само делумично се одрази во текот на оваа година врз височината на малопродажните цени кои во многу помала мера се зголемија. Врз порастот на цените на селскостопанските производи влијаеше и слабата техничка опременост и недостатоците во организацијата на трговијата со селскостопански производи.

Индекси на цените во 1956 и 1957 година

	Просек		
	1956	XI 1957	I—XI 1957
	1955	XI 1956	I—XI 1956
А) Цените на големо			
Индустриски производи	102,0	101,0	98,6
Селскостопански производи	104,2	112,0*	109,1*
Б) Цените на мало			
Индустриски производи	104,2	101,0	101,4
Селскостопански производи	103,1	101,0	100,0
Услуги	104,2	103,0	102,5**
	108,7	104,9	105,5

2. Внатрешниот пазар беше значително подобро снабден со индустриски и селскостопански производи одошто во претходната година, што беше овозможено од високиот пораст на домашното производство и од значителното зголемување на овогодишниот увоз. Поради опаѓањето на сточниот фонд во претходната година и неговото пополнување во оваа година, како и поради поголемата извозна побарувачка и побарувачка на домашните потрошувачи со поголеми лични доходи, единствено недостигаа достаточни количини месо за внатрешна потрошувачка, та кон крајот на годината се презамени мерки во правец ограничување височината на извозот на добиток и месо. И покрај порастот на побарувачката и зголемувањето на потрошувачката, зголемени се во оваа година вкупните запаси на готови производи и на репродукциони материјали.

3. Развојот на внатрешниот пазар и на цените во 1957 година укажува на потребата од одржување сразмерниот пораст на внатрешната потрошувачка, за да се зацврсти и да се сочува на подолг срок стабилноста на стопанските движења.

* Индексот на цените од 112 се однесува на октомври 1957 година спрема октомври 1956 година, односно индексот 109,1 на просекот јануари октомври 1957 спрема соодветниот период од претходната година, поради немање податоци за ноември текущата година.

** Индексите на цените на големо и мало на селскостопанските производи не содржат иста структура на производите и меѓусебно не се напјлно споредливи.

VI

1. Надворешнотрговската размена, која во оваа година беше од влијание како на развојот на производството така и на развојот на внатрешната потрошувачка, забележи натамошен силен пораст, така што нејзиниот обем скоро за една третина е поголем одошто во изминатата година. Додека високиот обем на производството овозможи значително зголемување на извозниот волумен, дотагош брзото проширување на внатрешната потрошувачка, заедно со порастот на инвестициите, предизвика уште побрзо напредување на увозот.

2. Во 1957 година е остварен висок пораст на извозот на индустриски и селскостопански производи, како и на извозот на услуги, макар што и во оваа година постоеа извесни слабости во организацијата на собирањето и транспортирањето на извозни вишоци, особено на селскостопански производи. Вкупните девизни приходи пораснаа за преку 30 милијарди динари, или за 24%, при што само приходите од извозот на стоки се поголеми за 23 милијарди или за 23%. За последните две години порастот на извозот изнесува околу 60%, што укажува на натамошните можности за пораст на нашиот извоз. Порастот на девизните приходи во периодот од 1955—1957 се гледа од следниот преглед:

	— во милијарди динари				
	1955	1956	1957	Индекс 1957/1955	Индекс 1956/1955
Вкупен извоз	75,6	99,3	122,2	161,6	123,1
— индустрија	53,4	68,1	87,7	163,2	127,5
— селско стопанство	19,1	27,0	30,0	157,1	111,1
— шумарство	3,1	4,2	4,5	145,1	107,1
Аванси за бродоградба	—	—	2,3	—	—
Нестоковни приходи	23,4	29,3	35,1	150,0	119,8
Вкупно	99,0	128,6	195,6	161,2	124,1

Кај индустриските производи осетно порасна извозот на производи на дрвната индустрија, на обоената металургија, на електроиндустријата, на бродоградбата, на хемиската и на прехранбената индустрија. Во селскостопанскиот сектор е зголемен извозот на сточни производи, овошје и лековити растенија, а благодарейќи на добрата жетва пченката повторно се појави во извозот. Истовремено и придонесот на нестоковниот извоз кон платниот биланс станува сè позначителен. Бруто нестоковните приходи сочинуваат веќе близу 30% од вкупните девизни приходи од извозот.

3. Уште посилен пораст е остварен на страната на увозот, чиј вкупен волумен е поголем за околу 58 милијарди динари, или за 40% од претходната година. Најголем пораст настана кај увозот на репродукциони материјали, каде што ова зголемување изнесува околу 34 милијарди динари или околу 48%. Зголемувањето на вредноста на увозот делумично беше предизвикано од поскапувањето на некои сировини и од порастот на помошните транспортни трошоци, но во најголем дел тоа е резултат од поголемиот физички обем на увозот. Големата внатрешна побарувачка и непотполните мерки за регулирање на увозот го предизвикаа овој брз скок во порастот на волуменот на увозот. Со еден добар дел зголемениот увоз послужи и за создавање поголеми запаси на основни репродукциони материјали кај претпријатијата.

4. Побрзиот пораст на увозот од извозот, и покрај осетниот пораст на извозот, го прави и порастот на увозот, да се зголеми овогодишниот дефицит од текуштото надворешнотрговско работење. Пивото на текуштиот дефицит, кој не ги посматра рамките предвидени со Општествениот план за оваа година, е поголемо за околу 5 милијарди динари одошто во 1956 година. Меѓутоа, и покрај апсолутното зголемување на дефицитот, сопствениите приходи покриваат во 1957 година 80,6% од

расходите на текуштото надворешнотрговско работење спрема 79,7% во 1956 година.

Височината на остварениот дефицит секако претставува неповолен момент во годината на така големата стопанска активност и на големиот пораст на производството. Но од друга страна, интензитетот на развојот на извозот за последните три години исто така укажува и на блиската можност за урамнотежување на текуштите извозно-увозни трансакции. Натамошните позитивни поместувања во нашата меѓународна размена што ќе го забрзаат намалувањето на надворешно трговската пасива, нужно бараат стопанската политика посилено да се усмери на постигање она производство што ќе овозможи зголемување на извозните вишоци без истовремено несразмерно зголемување на увозните потреби.

ВТОР ДЕЛ

СМЕРНИЦИ ЗА РАЗВИТОК НА СТОПАНСТВОТО ВО 1958 ГОДИНА

Глава II

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ЦЕЛИ НА СТОПАНСКИОТ РАЗВОЈ ВО 1958 ГОДИНА

Основните задачи што ги поставува Општествениот план за 1958 година тргнуваат од стопанските резултати и движења во 1957 година и од економскополитичките цели утврдени со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година. Стопанските достигања во 1957 година, можностите за натамошен брз стопански подем и потребата од зајакнување на неговата стабилизација бараат и овозможуваат истовремено порешително да се постави прашањето за решавање на текушниот дефицит во платниот биланс.

Земајќи таква ориентација стопанскиот развој во 1958 година ќе го карактеризираат следните основни моменти:

1. Натамошен брз подем на производството и на националниот доход, кои треба да бидат следени од пораст на продуктивноста на трудот во целото стопанство. Ивршените промени во стопанскиот систем, а особено во начинот на расподелбата на приходите на стопанските организации, имаат непосредно за цел да го поттикнат посилниот пораст на продуктивноста и поширокото користење на внатрашните резерви за зголемување на вкупното национално производство.

2. Предвидениот пораст на производството треба да биде искористен за порамномерно движење на извозот и увозот, за да се намали погдетно во 1958 година текуштиот дефицит на платниот биланс. Расподелбата на општествениот производ и на националниот доход што ја утврдува Општествениот план треба да го обезбеди исполнувањето на оваа цел. Со зголемување на извозот и со поцврсто регулирање височината на увозот треба да биде постигнато наведеното намалување на текуштиот дефицит на платниот биланс.

3. Зголемувањето на личната потрошувачка и на животниот стандард на населението во 1958 година ќе претставува една од основните задачи на економската политика. Порастот на личната потрошувачка ќе се движи во согласност со порастот на продуктивноста на трудот и ќе биде обезбеден со соодветно зголемување на домашното производство и со дополнителен увоз на потрошни добра.

4. Инвестиционата политика и инвестиционата дејност во 1958 година ќе ги карактеризира почетокот на изградбата на нови крупни објекти чие изведување го предвидува Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година, како и значителното зголемување на инвестициите за развој на селскостопанското производство. Истовремено ќе се зголемат инвестициите во сообраќајот, градежништвото и трговијата. Обемот на инвестициите што се финансираат од до-

мажни средства ќе остане на нивото остварено во 1957 година.

5. Во 1958 година значително се зголемуваат средствата од општоопштествените фондови за финансирање на инвестициите во неразвиените подрачја, пред сè во Македонија и во Косовско-метохиска Област, со цел да се забрза стопанскиот развој на овие подрачја согласно со смерниците на Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година.

6. Височината на расходите за општоопштествените потреби ќе се задржи исто така на нивото од 1957 година, а со оглед на пивниот висок овогодишен пораст, и со цел динамиката на порастот на овие расходи да се доведе во согласност со стопанските можности на земјата.

7. Заради очување на стопанската стабилност, заради подобрување состојбата на платниот биланс и заради зголемување животниот стандард на населението, со Општествениот план за 1958 година се предвидуваат мерки за понормално движење на нестопанските расходи и мерки за регулирање на потрошувачката на инвестициони средства на сите степени на нивното формирање, во согласност со веќе донесените прописи со кои се регулираат формирањето и употребата на овие средства.

Глава III

ОПШТЕСТВЕН БРУТО ПРОИЗВОД И НАЦИОНАЛЕН ДОХОД

I. Производство

1. Тргувајќи од достигнатиот ниво на производство во 1957 година, од материјалните и општествените услови, како и од основните цели и задачи натамошниот развој на стопанството, се предвидува дека во 1958 година ќе се оствари следниот пораст на општествениот бруто производ и на националниот доход:

	1957	1958	— во милијарди динари	
			Индекс	1957 : 57
Општествен бруто производ	3.947,8	4.227,7	107,1	118,3
Национален доход	1.792,2	1.860,5	103,8	121,7

Со оглед на мошне високиот пораст на производството во 1957 година, просечниот годишен пораст на општествениот производ и на националниот доход во 1957 и 1958 година, т. е. во првите две години на петгодишниот период од 1957 до 1961 година, би изнесувал 12,6% односно 12,4%. Заключно со 1958 година би се оствариле од предвиденото зголемување на општествениот бруто производ до 1961 година 46,4%, односно на националниот доход 48,3%.

2. Се предвидува дека националниот доход на еден жител ќе порасте во 1958 година во однос на 1957 година за 2%, со оглед на годишниот пораст на населението од 1,7%.

3. Во 1958 година се предвидува следниот пораст на производството според намената:

	Индекс	
	1958 : 57	1957 : 56
Општествен бруто производ	107,1	118,3
Средства за производство	107,7	115,9
— средства за работа	109,5	102,1
— предмети на трудот	107,5	118,4
Средства за потрошувачка	106,0	122,4

Таквиот пораст, заедно со користењето на пренесените непотрошени средства од 1957 година, треба да оствари неопходна материјална база за предвидената размена со странство и за предвидената распределба и потрошувачка во 1958 година.

4. По одделни стопански области се предвидува следниот пораст на вредноста на бруто производство:

	— во милијарди динари Индекси			
	1957	1958	1958 : 57	1957 : 56
Стопанство —				
вкупно	3.947,8	4.227,7	107,1	118,3
Индустрија	2.054,6	2.287,7	111,3	115,6
Селско стопанство	912,1	878,3	96,3	133,0
Шумарство	67,9	69,2	101,9	99,1
Градежништво	259,8	281,8	108,5	121,1
Сообраќај	243,7	265,5	109,0	111,5
Трговија, угостителство и туризам	220,1	240,6	109,3	111,6
Занаетчиство	189,6	204,4	107,8	108,0

Ваквиот пораст обезбедува материјална структура на производство потребна за остварување на задачите и целите од планот за 1958 година.

II. Распределба

1. Во 1958 година се предвидува следното движење на општествениот бруто производ и на увозот-извозот на стоки и услуги:

	— у милијардама динара Индекси			
	1957	1958	1958 : 57	1957 : 56
Општествен бруто производ	3.947,8	4.227,7	107,9	118,3
Увоз на стоки и услуги	495,7	554,9	111,9	132,5
Извоз на стоки и услуги	451,0	508,4	112,7	124,2

Предвидените односи во движењето на општествениот бруто производ, на увозот и на извозот на стоки и услуги обезбедуваат намалување дефицитот во платниот биланс на значително повисоко ниво на размената со странство, а со тоа и неопходни услови за стабилен развој на стопанството. Поради тоа намалувањето на темпото на порастот на увозот, при истовремено остварување на условите увозот во иднината да се движи поспоро од порастот на општествениот бруто производ, како и побрзото зголемување на извозот во однос на зголемувањето на општествениот бруто производ, претставува една од основните цели на економската политика во 1958 година.

2. Со спроведувањето во живот на овој план и со мерките на текуштата економска политика потребно е во основата да се осигури следната распределба на вкупно расположивите средства (општествен бруто производ по размената со странство и во пренесените нераспоредени средства од 1957 година):

	— во милијарди динари Индекси			
	1957	1958	1958 : 57	1957 : 56
Вкупно расположиви средства	3.962,5	4.304,2	108,6	117,4
Потрошувачка на предмети на трудот	2.006,0	2.193,7	109,4	116,2
Вкупни стопански инвестиции	553,2*	566,7	102,4	117,0
Лична потрошувачка	981,0	1.060,5	108,1	115,7
Општествен стандард	170,2	174,4	102,5	129,9
Државни органи и народна одбрана	207,5	210,8	101,6	105,9
Општествени резерви и нераспоредени средства**)	44,6	98,1	—	—

Во врска со тоа се предвидува следниот пораст на нето расположивите средства (национален доход со средствата од странство и со пренесените нераспоредени средства од 1957 година):

	— во милијарди динари Индекси			
	1957	1958	1958 : 57	1957 : 56
	1.806,9	1.937,0	107,2	119,7

3. Со цел за остварување на основните задачи од планот за 1958 година, се поставаат во основата следните односи во распределбата на националниот доход односно на нето расположивите средства (национален доход со средствата од странството и со пренесените средства од 1957 година):

	— структура во %	
	1957	1958
Нето расположиви средства	100,0	100,0
Акумулација (нето стопански инвестиции)	22,3	20,3
Лична потрошувачка и општествен стандард	63,7	63,7
Државни органи и народна одбрана	11,5	10,9
Општествени резерви и нераспоредени средства	2,5	5,1

III. Акумулација и производни фондови

1. За остварување на наведените задачи и цели во 1958 година, како и на неопходните материјални услови за стопанскиот развој во наредниот период, се предвидува дека во 1958 година ќе биде потребна следната акумулација:

	— во милијарди динари Индекс			
	1957	1958	1958/57	1957/56
Акумулација (нето стопански инвестиции)	403,6	393,2	97,4	120,8

*) Вкупните стопански инвестиции се намалени за износот на прометот на основни средства од 10,0 милијарди динари.

**) Општествените резерви и нераспоредените средства ги опфаќаат покрај државните резерви и сите нераспоредени односно непотрошени средства што се наоѓаат во целокупното стопанство, вклучувајќи ги тука таквите средства и на индивидуалните производи во селското стопанство.

Во врска со тоа се предвидуваат следните промени во односите на акумулацијата спрема националниот доход и спрема неговите расположивите средства;

	1957	1958	— учество во % Просек 1957—1961	1961
Однос на акумулацијата спрема националниот доход	22,5	21,1	19,6	18,3
Учество на акумулацијата во неговите расположивите средства	22,3	20,3	19,6	19,1

2. Со оглед на остварувањето на политиката на намалување дефицитот на платниот биланс се предвидува во следната година намалување на странските средства во однос на националниот доход од 8,5% во 1957 на 7,2% во 1958 година. Во врска со тоа треба да дојде и до соодветно намалување на учеството на странските средства во вкупната акумулација.

3. Поради значителната активизација на инвестиционите вложувања од изминатите години што се очекува во следната година, како и поради побрзото темпо на инвестиционата изградба, во 1958 година се предвидува зголемување на вредноста на основните фондови за 260 милијарди, т. е. за околу 22 милијарди повеќе од неговите инвестиционите вложувања во основните фондови во 1958 година.

Во врска со тоа, како и со оглед на планираните инвестиции во обртните фондови во износ од 155 милијарди, се предвидуваат следните промени во порастот и во односите на основните и обртните производни фондови:

	— во милијарди динари 1957*)	1958*)	Индекс 1958/57	Структура 1957	1958
Фондови во стопанството — вкупно	5.395	5.810	107,7	100,0	100,0
во тоа:					
Основни фондови	4.221	4.481	106,2	78,2	77,1
Обртни фондови	1.174	1.329	113,2	21,8	22,9

Побрзот пораст на обртните од основните фондови треба да осигури подобро користење на производните капацитети во следната година.

Глава IV

ИНВЕСТИЦИИ

1. За да се обезбеди и во 1958 и во наредните години стопански развој како предвидува Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година, потребно е во 1958 да се осигураат и да се забрзат инвестиционите вложувања за изградба на овие објекти со чие производство се постига најповолен ефект за платниот биланс и се овозможува предвидениот пораст на личната потрошувачка и на општествениот стандард. Покрај овој основен принцип, при инвестиционите вложувања треба да се раководиме уште и со следните:

— да се обезбедат средства за финансирање на објектите во изградба, за реконструкции и новоградби, што со релативно најмали вложени средства даваат во најкраток срок најповолни резултати во зголемувањето на производството и на националниот доход, и

— да се извршат подготвителни работи и да се започне со изградба на нови објекти што се вр-

зани за остварувањето на основните биланси од петгодишниот план.

Раководејќи се од овие принципи, посебно внимание треба да им се посвети на инвестиционите вложувања за унапредување и зголемување на селскостопанското производство и за изградба на енергетски и сообраќајни капацитети во согласност со општостопанските биланси, како и со инвестиционите вложувања со цел за побрз стопански развој на НР Македонија, НР Црна Гора и Автономната Косовско-метохиска Област.

Расположивите средства на Општиот инвестиционен фонд, како и на другите инвестициони фондови, треба да се усмерат во наведените правци.

2. Вкупните инвестициони вложувања во 1958 година (стопански и нестопански инвестиции, инвестиции во основните и обртните средства) се предвидуваат со околу 690 милијарди динари. Од тоа општествените инвестиции изнесуваат околу 594 милијарди динари односно нешто пониско од проценетите во 1957 година.

3. Во општествените инвестиции во износ од околу 594 милијарди динари се предвидуваат инвестициони вложувања во обртните фондови од околу 129 милијарди динари и вложувања во основните фондови од околу 465 милијарди динари.*)

Нивото на инвестициите во обртните фондови за околу 19% е помало од нивото проценето за 1957 година. Инвестициите вложени во обртните фондови во 1957 година и предвидените инвестиции во обртните фондови во 1958 година обезбедуваат зголемување на производството врз база на нови и подобри користења на постојните капацитети.

Обемот на инвестициите во основните фондови за околу 30 милијарди динари односно за 6,9% е поголем од проценетиот обем за 1957 година. Во 1958 година се предвидува поголемо користење на странските средства за увоз на опрема, така што инвестициите во основните фондови од сопствени средства треба да изнесуваат околу 404 милијарди динари.

Општествените бруто инвестиции (стопански и нестопански) во основните фондови од сопствени средства во наведениот износ претставуваат 9,6% од општествениот бруто производ (во 1957 година 10,1%), а општествените нето инвестиции 19,1% од националниот доход (во 1957 година 21,8%). Земајќи ги предвид само вложувањата во областа на стопанството, општествените бруто инвестиции од сопствени средства претставуваат 7,3% од општествениот бруто производ (во 1957 година 7,5), а општествените нето инвестиции 12,0% од националниот доход (во 1957 година 13,5%). Од овие податоци произлегува дека за предвидениот обем на инвестициите во 1958 година треба да се ангажираат релативно нешто помали средства на општествениот бруто производ односно на националниот доход.

4. Од вкупните инвестиции во основните фондови се предвидува дека во 1958 година ќе се потрошат околу 97 милијарди динари, односно околу 21% за нестопански инвестиции. Обемот на нестопанските инвестиции треба да биде нешто помал во однос на 1957 година. Намалувањето на нестопанските инвестиции се однесува на изградбата на згради наменети на администрацијата, додека за станбено-комуналната изградба се предвидуваат поголеми инвестициони вложувања, а за другите намени на општествениот стандард приближно на нивото од 1957 година. Притоа е земен предвид силниот пораст на нестопанските инвестиции во 1957 година, чиј вкупен обем се оценува со околу 103 милијарди динари, што претставува пораст од околу 47% во однос на 1956 година.

Нестопанските инвестиции во 1957 година, заедно со предвидените нестопански инвестиции во 1958 година, претставуваат 35,2% од вкупниот обем на

*) Обемот на инвестициите е искажан без инвестиционото одржување. Се оценува дека обемот на инвестициите во основните фондови со инвестиционото одржување ќе изнесува околу 524 милијарди динари.

*) Состав на фондовите кон крајот на годината

нестопанските инвестиции предвидени за периодот од 1957 до 1961 година.

5. Во 1958 година се предвидуваат стопански инвестиции од околу 368 милијарди динари, односно за околу 36 милијарди динари или за 10,8% повеќе одошто во 1957 година. Во тоа е опфатена амортизација во износ од околу 93 милијарди динари, колку се предвидува дека од амортизационите фондови ќе се потроши за замена на основни средства. Новите инвестиции, според тоа, би изнесувале околу 275 милијарди динари.

Стопанските инвестиции во 1957 година со планирањето инвестиции за 1958 година треба да сочинуваат 35,2% од вкупните стопански инвестиции предвидени во Општествениот план за стопанскиот развој од 1957 до 1961 година.

Се предвидува следната структура и динамика на инвестициите:

	— во милијарди динари				
	Износ	1957	1958	Индекс 1958 1957	Индекс 1958 1957
		Струк- тура	Струк- тура		
ВКУПНО	435,0	100,0	465,2	100,0	106,9
Нестопански инвестиции	103,2	23,7	97,3	20,9	94,2
Стопански инвестиции	331,8	76,3	367,9	79,1	110,8

6. Согласно со основните принципи на инвестиционата политика во 1958 година, расположивите средства за инвестиции во одделни стопански области првенствено треба да се користат за следните цели:

— во областа на индустријата и рударството треба да се продолжи со изградбата на веќе започнатите енергетски објекти и да се почне со изградба на нови во согласност со енергетските биланси. Освен тоа треба да се обезбедат средства за подготвителни работи и за изградбата на нови објекти во согласност со Општествениот план за стопанскиот развој од 1957 до 1961 година (алуминиумски комбинат, Комбинатот Мајданпек—Бор, за зголемување на производството на бакар и суперфосфати, за фабрики на азотни губриња, шеќерани и друго).

Во другите гранки на индустријата треба инвестиционите вложувања пред сè да се усмерат на довршување на објектите во изградба и на реконструкции. Инвестициите во новите објекти во тие гранки треба, главно, да се усмерат во оние видови кај кои потребниот произведен капацитет не може да се постигне со довршување на објектите што веќе се во изградба, односно со реконструкции. Притоа треба да се имаат предвид можностите за изградба на нови објекти особено во неразвиените подрачја.

За напред наведените цели се предвидуваат средства (вклучувајќи ги и средствата на амортизацијата) во износ од 170 милијарди динари.

— Во областа на селското стопанство се предвидуваат инвестициони вложувања во износ од 60 милијарди динари, кои треба да се користат со цел за унапредување и зголемување на селскостопанското производство, а првенствено за зголемување на производството во гранките на поледелството и сточарството. Поради тоа во однос на поранешните години се предвидуваат значително поголеми вложувања за набавка на домашна и увозна опрема, за изградба на мелирациони објекти (вклучувајќи ги мелирационите работи на изградба на каналот Дунав—Тиса—Дунав), како и за зголемување на сточниот фонд.

Сојузниот извршен совет треба да настојува во оваа област по можност да се зголемат инвестиционите вложувања, најмногу до 70 милијарди динари, користејќи ги за тие цели странските средства и резервите, како и евентуално непотрошените средства предвидени за други стопански области.

Со цел за регулирање на водните текови и на одбраната на селскостопанските земјишта од поплави и порои се предвидуваат средства во износ од 5 милијарди динари.

— Во областа на шумарството се предвидуваат средства во износ од 8 милијарди динари првенствено за изградба на комуникации потребни за отворање нови шумски комплекси, за доградување на комуникационите системи во недостаточното отворени шуми и за набавка на опрема за одгледување на шуми.

— Во областа на градежништвото се предвидуваат средства во износ од 12,5 милијарди динари првенствено за набавка на машини и друга опрема заради механизација на градежната дејност и заради забрзување на градежните и градежно-занајтчиските работи и на работите на мелиорациите.

— Во областа на сообраќајот се предвидуваат инвестиции во износ од 85,4 милијарди динари. Со тие средства треба првенствено да се зголемат капацитетите на возните и пловните средства, да се зголеми пропусната моќ на постојните пруги (реконструкции и нормализации), да се продолжат започнатите работи на новите железнички пруги и на магистралните патишта како и за изградба на приклучни и секундарни патишта и на телеграфско-телефонска мрежа.

— Во областа на трговијата, угостителството и туризмот предвидените средства во износ од 23 милијарди динари треба да се користат првенствено за реконструкција на постојните и за изградба на нови складови на селскостопански производи, за реконструкција и модернизирање на постојните и за изградба на нови угостителски и туристички објекти, како и за набавка на технички средства за чување на стоките.

— Во областа на занаетчиството се предвидува дека ќе се потрошат околу 4 милијарди динари за обнова и модернизирање на постојните, како и за изградба на нови занаетчиски капацитети.

7. Во рамките на инвестициите по одделни стопански области се предвидува дека, во смисла на одредбите од перспективниот план, како наменски инвестиции од сојузните средства на територијата на НР Македонија ќе се финансираат инвестиции во износ од 14,1 милијарди динари и на подрачјето на Автономната Косовско-метохиска Област инвестиции во износ од 9,2 милијарди динари.

Овие средства треба да се користат за продолжување на веќе започнатата инвестициона изградба и за изградба на нови објекти, при што се опфатени и средствата за плаќање на учеството во заемите од Општиот инвестиционен фонд. Предвидените средства треба да послужат за побрз стопански развој на овие области, а особено во оние гранки на стопанството за кои постојат поволни природни услови и кои придонесуваат за решавање на основните стопански биланси на Југославија.

8. Во согласност со инвестиционата политика во 1958 година се предвидува следната структура и динамика на стопанските инвестиции по области:

	1957		1958		Индекс 1957
	Износ	Структура	Износ	Структура	
Индустрија и рударство	160,0	48,3	170,0	46,2	106,1
Селско стопанство	39,5	11,9	60,0	16,4	151,8
Шумарство	10,0	3,0	8,0	2,2	80,0
Градежништво	11,2	3,3	12,5	3,4	111,7
Сообраќај	82,8	25,0	85,4	23,2	103,1
Трговија и угостителство	20,0	6,0	23,0	6,2	115,0
Занаетчиство	4,0	1,2	4,0	1,1	100,0
Водостопанство	4,3	1,3	5,0	1,3	116,2
Вкупно	331,8	100,0	367,9	100,0	110,8

9. Со цел за усмерување на инвестициите и за остварување на основните задачи поставени во Општествениот план за стопанскиот развој од 1957 до 1961 година во 1958 година се предвидуваат средства во Општиот инвестиционен фонд во износ од 178,5 милијарди динари. Во овој износ се опфатени: средствата во износ од 8,4 милијарди динари за дотации на инвестиционите фондови на НР Македонија, НР Црна Гора и Автономна Косовско-метохиска Област, што ќе се користат за финансирање изградбата на стопански објекти, како и средствата во износ од 1,9 милијарди динари за продолжување изградбата на фабриката за мотори и скутери „Томос“ и за продолжување изградбата на фабриката за цемент во Умаг. Покрај тоа, во Општиот инвестиционен фонд се предвидени средства во износ од 9 милијарди динари што покрај другото, ќе се употребат за партиципации при одобрувањето на заеми од Општиот инвестиционен фонд на НР Македонија, НР Црна Гора и Автономната Косовско-метохиска Област за отплата на заемите на Федерацијата, како и за дотации на Белград, Задар и на некои индустриски места во централна Босна.

Глава V

ЛИЧНА ПОТРОШУВАЧКА И ОПШТЕСТВЕН СТАНДАРД

I. Лична потрошувачка

1. Во согласност со целите и задачите на Општествениот план за стопанскиот развој од 1957 до 1961 година, во 1958 година се обезбедува натамошно зголемување на личната потрошувачка. Фондот на личната потрошувачка во оваа година треба да порасте за околу 80 милијарди динари или за 8% вкупно, односно по жител за околу 6,2%. Со тоа за првите две години би се реализирало околу 50% од порастот на личната потрошувачка предвиден со Општествениот план за стопанскиот развој од 1957 до 1961 година.

2. Во зависност од предвидениот пораст на продуктивноста на трудот, во 1958 година се предвидува дека просечните реални плати на запослените во социјалистичките стопански организации ќе порастат за околу 7%. Со тоа би се зголемиле реалните плати на запослените во социјалистичките стопански организации за нешто над 20% во однос на 1956 година. Со примената на новиот начин за распределба на доходот на стопанските организации, потребно е во предвидените рамки на порастот на платите подоследно да се спроведува принципот за наградување спрема работата, врзувајќи го личниот доход на поединци за продуктивноста на трудот.

Просечните плати на запослениот персонал во државните органи и во јавните служби ќе се зголеми во 1958 година за околу 13%. Со промените во пензискиот систем, просечните пензии во 1958 година ќе се зголемат за околу 13%—14%.

Со оглед на пренесените нереализирани вишоци од овојгодишниот род, како и на очекуваното селскостопанско производство во 1958 година, се предвидува натамошен пораст на личната потрошувачка на селскостопанските производители. Порастот на личната потрошувачка ќе биде поголем во оние реони и кај оние производители што побрзо ќе го зголемат селскостопанското производство и пазарните вишоци.

3. Порастот на личната потрошувачка во 1958 година ќе биде овозможен:

— со натамошен пораст на индустриското производство за лична потрошувачка од 11%;

— со зголемување на увозот на потрошни стоки од околу 3 милијарди девизни динари, така што вкупниот увоз ќе изнесува околу 15 милијарди девизни динари;

— со увоз на прехранбени производи и со усогласување извозот на овие производи со потребите на внатрешната потрошувачка со што треба да се обезбедат зголемени фондови на прехранбени производи и услови за постабилни односи на пазарот.

Под тие услови во 1958 година се предвидува пораст на расположивите фондови на потрошни стоки за внатрешна потрошувачка за околу 12% во однос на 1957 година. Според тоа, се предвидува побрз пораст на фондозите на потрошни стоки од предвидениот пораст на личната потрошувачка, што ќе овозможи пополнување и зголемување на запасите на стоки за лична потрошувачка во трговијата и индустријата.

4. За да се обезбеди зголемување на личната потрошувачка и на реалните плати, Сојузниот извршен совет во рамките на своите овластувања ќе презема мерки за остварување на веќе утврдената политика за зголемување на животниот стандард.

За обезбедување пораст на личната потрошувачка потребно е:

— со производната политика и со соодветниот увоз на сировини, да се осигурава предвиденото зголемување на производството на потрошни стоки;

— да се усогласува обемот и динамиката на извозот на основни прехранбени производи и на потрошни индустриски стоки со предвидениот пораст на личната потрошувачка;

— да се обезбеди благовремена реализација на увозот на потрошни стоки и со тоа да се осигури подобра снабденост на пазарот.

Покрај овие мерки, од особено значење за порастот на личната потрошувачка на градското население е подобрувањето на организацијата на снабдувањето на градовите. Поради тоа средствата на локалните инвестициони фондови треба да бидат усмерени кон проширување и подобро техничко опремање на организациите за снабдување.

II. Општествен стандард

1. Со оглед на брзиот пораст на инвестициите во областа на општествениот стандард во 1957 година и на недостаточните капацитети на градежништвото, особено на градежното занаетство, од битна е важност во 1958 година да се стабилизира веќе достигнатото ниво на инвестициите за општествениот стандард. Во 1958 година се предвидува пораст на инвестициите во општествениот стандард од околу 6%, така што тие да достасаат ниво од 93 милијарди динари. Тоа претставува зголемување на обемот на инвестициите од околу 62% спрема 1956 година. Со тоа заклучно со 1958 година би се реализирале околу 1/3 од предвидените инвестиции во општествениот стандард за периодот од 1957 до 1961 година.

2. За станбено-комуналната изградба во 1958 година се предвидуваат вложувања од општествените средства од околу 67 милијарди динари, спрема 63 милијарди динари во 1957 година. На тој начин вложените општествени средства за станбено-комунална изградба во 1957 и 1958 година би изнесувале 130 милијарди динари, спрема 371 милијарда динари колку е предвидено во целиот период 1957—61, или околу 35%.

За решавање на низа комунални проблеми, особено за побрз развој на детските установи и сервисните служби потребни за домаќинство, во 1958 година покрај фондовите за станбено-комунална изградба, преку станбените заедници треба да се мобилизираат материјалните средства на политичко-територијалните единици и на стопанските организации, како и средствата на граѓаните. Во тој правец општинските народни одбори треба да ја помогнат и да ја даваат полна поддршка на работата на станбените заедници.

Со мерките на текуштата економска политика треба да се обезбеди зголемување на стимулацијата за поголемо ангажирање средствата на граѓаните за станбена изградба, со оглед дека при зголемувањето на личните доходи нивните средства можат значително да придонесат да се забрза станбената изградба. Во тој правец, меѓу другото, потребно е да се подобрат условите за кредитирање на задружната станбена изградба.

Глава VI

ДРЖАВНИ ОРГАНИ И НАРОДНА ОДБРАНА

1. Вкупните расходи на државните органи*) и на народната одбрана се предвидуваат во 1958 година:

	— во милијарди динари			
	1957	1958	1957 1958	1957 1958
Вкупни расходи	207,5	210,8	101,6	105,9
во тоа:				
текуштата по-				
тросувачка	193,4	206,8	106,9	105,6

Уделот на расходите на државните органи и на народната одбрана во националниот доход во 1958 година ќе изнесува 11,3% спрема 11,6% во 1957.

2. Текуштите расходи на државните органи во 1958 година треба да се зголемат за 4 милијарди динари во однос на расходите во 1957 година. Меѓутоа, реалниот обем на расходите на државните органи во 1958 година останува непроменет, а со зголемените расходи се осигурува купување на девизни средства за овие органи под истите услови под кои ги набавуваат стопанските организации. Нестопанските инвестиции во однос на 1957 година се намалуваат, така што предвидениот вкупен износ на расходите на државните органи во 1958 година да е помал од остварениот во 1957 година. Нивното предвидено движење го прикажува следниот преглед:

	1957	1958	1958 1957	1957 1958
Вкупни расходи:	49,3	43,1	87,4	111,5

Ваквото движење на расходите на државните органи треба да се одрази и врз нивното учество во националниот доход. Од 2,8% во 1957, тоа опаѓа на 2,3% во 1958 година.

3. Се предвидуваат следните расходи на службите што имаат стопанска намена (банки, ДОЗ, фондови за унапредување на производството, за патишта и води, нуклеарна енергија, стопански комори и стопански здруженија):

	1957	1958	1958 1957	1957 1958
	33,5	32,6	98,0	138,0

4. Вкупните расходи за народната одбрана (личните и материјалните расходи на народната одбрана, инвестициите во воената индустрија и сообраќајниците) треба да изнесуваат во 1958 година 181,7 милијарда спрема 162,0, колку е остварено во 1957 година. Учеството на вкупните расходи на народната одбрана во националниот доход во 1958 година ќе изнесува 9,8% спрема 9% во 1957 година.

Издатоците за народна одбрана, без издатоците од стопански карактер (инвестиции во воената индустрија од Општиот инвестиционен фонд и издатоци од буџетот за сообраќајници) и без номиналното зголемување на армиските издатоци за придонеси за буџетите од личните доходи на припадниците на Југословенската народна армија и зголемените расходи поради променетите услови за купување девизи, во 1958 година изнесуваат 159,8 милијарди динари спрема 152,5 милијарди динари во 1957 година. Според тоа, реалното зголемување на

*) Расходите на државните органи ги опфаќаат: материјалните расходи на претставничките органи и на државната управа, расходите на коморите и здруженијата, расходите на фондовите за унапредување на производството, на фондовите за патишта и води и на фондовите за кадри, трошоците на банкарскиот апарат и трошоците за нуклеарна енергија.

расходите на народната одбрана во 1958 година изнесува 7,3 милијарди динари. Учеството на овие издатоци во националниот доход во 1958 година изнесува 8,6%, спрема 8,5% во 1957 година.

Глава VII

ОПШТЕСТВЕНИ РЕЗЕРВИ И НЕРАСПРЕДЕЛЕНИ СРЕДСТВА

1. Во 1958 година се предвидуваат општествени резерви и нераспределени средства од околу 98 милијарди динари кои треба да послужат за постабилно движење на стопанството и пазарот.

Вкупните општествени резерви и нераспределени средства што ги опфаќат и резервите кај индивидуалните селскостопански производители во 1958 година изнесуваат 5,1% од него расположивите средства односно 5,4% од националниот доход.

2. Предвидено е еден дел од општествените резерви и од нераспределените средства во 1958 година да се употреби за зголемување на државната резерва, како и за посебна стопанска резерва на федерацијата. Останатиот дел од средствата останува нераспределен. Со тоа се овозможува тој дел од средствата да се распределува на одделни категории потрошувачка спрема движењата на пазарот, што исто така е фактор за стабилизација на условите на стопанисувањето и располагањето со средствата на стопанските организации, општините и околиите.

Глава VIII

БУЏЕТИ

1. Тргувајќи од основните задачи на овој план, како и од задачите што ги постави Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година, нивото на буџетските расходи за 1958 година треба главно да се задржи на нивото достигнато во 1957 година. Меѓутоа, до пораст на буџетските расходи ќе дојде поради зголемувањето на платите на службениците на државните органи и на јавните служби, со тоа што еден дел од ова зголемување ќе треба да се покрие делум со заштеди на други буџетски расходи.

2. Расходите на сојузниот буџет во 1958 година треба да изнесуваат:

	— во милијарди динари		
	1957	1958	1958 1957
Вкупни расходи (со придонесите)	99.917	112.529	112,6
во тоа:			
административни расходи	58.967	63.978	108,6
расходи за унапредување на стопанските области, регреси и дотации	40.950	48.551	118,6

Зголемувањето на административните расходи произлегува во најголем дел поради воведувањето на придонесот за буџетите од личните доходи, како и поради промената на условите за купување девизи. Во рамките на прикажаниот пораст, реалното зголемување изнесува околу 650 милиони динари, со тоа што материјалните расходи треба да останат на нивото од 1957 година.

Другите расходи на сојузниот буџет се зголемуваат кај регресите во селското стопанство и кај расходите за истражувачки работи. Зголемувањето на регресите во селското стопанство е последица на зголемените вложувања во опрема и репродукциони материјали во 1958 година.

Со оглед на програмата на истражувачките работи во 1958 година се предвидуваат средства поголеми за 1.700 милиони од износот во кој овие расходи ќе се извршат во 1957 година.

3. Во сојузниот буџет се предвидуваат дотации за народните републики по пат на учество во данокот на промет, имајќи ги предвид предвидените расходи за 1958 година, за кои се смета дека ќе бидат во основа на нивото остварено во 1957 година.

Глава IX

СТОПАНСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

1. Со цел за остварување на предвиденото зголемување обемот на надворешнотрговската размена, за побрз пораст на извозот од увозот, за намалување на вкупниот дефицит и осетно намалување на текуштиот дефицит во платниот биланс, во согласност со целите и задачите од Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година, се предвидува:

— натамошен пораст на вложувањето во селското стопанство кој треба да обезбеди зголемување на извозот односно намалување на увозот на селскостопанско-прехранбени производи;

— давање приоритет на оние инвестиции во индустријата со кои ќе се обезбедат најповолни ефекти во платниот биланс;

— ориентација на вложувања во обоената металургија, во индустриите дрвна, прехранбена, тутунова и хемиска и во електроиндустријата, со што ќе се обезбеди пораст на производството за извоз, заснован врз користењето на домашни сировини;

— инвестирање со цел за зголемување на производството на цврсти и течни горива, на валјани материјали, текстилни сировини, полуфабрикати и делови за монтажа, и на други репродукциони материјали, кои позначително го оптоваруваат платниот биланс, заради постигање поусогласен однос меѓу порастот на производството и увозот;

— развој на сообраќајните капацитети, особено на трговската морнарица и на објектите за унапредување на странскиот туризам, со цел за обезбедување пораст на приливот на девизи во идните години;

— одржување на домашната потрошувачка во предвидените рамки, при соодветно регулирање на увозот, за да се постигнат поповолни односи меѓу извозот и увозот во 1958 и наредните години.

2. Стопанските односи со странство во 1958 година ги карактеризира следното:

— пораст на извозот на индустриски производи врз базата на поголеми инвестициони вложувања воопшто, а особено во реконструкции и рационализации на гранките на индустријата ориентирани кон извоз;

— пораст на извозот на селскостопански производи што го овозможува добрата жетва во 1957 и предвиденото селскостопанско производство во 1958 година;

— извесно намалување на извозот на текстил, обувки, режана граѓа од иглолисници, месо и некои селскостопански производи, со цел за натамошна стабилизација на внатрешниот пазар и за обезбедување на предвидениот пораст на животниот стандард;

— поблаг пораст на вкупниот увоз во 1958 во однос на 1957 година.

3. Предвиденото зголемување на извозот споредено со претходните години ги покажува следните односи:

	1956	1957	— во милијарди динари		
			1958	1958	1957
Вкупен извоз	99,3	122,2	141,0	142	115
— извоз на индустриски производи	68,1	87,7	98,8	145	113
— извоз на селскостопански производи	27,0	30,0	37,7	140	126
— извоз на производи од шумарството	4,2	4,5	4,5	107	100

Пораст на извозот на индустриски производи особено треба да обезбедат обоената металургија, металната индустрија, бродоградбата, електроиндустријата, прехранбената и тутуновата индустрија.

4. Најзначаен резултат за подобрување на билансот за плаќање во 1958 година треба да обезбеди селското стопанство. Се предвидува следниот однос меѓу извозот на селскостопански производи и увозот на основни прехранбени производи:

	— во милијарди динари		
	1956	1957	1958
Извоз на селскостопански производи	27,0	30,0	37,7
Увоз на основни прехранбени производи	41,0	39,3	25,5
Салдо	— 14,0	— 9,3	+ 12,2

Учеството на основните прехранбени производи во вкупниот увоз треба да се намали од 29% во 1956 година и 19,8% во 1957 година на вкупно 12,3% во 1958 година.

Наведениот ефект на селското стопанство врз билансот за плаќање е помал кога ќе се земе предвид зголемувањето на увозот на средства за производство наменети на селското стопанство. Увозот на вештачки ѓубриња се зголемува од 600.000 тони во 1957 на околу 1.000.000 тони во 1958 година. Ќе се зголеми и увозот на селскостопанска опрема како и на делови за монтажа и одржување на селскостопанска опрема.

5. Мошне значителниот пораст на увозот во 1957 година ќе овозможи во 1958 година и со помал пораст на увозот на репродукциони материјали да се задоволат потребите на стопанството.

Се предвидува исто така пораст на увозот на готови стоки за лична потрошувачка, како и на увозот на опрема со цел за обезбедување програмата на инвестиционата изградба.

6. Со предвидениот пораст на увозот на репродукциони материјали наменети за индустријата од 7% ќе се обезбеди планираниот пораст на производството и на извозот на индустриски производи во 1958 година. Ова предвидување се засновува врз фактот што е во 1957 година остварен голем пораст на увозот, поради што пораснаа запасите на увозни репродукциони материјали, како и врз очекуваниот пораст од 10% на домашното производство на репродукциони материјали.

7. Во 1958 година се предвидува зголемување на неговото нестоковните приходи за нешто повеќе од 3 милијарди динари. Со тоа ќе се продолжи во поранешните години пројавената тенденција на постојан пораст на активното салдо на нестоковното работење. Остварување на најголемиот дел од порастот на овие приходи во 1958 година ќе овозможи поморскиот сообраќај и странскиот туристички промет.

8. Во платниот биланс од 1958 година се истакнуваат следните битни моменти:

— натамошно зголемување на сопствените девизни приходи од извозот на стоки и од нестоковниот промет за околу 15%;

— пораст на вкупните девизни расходи (заедно со отплатите на обврските) за околу 4%;

— помало користење на странски средства, во споредба со 1957 година.

9. За да се остварат предвидените пропорции на платниот биланс, покрај другото ќе биде потребно да се извршат извесни приспособувања во девизиот и надворешнотрговскиот режим, особено во поглед на регулирањето на увозот, со цел увозот да се одржува во предвидените рамки. Во таа смисла Сојузниот извршен совет може да донесе мерки за контингентирање, зголемување, намалување или запирање на увозот или извозот на одделни производи или на група производи.

Глава X

ПАЗАРОТ И ЦЕНИТЕ

1. Предвидените пропорции во распределбата на расположивите средства во 1958 година овсозможуваат да се продолжи започнатиот процес за стабилизација на пазарот. Во тој поглед од особено значење е дека со планот не се распоредени сите средства и дека се предвидува зголемување на општествените резерви, што треба да дејствува позитивно врз стабилизацијата на односите на пазарот. Услови за натамошна стабилизација на односите на пазарот постојат на сите негови сектори, но треба да се смета дека во рамките на таквите воопшто постабилни односи и во 1958 година ќе продолжи процесот на усогласување на меѓусебните односи на цените, како и дека ќе дојде до извесно поместување на цените на селскостопанските производи, особено на оние од сезонски карактер.

2. Во процесот на остварувањето на стопанската стабилност и на стабилноста на пазарот особено значење ќе имаат предвидените мерки за осигурување нормално движење на нестопанските расходи, како и мерките за регулирање обемот на трошоците на инвестиционите средства во 1958 година. Во ист правец треба да дејствуваат поцелосното усогласување на извозот и увозот со развојот на внатрешната потрошувачка, како и давањето на поттик за поголемо производство на оние добра што недостигаат на домашниот пазар, а каде што постојат услови за зголемување на таквото производство.

Глава XI

ЗАПОСЛЕНОСТ И ПРОДУКТИВНОСТ НА ТРУДОТ

1. Во 1958 година се предвидува зголемување обемот на запосленоста од околу 120.000 лица. Предвиденото зголемување на запослените овозможува запослување на прирастот на активното население. Со оглед на високиот пораст на запосленоста во државните органи во 1957 година, потребно е со мерките од овој план и со други мерки на текуштата економска политика да се ограничи порастот на запосленоста во овие служби.

2. За да се обезбедат услови за побрз развој на разни сервис и услужни дејности во големите градови и во индустриските центри, во 1958 година во тие дејности треба да се обезбеди можност за пошироко дополнително запослување. Во иста смисла треба да се осигури и можност за дополнително запослување и во другите стопански дејности, како: во сезонската преработка на селскостопански производи, во градежништвото (особено на изградба на секундарни патишта) и сл.

3. Во 1958 година се предвидува натамошно зголемување на продуктивноста на трудот. Мерено со општествениот бруто производ на еден запослен, се очекува пораст на продуктивноста на трудот за 5%. Со тоа просечната продуктивност на трудот во 1958 година би била поголема за околу 22% спрема 1956 година, што значи дека би се постигнало околу 48% од предвидениот пораст на продуктивноста на трудот во целиот петгодишен период. За да се постигне предвиденото зголемување на продуктивноста на трудот, потребно е стопанските организа-

ции со политиката на наградување што подоследно да ги поврзуваат личните доходи на поединци со постигнатиот ефект во продуктивноста на трудот.

ТРЕТ ДЕЛ

РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИТЕ ОБЛАСТИ

Глава XII

ИНДУСТРИЈА

1. Се предвидува натамошно зголемување на индустриското производство во 1958 година. Врз порастот на производството ќе дејствуваат, пред сè, зголемувањето на капацитетите, првенствено врз базата на извршените реконструкции и на предвиденото активирање на новите енергетски и суровински капацитети, потоа потребното ниво на снабденоста со суровини, особено од селскостопанско потекло, покомплексното и порационално користење на енергија и суровини при значителна супституција на дефицитирани суровини, проширувањето на кооперацијата со домашни и странски производители, натамошното користење на резервите во индустриските капацитети и натамошниот пораст на продуктивноста на трудот.

2. Врз основа на тоа се предвидува пораст на физичкиот обем на индустриското производство од 11% во 1958, во однос на 1957 година, со што се постигнува 38% од зголемувањето на производството предвидено со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година. По одделни индустриски гранки може да се очекува следното движење на индексот на физичкиот обем на производството:

	1958	1958
	1956	1957
Производство на електроенергија	137	112
Производство и преработка на јаглен	113	106
Производство и преработка на нафта	146	112
Црна металургија	138	111
Обоена металургија	118	107
Производство и преработка на неметали	127	110
Метална индустрија	130	111
Бродоградба	133	113
Електроиндустрија	170	125
Хемиска индустрија	137	114
Индустрија на градежни материјали	126	110
Дрвна индустрија	120	105
Индустрија на хартија	120	107
Текстилна индустрија	129	112
Индустрија на кожа	127	110
Индустрија на гума	132	107
Прехрамбена индустрија	135	110
Графичка индустрија	125	110
Тутунова индустрија	114	128

При тоа се смета со натамошен пораст на продуктивноста на трудот, и тоа:

1958/1956	1958/1957
115	106

3. Се оценува дека производството по економско-технолошки групации ќе биде следното:

	1958/1957	1958/1956	Достигање 1958 во однос на предвидува- ње во 1961 во %
Енергетика	114	128	39
Репродукциони материјали	110	129	33
Материјали за градежништвото	113	124	40
Опрема	110	122	37
Артакли за лична потрошувачка	111	130	40
Вкупно:	111	128	38

Во врска со тоа, се предвидува следното движење на производството на некои поважни групи производи:

	Един. мерка	Произведено во 1956	Предвидено производство во 1958	Индекс 1958/56	Достигање во однос на предвидува- њето во 1961 во %
Енергетско производство					
Електроенергија	000 MWh	5.047	6.900	137	44
Јаглен	000 t	17.101	19.700	115	31
Сурова нафта	"	294	450	153	28
Преработка на нафта	"	890	1.070	120	38
Основни метали					
Челик	000 t	887	1.110	125	46
Бакар	"	29.384	32.000	109	25
Алуминиум	t	14.662	20.300	138	27
Производи наменети претежно за селското сто- панство					
Вештачки ѓубриња	000 t	187	241	129	10
Трактори	парч.	2.961	4.300	145	38
Селскостопански машини	t	14.722	22.200	151	32
Производи наменети претежно за сообраќајот					
Бродови поморски	BRT	34.500	94.000	272	76
Камиони	парч.	2.765	3.900	141	35
Шински возила	t	12.560	42.170	336	86
Производи наменети претежно за градежништвото					
Цемент	000 t	1.555	2.025	130	56
Тули	мил. парч.	813	1.000	123	24
Дрвни вештачки плочи	t	14.500	22.500	155	16
Машини и уреди за градежништвото	t	5.121	8.840	173	18
Бетонско железоз	t	87.149	116.000	133	87
Производи наменети претежно за личната потро- шувачка					
Радио апарати	парч.	125.449	246.000	196	69
Памучни, волнени и свилени тканини	000 m ²	222.988	288.500	129	62
Обувки	000 рала	22.814	28.400	124	65
Шеќер	t	148.748	188.000	126	21
Ферментиран тутун	t	40.998	47.450	116	50

4. Во 1958 година треба особено да се зајакне обемот на користењето на домашната суровинска база, за да се постигне предвиденото зголемување на производството со што помал обем на зголемувањето на увозот. Се предвидува следниот пораст на користењето на домашните суровини:

	— во милијарди динари — цени од 1956 година					Достигање во 1958 во однос на предвиду- вањето во 1961 во %
	1956	1957	1958	1958 1956	1958 1957	
Суровини од:						
поделството	57	65	70	122	108	33
селското стопанство	68	92	96	142	105	54
шумарството	46	49	50	110	103	77

Зголемувањето на обемот особено е значајно кај суровините од селското стопанство, каде што се смета со зголемување од околу 5% во однос на 1957 година, која беше мошне поволна.

Покрај поголемиот обем на користењето на суровинската база, во 1958 година треба да дојде до израз и значајна супституција на некои поважни дефицитарни и увозни суровини со домашни. Најзначајни ставки што ги заменуваат увозните суровини и репродукционите материјали се: јаглен за коксирање околу 250.000 тони, вештачки влакна и корд околу 17.000 тони. Со подобро користење на кожата, на текстилните суровини и на каучукот се предвидува трошење на суровини релативно помало од досегашното, а со поголемо учество на агломерати на железна руда помало трошење на кокс. Исто така, се предвидува значително зголемување на производството на материјали за замена на дрвото врз базата на отпадоци.

Во 1958 година се предвидуваат поволни услови во снабдувањето со енергија. Тука се предвидува зголемување на учеството на оние видови енергија што овозможуваат подобар степен на користење кај потрошувачите (јаглен, хидроенергија), со што ќе се ослободат поголеми количини други суровини што досега се трошеа во енергетски цели (дрво, селскостопански отпадоци).

5. Заради обезбедување на целите на Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година, во 1958 година се предвидува натамошно вложување во енергетиката и во капацитетите што најмногу придонесуваат на подобрување на платниот биланс. Се започнува изградбата на алуминиумскиот комбинат во Титоград, на рудникот за бакар Мајданпек, на рудниците за олово и цинк Кишница и Сребреница, потоа на капацитетите ориентирани на снабдување селското стопанство со вештачки азотни и фосфорни ѓубриња, како и на капацитетите за користење на селскостопански суровини, како што се шеќерани, мелници, силоси и магацински простор за тутун.

Заради подмирување потребите од современ начин за градење, се предвидуваат вложувања со цел за модернизирање и проширување на производството на градежни материјали.

6. Извозот на индустриски производи, во согласност со предвидениот извоз во перспективниот план, расте побрзо од производството. Спрема претходната година извозот во 1958 година ќе порасте за уште 13%. Зголемување на извозот кое познателно влијае врз платниот биланс се предвидува кај валаните производи од алуминиум, кај бродовите, кабелите, конзервите на месо и зеленчук и кај машинската опрема.

Поради зголемувањето на супституцијата на дефицитарни суровини и поради подобро користење на домашната суровинска база, како и на високите запаси на увозни репродукциони материјали

создадени во текот на 1957 година, увозот на репродукциони материјали за индустријата ќе порасте вкупно за 7%, во однос на 1957 година.

Глава XIII

ГРАДЕЖНИШТВО

1. Се предвидува следниот обем на градежните работи во 1958 година:

	— во милијарди динари*)		Индекс 1958/57
	1957	1958	
Вкупно	259,8	281,8	108,5
— стопански објекти	135,4	154,3	114,0
— нестопански објекти	124,4	127,5	102,5
во тоа:			
социјалистички стопански организации	229,8	251,8	109,6

Заклучно со 1958 година треба да се оствари околу 47% од предвиденото зголемување на капацитетот во градежништвото за периодот 1957 — 1961 година.

Од стопанските објекти позначително ќе порасне изградбата на селскостопански, мелiorациони, хидроградежни објекти, како и на објекти за потребите на трговијата. Кај нестопанските објекти ќе се продолжи со интензивна станбена изградба, како и со изградба на просветни и здравствени згради.

2. За извршување на предвидените градежни работи, се предвидува пораст на производството на персонал за околу 4%, во однос на 1957 година.

Како резултат од подобра опременост со механизација на градежните претпријатија и од други мерки предвидени со цел за унапредување на градежништвото, се предвидува пораст на продуктивноста на трудот за околу 6%, во однос на 1957 година. Со 1958 година, од предвидениот пораст на продуктивноста на трудот до крајот на 1961 година ќе се оствари околу 48%.

3. Напоредно со зголемувањето на градежните работи, се предвидува пораст на производство на градежни материјали во обем што ќе ги задоволи потребите на градежништвото, освен на режана граѓа од иглолисници, која ќе остане дефицитарна. Овој дефицит ќе биде ублажен со инвестициите во тек, кои се управени кон замена на дрвото со други видови материјали. До крајот на 1958 година ќе се оствари производство* за сите градежни материјали со 40%, а за материјалите од 121 гранка (тули, керамики, вар и тн.) со 29% од предвиденото зголемување на производството до крајот на 1961 година.

4. Со оглед на обемната изградба на објекти на општествениот стандард предвидена со перспективниот план, од 1958 година треба да започне интензивно развивање и модернизирање на капацитетите на градежното занаетчиство.

Сé поголемите потреби од градежно-занаетчиски капацитети треба да се задоволат на тој начин што ќе се забрза приливот на стручни кадри во занаетчиството и што ќе се зголеми продуктивноста на трудот со поголема примена на механизација и механички алат, како и со подобра организација на сите работи на градилиштата.

Недостатокот на занаетчиски капацитети ќе се надомести делумнично со индустриско производство на станбени згради. На овој начин се предвидува дека во 1958 година ќе се произведат 40.000 до 50.000 м² градежна површина. Во текот на 1958 година ќе се пристапи и кон интензивно развивање

на нови капацитети за индустриско производство на станбени згради.

5. Поголемиот обем на градежни работи бара значително побрзо да се унапредува градежништвото, градежното занаетчиство и градежната индустрија отколку досега. За таа цел се предвидуваат:

— инвестиции во износ од 16 милијарди динари*) за набавка на градежна механизација, транспортни и други основни средства за потребите на градежните претпријатија. До крајот на 1958 година ќе се оствари околу 34% од вкупните бруто инвестиции предвидени во Општествениот план за стопанскиот развој од 1957 до 1961 година;

— инвестиции во износ од 5,6 милијарди динари за унапредување на индустријата на градежни материјали;

— инвестиции во износ од 1,5 милијарди динари за набавка на механизација и механички алат со цел за проширување на капацитетите и унапредување на градежното занаетчиство.

6. Со цел да се оствари пораст на обемот на работите и мерките за унапредување на градежништвото предвидени во перспективниот план, неопходно е веќе во 1958 година да се зголеми приливот на квалификувани работници во оваа област. Во врска со тоа, потребно е на училиштата за градежни работоводители и на училиштата за ученици во стопанството во 1958 година да им се обезбеди подобра материјална база. Исто така, потребно е да се изврши усогласување на наставните планови за сите училишта од сличен тип. Освен тоа, треба да се започне и со забрзано стручно оспособување на кадрите од редовите на неквалификуваните работници со отворање зимски училишта и соодветни курсеви.

7. Заради економско и техничко средување на градежништвото предвидено во перспективниот план, потребно е да се зајакне општествената контрола во оваа област и да се продолжи со донесување прописи за модулот, типизацијата и стандардизацијата. Поради дефицитарноста на режаната граѓа од иглолисници треба да се ограничи со нормативи нејзината потрошувачка и со технички прописи да се определи порационално димензионирање на дрвените конструкции.

Глава XIV

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

1. За натамошниот развој на селскостопанското производство од индустријата и селскостопанство; значење:

— зголемените вложувања во селското стопанство првенствено преку земјоделските задруги, крупните стопанства, водните заедници и другите селскостопански организации;

— зголемувањето на расположивите средства за производство од индустријата и селскостопанство;

— натамошното оспособување на задругите и проширувањето на кооперацијата со индивидуалните производители, и на таа основа поширокото воведување на современи технолошки постапки со цел за зголемување на производството;

— натамошните напори на крупните стопанства за модернизирање на производството и за постигање високи приноси, а со тоа и остварувањето на поголема рентабилност на работењето.

2. Бруто вложувањата во селското стопанство од општествените средства во 1958 година ќе изнесуваат 60 милијарди динари, што претставува пораст од околу 52%, во однос на оцената на извојувањето во 1957 година. Ако се укажат можности, овој износ ќе се наголеми до 70 милијарди динари со користење на дополнителни странски средства, потоа од општествените резерви и со вирма-

*) Ги опфаќа проектанските претпријатијата — 411 гранка, градежните претпријатија — 412 гранка, претпријатијата за монтажни работи — 413 гранка, претпријатијата за истражувачки работи — 416 гранка, како и градежните работи во сопствена режија на инвеститорот.

*) Со средствата за градежна опрема за изградба на каналот Дунав—Тиса—Дунав од 2,2 милијарди динари и со средствата за инвестиционо одржување во износ од 3,5 милијарди динари.

нирање на непотрошените средства наменети за други стопански области.

Вкупните вложувања во 1957 и 1958 година биле изнесувале околу 29% од предвидениот обем на инвестициите од 1957 — 1961 година. Во рамките на ваквата динамика особено брз пораст би имала набавката на механизација (околу 39% од вкупниот обем во периодот од 1957—1961 година). Во 1958 година преку наменските инвестиции почнуваат и значителни вложувања во мелiorациите на житородното и суптропското подрачје.

Средствата предвидени за 1958 година ќе се употребаат за набавка на опрема, за изведување на мелiorациони работи, за изградба на економски објекти и објекти за преработка, за зголемување на сточниот фонд, за подигање насади и за други намени.

Релативно високото зголемување на обемот на расположивите средства во однос на 1957 година, бара нивно програмско трошење. Тоа наедно става пред селскостопанските и пред задружните организации, како и пред надлежните органи, задача уште во почетокот на годината да се извршат сите потребни преддејствија и при вложувањето да се ориентираат на оние намени што во определено подрачје ќе дадат најголеми ефекти во производството.

Од Општиот инвестиционен фонд за инвестиции во областа на селското стопанство ќе се употребаат 27 милијарди динари, според оценетото извршување од околу 20 милијарди во 1957 година. Од овој фонд ќе се обезбедат, на прво место, средства за продолжување на веќе започнатите работи по заемите одобрени во претходните години. Преостанатиот дел од средствата ќе се употреби за наменски инвестиции во Автономна Покраина Војводина, во Автономната Косовско-метохиска Област и во НР Македонија, за заеми на задругите со цел за кооперација, за заеми на крупните стопанства, како и за заеми за унапредување на сточарството и рибарството, за изградба на ремонтни работилници и за набавка на механизација и за нови мелiorации.

Со оглед на предвиденото вкупно ниво на инвестициите за селското стопанство во 1958 година и предвидените средства во Општиот инвестиционен фонд за таа цел, вложувањата во селското стопанство од републичките и локалните инвестициони фондови, потоа од републичките и локалните фондови за унапредување на селското стопанство, од фондовите на сопствени средства на селскостопанските организации и од амортизационите фондови треба да се зголемат од 20 милијарди динари во 1957 година на 33 милијарди динари во 1958 година. Ваквото зголемување претставува побитна преориентација на употребата на средствата од локалните инвестициони фондови, како и од фондовите на сопствени средства на селскостопанските организации, во правец на новно поголемо трошење во областа на селското стопанство, што би претставувало само продолжување на веќе постојната тенденција.

Средствата на локалните фондови и на фондовите на селскостопанските организации ќе се користат според условите на одделни подрачја за различни намени, како и за партиципации во Општиот инвестиционен фонд. Значителниот пораст на средствата во овие фондови претставува истовремено и гаранција дека предвидените вложувања во селското стопанство ќе се усмеруваат во економски најоправдани намени.

За работи во водостопанството во 1958 година се предвидуваат средства од Сојузниот буџет во износ од 2.400 милиони динари.

3. Се предвидува трошење на средства од буџетските фондови за унапредување на селското стопанство во износ од околу 6 милијарди динари, односно на приближно исто ниво на кое се оценува извршувањето во 1957 година. Средствата од овие фондови ќе се користат првенствено за натамошно

подобрување на работата на селскостопанските служби за изградба на објекти на овие служби, за издигнување и усовршување на кадрите, за организирање разни акции и мерки во селското стопанство итн.

За спроведување на разни акции и мерки во Сојузниот буџет се предвидува износ од 1,8 милијарда динари кој ќе се користи според посебно разработената програма.

4. Се предвидува зголемување на домашното производство и натамошен увоз на крупни селскостопански машини, вештачки губриња и средства за заштита на растенијата и добиток итн. За производство во 1958 година обезбедени се веќе во 1957 година достаточни количини квалитетно семе, а се предвидува и негов увоз, како и увоз на квалитетен добиток. Од производството од 1957 година се пренесуваат во 1958 година значително поголеми количини на репродукциони материјали од селското стопанство — особено на пченка и на друга храна за добиток.

Селското стопанство во 1958 година ќе добие од домашното производство и од увозот, покрај други машини, околу 7.000 трактори (со соодветен број приклучни машини) и, од домашното производство околу 440 комбайни. На овој начин селското стопанство во 1958 година ќе може да користи приближно околу 23.000 трактори, што ќе претставува околу 55% од предвидениот тракторски парк во 1961 година. Предвидениот број на тракторите ќе може да се зголеми со натамошен увоз на товар на дополнителни странски средства. Домашното производство на други селскостопански машини (за поледелство, овоштарство, лозарство, заштита на растенијата итн.) ќе се зголеми 1958 година на повеќе од 22.000 тони (според оценените близу 20.000 тони во 1957 година).

Потрошувачката на вештачки губриња ќе се зголеми од 960.000 тони во 1957 година, на 1.400.000 тони во 1958 година. Со тоа потрошувачката на вештачки губриња по хектар обработлива површина ќе се зголеми на 137 кг во 1958 година спрема 94 кг во 1957 година. Вкупната потрошувачка на вештачки губриња во 1958 година ќе изнесува над 58% од предвидениот обем на нивната потрошувачка во 1961 година.

Расположивите количини на средствата за заштита на растенијата ќе изнесуваат 27.000 тони, спрема 24.500 тони колку се оценува за 1957 година.

Вкупниот увоз на репродукциони материјали за селското стопанство и на квалитетен приплоден добиток се предвидува во 1958 година во износ од 13.300 милиони динари т. е. за околу 54% повеќе од оценетата реализација во текот на 1957 година.

Височината на регресот во 1958 година ќе изнесува околу 27,0 милијарди динари, спрема околу 22,3 милијарди динари колку се оценува извршувањето во 1957 година.

5. Постигнатите искуства и зајакнатите фондови на сопствени средства во 1957 година ќе ги оспособат задругите за уште пошироко работење во 1958 година воопшто, а посебно за кооперација со индивидуалните производители. Во иста смисла ќе дејствуваат и поголемите вложувања во селското стопанство како и предвиденото зголемување на расположивите средства за производство.

За успешен развој на задругите потребно е, покрај другото, тие да ја продолжат работата на изработка на програма за својот развој, како и работата на стручно оспособување и натамошно зголемување на потребните кадри.

Обемот и постојаното проширување на работењето на задругите бараат полно и постојано ангажирање на деловните сојузи во давањето помош на задругите.

Оспособувањето на крупните стопанства за побрзо модернизирање на производството и за постигање високи приноси во 1958 година ќе биде овозможено главно:

— со ставање на располагање зголемени кредити, односно со проширување на вложувањата првенствено во механизацијата и во сточниот фонд;

— со пошироко воведување на современи технички постапки и методи во работата, што ќе се овозможи со предвиденото зголемување на средствата за производство;

— со натамошно усовршување и проширување на примената на системот за наградување според оствареното производство.

Групните стопанства треба да продолжат уште посебно со стручно оспособување на запослениот персонал.

6. Врз база на досегашните и нови предвидени вложувања, како и врз база на веќе постигнатите искуства во поглед на модернизирањето на процесот на производството, се очекува дека вредноста на селскостопанското производство во 1958 година (при просечни временски услови) ќе биде поголема од вредноста во периодот од 1951/55 година за околу 23%, односно пониска од вредноста на производството во 1957 година за околу 4%.

Со оглед на значителните запаси на пченка и друга храна за добиток што се пренесуваат од 1957 година, најголем пораст во 1958 година се предвидува кај сточарството. Релативно висок пораст се предвидува и за поледелството. Порастот на производството во оваа гранка треба да биде резултат од предвиденото зголемување на механизацијата и на расположивите репродукциони материјали од индустријата.

Глава XV ШУМАРСТВО

1. Од средствата на шумските стопанства (шумариј), од средствата на фондот за унапредување на шумарството и од дополнителните средства од Општиот инвестиционен фонд и од фондовите и буџетите на народните републики и околините — во шумарството во 1958 година ќе се обезбеди за подигање и обнова на шумите најмалку ист обем на работите каков беше во 1956 и 1957 година. Притоа ќе им се посвети особено внимание:

— на натамошното пошумување на оголените шумски површини, а на прво место на подигањето на топови шуми;

— на натамошната мелиорација на шикарите и другите упропастени шуми и на негата, заштитата и унапредувањето на запазените шуми; посебно внимание ќе се посвети на регенерацијата на тополово-врбовите шуми, на внесувањето на тополи во рамничарски шуми и на ела и смрека во букови шуми;

— на утврдувањето на состојбата на шумскиот фонд односно на спроведувањето на натамошните работи на редовно инвентарисање (уредување) и истражување прирастот на шумите.

Со цел за натамошно подобрување на техничките услови за шумско стопанисување, а особено заради рамномерен територијален распоред на сечењето и заради рационално искористување на дрвото во експлоатација на шумите — во 1958 година ќе се продолжи со изградбата на шумски комбинати. Притоа, посебно внимание ќе му се посвети на натамошното отворање на непристапни шумски комплекси и на доградувањето на комуникациониот систем во недостаточо отворените шуми. За ова цел покрај средствата што ќе се осигурат од Фондот за унапредување на шумарството и од други локални извори, ќе се доделат и посебни средства од Општиот инвестиционен фонд.

Заради што побрзо унапредување на шумските стопанства на индивидуалните сопственици, во 1958 година ќе се работи на натамошно развивање на кооперативните односи меѓу приватните сопственици на шуми и задружните организации, особено во правец на искористување на шумите и потрошувачката на дрвото.

2. За 1958 година се предвидува натамошно стеснување на вкупното сечење на шумите, кое треба да опфати околу 17,3 милиони м³ спрема 17,5 милиони м³ бруто маса во 1956/57 година. Притоа се-

чењето на иглолистниот дел од шумскиот фонд со околу 4,6 милиони м³ бруто маса, ќе опадне за околу 100 илјади м³ во однос на 1957 а за околу 200 илјади м³ бруто маса во однос на 1956 година.

Вкупно предвидено сечење на шумите од општонародниот имот со околу 12,4 милиони м³ и сечењето на иглолистниците со околу 3,3 милиони м³ остануваат во 1958 година на нивото на сечењата извршени во 1956 и 1957 година. Меѓутоа, и покрај одржувањето на овие сечења на стабилизирани ниво, се очекува натамошно проширување на социјалистичкиот сектор на експлоатација на државните шуми од 8.680 илјади м³ во просек од 1956/57 на околу 8.850 илјади м³ бруто маса или за околу 2% во 1958 година.

3. Со лекиот пораст на учеството на социјалистичкиот сектор од производството во вкупното сечење на шумите од општонародниот имот во 1958 година се очекува натамошен пораст на вкупното производство на индустриско-техничко дрво за општествениот сектор на потрошувачка: од 6.575 илјади м³ во просек од 1956/57 на околу 6.745 илјади м³ нето маса, или за 2,6% во 1958 година. Притоа само кај дрвото за индустриска преработка се очекува пораст од 5.335 илјади м³ на околу 5.510 илјади м³, или за околу 3,5%.

Изразените позитивни промени во структурата на производството односно на потрошувачката на индустриско дрво во претходните две години треба да се продолжат и во 1958 година, така што потрошувачката на иглолистна обловина, од околу 2.085 илјади м³ да се задржи на нивото од претходната година, додека во потрошувачката на лисјарска обловина се предвидува пораст од 1.517 илјади м³ во 1956/57 на околу 1.710 илјади м³ или за близу 13% во 1958 година.

Благодарение на натамошното приспособување на дрвената индустрија кон сировинската шумска база односно кон структурата на шумскиот фонд и кон неговите реални експлоатациони можности, во 1958 година треба да дојде до пораст на потрошувачката во споредба со 1956/57 година — кај буковата обловина од 915 илјади м³ на околу 1.040 илјади м³ или за 13,7% а кај обловината од други лисјари од 346 илјади м³ на околу 406 илјади м³, или за 14,8% додека потрошувачката на дабова обловина на околу 255 илјади м³ би се задржала на приближно истото ниво.

Напоредно со порастот на производството односно потрошувачката на дрво од механичка преработка, се предвидува и пораст на производството на хемиско дрво од 1.675 илјади м³ во 1956/57 на околу 1.720 илјади м³, или за 2,5% во 1958 година. Притоа треба да порасте само производството на иглолистно-целулозно дрво — од 450 илјади м³ на околу 490 илјади м³ или за околу 9%, додека производството на лисјарско-целулозно дрво од околу 880 илјади м³, татинско од околу 240 илјади м³ и дестилационо од околу 110 илјади м³ би се задржало во 1958 година на приближно истото ниво како и во претходните две години.

Потрошувачката на техничко дрво од вкупно околу 1.235 илјади м³ во 1958 година треба да остане на нивото од 1956 и 1957 година. Притоа потрошувачката на јамско дрво би се движела околу 585 илјади м³, а на делкани прагови околу 300 илјади м³.

4. Со цел за обезбедување на предвидениот обем на експлоатацијата на шумите и на шумското производство, народните републики во 1958 година ќе извршат распоред на сечењата во шумите од општонародниот имот по шумско-стаганските подрачја и ќе преземат потребни мерки за правилна експлоатација на шумите на индивидуални сопственици и за развој на слободниот промет на индустриско-техничко дрво за општествениот сектор на потрошувачката.

Во врска со стабизирањето на обемот на сечењето на шумите и со стагнацијата на приходите односно со постојаниот пораст на расходите на

шумските стопанства, во 1958 година се очекуваат натамошни напори на стопанствата и на политичко-територијалните единици во правец на јакнење стопанската активност на стопанствата по пат на проширување на режиската експлоатација на шумите, поинтензивно користење на споредните шумски производи, развивање на споредните дејности, изведување на шумско-културни и одгледни работи со кои се реализираат приносите итн.

Употребата на техниката, подобрувањето на организацијата на работата и што порационално искористување на дрвото во експлоатацијата на шумите бараат во 1958 година да се започне со пошироко преземање на мерки за стабилизација и подобрување на квалификациите на шумските работници.

Одржувањето на определениот распоред на сечењето, спречувањето на прекумерното искористување на сечините, натамошното подобрување на службата за заштита и чување на шумите и ограничувањето на бесправните сечења во шумите, а особено спречувањето на илегални сечења, бараат и во 1958 година да се продолжи со натамошното јакнење на управните и инспекциските органи на народните републики и околиите и на шумарската служба на шумските стопанства и општините.

Глава XVI СООБРАКАЈ

1. Во 1958 година се очекува натамошен пораст на вкупното производство и на стоковниот промет, што ќе бара и натамошен пораст на обемот на превозот. Меѓутоа, се предвидува нешто побавно темпо на порастот на сообраќајот отколку во изминатата година, со оглед на предвиденото ниво на селскостопанското производство во 1958 година, како и поради тоа што капацитетите за превоз и превозната сила воопшто ќе влијаат врз можностите за превоз како и поранешните години.

Се предвидува следното движење на сообраќајните услуги:

	1956	1957	1958
	1955	1956	1957
Сообраќај — укупно	103,0	115,0	108,6
— робни	104	118	109
— путнички	98	108	107
— поштанско-телеграфско-телефонски	108	111	108
а по граната сообраќаја:			
511 — Железнички	101	109	105
512 — Поморски	107	132	118
513 — Речни	109	143	110
514 — Ваздушни	98	108	116
515 — Друмски	110	129	117

Ваквиот пораст на обемот на сообраќајот, и покрај зголемувањето на превозните капацитети, ќе се оствари со значително оптоварување на постојните средства.

Различното темпо на порастот на обемот на сообраќајот по гранките укажува на поумерениот пораст на железничкиот сообраќај, главно поради достигнатото високо ниво во изминатиот период, а од друга страна на натамошниот пораст на поморскиот, патниот и речниот сообраќај, што овозможува подобра координација на сообраќајните гранки и зголемување на економичноста на транспортот во целина.

2. За остварување на зголемен обем на сообраќајот во 1958 година, се предвидува зголемување на бројот на запослениот персонал за 2,7%, во однос на 1957 година.

Релативно поголемиот пораст на обемот на сообраќајот од зголемувањето на бројот на персоналот се засновува врз натамошното модернизирање на средствата и на другите мерки што ќе овозможат пораст на продуктивноста на трудот во сите гранки на сообраќајот. Се предвидува во 1958 година продуктивноста на трудот во сообраќајот да се зголеми просечно за 5,8%, во однос на 1957 година.

3. Развојот на сообраќајот во 1958 година, како и во наредните години, се обезбедува со инвестиции од 85,4 милијарди динари (без инвестиционото

одржување и без средствата на Југословенската народна армија за изградба на патишта), што претставува зголемување на инвестициите за 3,1% во однос на 1957 година.

Инвестициите предвидени за 1958 година треба да се усмеруваат во прв ред кон непосредно зголемување на превозната сила во сите гранки на сообраќајот со вложување во оние објекти што ќе се активираат брзо, т.е. за довршување на започнатите објекти на сообраќајната мрежа, за набавка на возни и пловни средства и во реконструкцијата на постојните средства со кои се острнуваат тесните грла, се модернизираат капацитетите и се зголемува рентабилноста на превозот и безбедноста на сообраќајот.

Особено треба да се зголемуваат инвестициите за замена и за проширување на возниот и пловниот парк, за кои се предвидува 51% од вкупните инвестиции во сообраќајот, додека за овие набавки во 1957 година беше вложено 41% од вкупните средства.

За реконструкција на постојните објекти, за набавка на опрема и други работи на сообраќајната мрежа, со цел за нивно модернизирање и зголемување на превозната сила, како и за проширување на капацитетите на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, се предвидува 30% од вкупните инвестиции, што е нешто подолу од овие инвестиции во 1957 година.

Вложувањата во изградбата на сообраќајната мрежа треба да останат на нивото остварено во 1957 година. Особено внимание треба да ѝ се посвети на изградбата на секундарни патишта во селскостопанските подрачја.

4. Во 1958 година се предвидува набавка на товарни вагони, патнички возила и локомотиви. Во поморскиот сообраќај се очекува пуштање во сообраќај на околу 39 000 БРТ бродови за прекуморска и крајбрежна патничка класификација, а во речниот сообраќај на околу 2 100 КС бродови и околу 20 000 тони носивост товарен простор. За јавниот патен сообраќај се предвидува набавка на возила за потребите на стоковниот, патничкиот и градскиот сообраќај.

Мрежата на магистрални патишта со современ коловоз ќе се зголеми во 1958 година со пуштање во сообраќај на делницата Сењ-Карлобаг на Јадранскиот пат и на делницата на патот Љубљана-Загреб.

5. За да се осигури непречено вршење на патничкиот сообраќај, им се обезбедуваат дотации од сојузните средства на поморскиот, речниот и воздушниот патнички сообраќај во вкупен износ од 2,4 милијарди динари.

Глава XVII

ТРГОВИЈА, УГОСТИТЕЛСТВО И ТУРИЗАМ

1. Очекуваниот пораст на производството и на потрошувачката ќе дејствува врз натамошниот пораст на прометот во сите гранки на трговијата. Се предвидува дека физичкиот обем на прометот во 1958 година ќе порасне во трговијата на мало за околу 15%. Во рамките на вака предвидениот просечен пораст на прометот се смета со натамошно поосетно зголемување на прометот на селскостопански производи преку трговската мрежа.

За да се обезбеди континуирана реализација на стоковните фондови и побитно да се подобрат животните услови на работните луѓе во 1958 година ќе се преземаат мерки за поефикасно организирање на прометот и за побрзо оспособување на трговските организации за вршење на зголемениот промет. Особено ќе се зголемат напорите преку трговската мрежа подобро да се обезбеди пласманот на расположивите пазарни вишоци на селскостопански производи. Исто така ќе се преземат мерки за подобро организирање на снабдувањето на стопанството со репродукциони материјали и за побрз развој на сервисната служба за давање технички и други услуги на потрошувачите.

2. Досегашниот развој на пазарот на селскостопански производи налага со побрзо темпо от-

колку досега, да се преземаат мерки и да се вршат вложувања за обезбедување поцелосно и поекономично снабдување на градовите и на индустриските центри со селскостопански производи што служат за исхрана на населението. За таа цел во 1958 година ќе се преземат систематски мерки за средување на пазарот и за стабилизирање на цените на селскостопанските производи. Во состав на тие мерки се предвидува и усогласување на потребите на личната потрошувачка со потребите на репродукцијата и извозот, што исто така треба позитивно да се одрази врз снабденоста на пазарот со селскостопански производи.

Се очекува значително подобрување на условите за снабдување со селскостопанско-прехранбени производи во градовите и во индустриските центри, напредно со ориентацијата на народните одбори кон ширење и модернизирање на локалните пазари со селскостопански производи. Ова ќе се постигне со засилено вложување средства од локалните извори и со поефикасно организирање на прометот и пазарот на селскостопански производи.

Со цел за обезбедување средства за побрз и по-современ развој на пазарот на селскостопански производи ќе се извршат потребни усмерувања на средствата на трговските организации пред сè преку локалните инвестициони фондови. Во врска со тоа се предвидува и користење на средствата од Општиот инвестиционен фонд.

3. Натомашниот пораст на личната потрошувачка и на стопанската активност воопшто ќе дејствува и врз порастот на прометот во угостителството. Се предвидува дека прометот на угостителството ќе порасне во 1958 година за околу 9,5%, спрема 1957 година. За пораст на прометот, покрај другото, треба да придонесе и пошироката примена на системот на паушално оданочување на угостителските стопански организации, кој го зголемува интересот на работните луѓе и младината. Во врска со тоа, промет.

4. Во 1958 година се предвидува натамошно зголемување на туристичкиот промет, чиј пораст во 1957 година беше особено значаен. Стопанските и општествените организации треба да ја продолжат својата активност за зголемување на сместувачкиот капацитет во туристичките места, со што ќе се прошират условите за provedување одмор на работните луѓе и младината. Во врска со тоа општествената заедница и во 1958 година со посебни средства ќе ги помогне општествените организации во изградбата на нови и во опремањето на постојните објекти, во кои работните луѓе и младината можат под поволни услови да го користат одморот. Благовремено извршените основни подготовки за туристичката сезона во 1958 година, треба посебно да придонесат за пораст на странскиот туристички промет и на девизните приходи.

5. Врз натамошниот пораст на прометот и врз унапредувањето на угостителството и туризмот ќе влијаат поголемите инвестиции вложувања што се предвидуваат во 1958 година.

Расположивите средства треба да се усмерат на зголемување капацитетот за сместување и исхрана, на натамошна реконструкција и модернизирање на постојните хотели, на подобрување и проширување на основните комунални уреди во туристичките центри, како и на набавка на автобуси за превоз на туристи. Со цел за подобрување условите за исхрана на работните луѓе, особено во големите градови и во индустриските центри, потребно е народните одбори во 1958 година да издвојат повеќе средства за проширување на мрежата на современи ресторани за исхрана. Во 1958 година ќе се продолжи со увозот на опрема за механизирање и механизирање на угостителството, што треба да доведе до порационално работење и до подобрување на услугите во угостителските објекти. За таа цел ќе се осигурат средства од Општиот инвестиционен фонд.

Глава XVIII ЗАНАЕТЧИСТВО

1. Се предвидува натамошно зголемување на производството и услугите во занаетчиството во 1958 година, а во согласност со порастот на личната потрошувачка и на инвестициите и со стопанскиот развој воопшто:

	— во милијарди динари		
	1957	1958	Индекс 1958 1957
Вкупно	189,6	204,4	107,8
во тоа:			
— општествено занаетчиство	105,7	116,8	110,5
— индивидуални занаетчиство	83,9	87,6	104,4

Со тоа, заклучно со 1958 година треба да се реализира околу 38% од зголемувањето на занаетчиското производство и на услугите предвидено во Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година.

2. Со цел за остварување на порастот на производството и на услугите треба да се зголеми инвестиционите вложувања и со тоа да се прошират капацитетите на занаетчиството. Се предвидува дека во 1958 година во социјалистичките стопански организации ќе се вложат 4 милијарди динари инвестиции (без инвестиционото одржување). Заклучно со 1958 година ќе се оствари 34% од бруто инвестициите предвидени за периодот 1957—1961 година. Предвидените инвестиции треба да се вложуваат за набавка на опрема, машини и механизира алат.

3. Во 1958 година ќе се започне со поинтензивно организирање и проширување на веќе постојните капацитети на услужните занаетчишки дејности за потребите на личната потрошувачка, како и со поинтензивно развивање и унапредување на градежното занаетчиство. Таков развој на занаетчиството треба да обезбеди околските и општинските народни одбори со поголемо вложување на средства од инвестиционите фондови во занаетчиството.

Со цел за побрз развој на занаетчиството, потребно е општинските народни одбори пошироко да воведуваат паушално плаќање на придонесот за општествената заедница од страна на занаетчишките социјалистички стопански организации.

ЧЕТВРТ ДЕЛ ПРОПИСИ ЗА ЕКОНОМСКИТЕ МЕРКИ И ЗА ФОНДОВИТЕ

Глава XIX ИНВЕСТИЦИИ И ФОНДОВИ

1

Употреба на средствата од фондовите

1. Со цел за спроведување на начелото средствата од фондовите на политикотериторијалните единици да можат да се трошат дури по нивното дефинитивно остварување, во 1958 година од фондовите на Федерацијата, како и од фондовите на народните републики, автономните единици, околиите и општините основани со сојузни прописи, можат да се трошат средствата по завршните сметки на тие фондови за 1957 година.

По исклучок од одредбата од претходниот став во 1958 година можат да се трошат средствата остварени во таа година, и тоа:

- а) 75% од средствата на фондовите за кредитирање на станбената изградба;
- б) 40% од средствата на фондовите за кадрови во стопанството;
- в) 60% од средствата на сите други фондови, освен на општествените инвестициони фондови и на фондовите за унапредување на шумарството.

Одредбите од претходните ставови не се однесуваат:

а) на дотациите дадени на фондовите во 1958 година;

б) на ануитетите што се уплатуваат во општествените инвестициони фондови на политичкотериторијалните единици на име исплата на инвестиционите заеми дадени од средствата на федерацијата;

в) на Општиот инвестиционен фонд.

Се овластува Сојузниот извршен совет согласно со движењата во стопанството да може да пропише средствата на општествените инвестициони фондови што ќе се остварат во 1958 година, да можат да се трошат до 20% од износот на средствата остварени во таа година, како и да може да го зголеми процентот на користењето на средствата од фондовите за кредитирање на станбената изградба над процентот предвиден во точката 1 став 2 под а) на овој оддел.

Се овластува Сојузниот извршен совет да може да пропише средства на општествените инвестициони фондови кои според одредбите од ст. 1 и 2 на оваа точка не можат да се трошат, да можат да се употребат за давање заеми за формирање фондови на обртните средства на стопанските организации, како и за намиривање на обврските на тие фондови спрема Општиот инвестиционен фонд.

2. До донесувањето на закон за фондовите основани со сојузни прописи Сојузниот извршен совет може да донесува прописи за управувањето и употребата на средствата од тие фондови.

Се овластува Сојузниот извршен совет да може да донесува прописи за усмерување на употребата на средствата од фондовите на политичкотериторијалните единици и на средствата од стопанските организации.

3. Политичкотериторијалните единици можат за веќе утврдените потреби на своите буџети да употребат како приход без обврска за враќање до 10% од средствата на своите фондови кои според одредбите од точката 1 на овој оддел можат да се користат, освен на фондовите за кредитирање на станбената изградба и на фондовите за кадрите во стопанството.

Политичкотериторијалните единици можат средствата од претходниот став да ги употребат и за покривање на вишокот на расходите над приходите што ќе ги утврдат по завршните сметки на своите буџети за 1957 година.

4. Средствата на општинските фондови за кредитирање на станбената изградба што можат да се трошат според одредбите од точката 1 на овој оддел, можат да се употребат и за давање заеми за изградба и проширување на училишни згради за осумгодишно школување.

5. До донесувањето на посебни прописи за установите со самостојно финансирање, овие установи во текот на 1958 година можат да ги користат средствата на своите фондови само за покривање на расходите во врска со обврските создадени до 31 декември 1957 година.

Одредбите од претходниот став не се однесуваат на здравствените установи.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиие најдоцна до 1 март 1958 година ќе донесе прописи за потполно или делумично ослободување од ограничувањето од ставот 1 на оваа точка за одделни видови установи со самостојно финансирање.

Средства на федерацијата за унапредување на стопанските области

1. Средствата на федерацијата за унапредување на стопанските области, за регреси и дотации на стопанството и за изграмување на разликата во цените при работењето со странство ќе се определат во сојузниот буџет.

2. Согласно со одредбите од претходната точка, се укинуваат: сојузниот фонд за истражувачки работи, сојузниот фонд на водите, сојузниот фонд за унапредување на селското стопанство, сојузниот фонд за унапредување на индустриското производство, сојузниот фонд за унапредување на градежништвото, сојузниот фонд за унапредување на надворешната трговија, фондот за регреси и дотации, фондот на разликата во цените при работењето со странство и сојузниот фонд на обртните средства.

3. Непотрошените средства на фондовите од точката 2 на овој оддел по завршните сметки на тие фондови за 1957 година и средствата што ќе се остварат по 31 декември 1957 година, се внесуваат во сојузниот буџет во износите потребни за подмирување на обврските на тие фондови од 1957 година. Остатокот на непотрошените средства се внесува во стопанските резерви на федерацијата.

4. Стопанските организации кои во 1957 година го пресметувале и го уплатувале придонесот во фондовите од точката 2 на овој оддел, ќе го пресметаат и ќе го уплатат придонесот врз основа на завршните сметки за 1957 година.

Стопанските организации од претходниот став за 1958 година нема да го пресметуваат и да го уплатуваат овој придонес.

5. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиие да донесува поблиски прописи за спроведување на одредбите од овој оддел.

3

Фондови за унапредување на стопанските области на народните републики и околиите

Се определуваат процентите за издвојување и уплатување на приходите во фондовите за унапредување на одделни стопански области на народните републики и околиите, и тоа:

1. За републичкиот фонд за унапредување на селското стопанство — дел од данокот на доход од селското стопанство кој се определува со републичкиот општествен план;

2. За околинскиот фонд за унапредување на селското стопанство:

а) 55% од приходите од таксите на орудијата за производство (казани за печење ракија, вршалки, воденици и мелници) и на хибридниот лозја;

б) 100% од приходите од таксата на работен добиток и животни;

3. За околинскиот фонд за унапредување на шумарството — најмалку 40% од цените на дрвото на пенушка.

Во околинските противпожарни фондови нема да се уплатува противпожарен придонес од данокот на доход.

4

Општиот инвестиционен фонд

1. Средствата на Општиот инвестиционен фонд се формираат:

а) од приходите што според сојузните прописи за општествените инвестициони фондови и според другите сојузни прописи му припаѓаат на Општиот инвестиционен фонд;

б) од приходите од придонесот од доходот на стопанските организации во височина од 10,7% од тој придонес;

в) од приходите од странските средства што ќе бидат остварени во 1958 година, а произлегуваат од заеми во странство и од други странски аранжмани кои со посебни одлуки се наменети за финансирање на инвестициите, како и од средствата остварени во вид на курсни разлики во врска со тие заеми односно аранжмани.

2. Средствата на Општиот инвестиционен фонд ќе се употребаат за инвестиции во одделни области на стопанството, а многу од следните износи:

а) во областа на индустријата и рударството	91.800 динари
б) во областа на воената индустрија	3.200
в) во областа на селското стопанство	27.000
г) во областа на шумарството	2.000
д) во областа на градежништвото	5.000
е) во областа на сообраќајот	27.000
ж) во областа на трговијата, угостителството и туризмот	3.200

3. Ако не е определено поинаку со одредбите од овој план, Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби средствата од претходната точка:

а) за извршување на своите обврски по порано склучените договори за заеми;

б) за одобрување заеми по порано објавените конкурси;

в) за одобрување нови заеми за реконструкции, довршување и изградба на нови објекти првенствено на оние заемобаратели кои со својата инвестициона изградба придонесуваат за стабилизирање на стопанството со исполнување во најголема мера на следните услови:

— со новото производство да се обезбедува што поповолен ефект во платниот биланс;

— во постојните капацитети електричната енергија да е обезбедена енергија за тоа производство;

— да е понуден најкраток срок за исплата на заемот;

— со производството на стоки за пазар да ќе се отпочне во рокот кој не е подолг од една и пол година од денот на склучувањето на договор за заем, ако заемот се дава за реконструкции и довршување на објекти.

4. По претходната согласност од Сојузниот извршен совет, Југословенската инвестициона банка може неискористените средства од Општиот инвестиционен фонд определени со овој план за инвестиции во одделни области и гранки односно за одделни намени, да ги употреби за инвестиции определени во други области и гранки односно за други намени предвидени со овој план.

Непотрошените средства од претходниот став ќе се употребат особено за зголемување на средствата за инвестиции во областа на селското стопанство.

Средствата за зголемување на инвестициите во областа на селското стопанство можат да се зголемат и од дополнителните средства од странство односно од средствата што не се распоредени со овој план, ако го дозволуваат тоа движењата во стопанството.

Вкупното зголемување на средствата за инвестиции во областа на селското стопанство не може да биде поголемо од 10.000 милиони динари.

5. Се овластува Сојузниот извршен совет да ги утврди смерниците и рамките на средствата до кои Југословенската инвестициона банка и другите банки што одобруваат инвестициони заеми од средствата на федерацијата можат со инвеститорите да договараат инвестициони заеми за одделни намени согласно со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 год.

6. Средствата на Општиот инвестиционен фонд предвидени за инвестиции во областа на индустријата и рударството, Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби првенствено:

а) за финансирање на продолжувањето на работите на објектите за кои средства се обезбедени во целина или делумично од Општиот инвестиционен фонд во точката 1 под в) на овој оддел;

б) за давање заеми за објекти на територијата на Народна Република Македонија — до износот од 1.900 милиони динари и на подрачјето на Автономната Косовско-метохиска Област — до износот од 1.000 милиони динари, што по предлог од извршните совети на тие политичко-територијални единици ќе ги одобри Сојузниот извршен совет;

г) за давање заеми за изградба на електрични далекуводи и трансостаници што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

7. Средствата на Општиот инвестиционен фонд предвидени за инвестиции во областа на селското стопанство Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби првенствено, и тоа:

а) износ од 3.800 милиони динари — за мелиорационите работи определени со Законот за финансирање на изградбата на хидросистемот Дунав-Тиса-Дунав, а износот од 1.600 милиони динари за мелиорационите работи определени со Законот за финансирање на мелиорационите работи во НР Македонија;

б) износ од 3.100 милиони динари за давање заеми за мелиорационите работи, за прочистување шикари и за агломелиорации на пасиштата и за други инвестиции во селското стопанство на подрачјето на Автономната Косовско-метохиска Област;

в) износ од 2.000 милиони динари за кредитирање на задругите со цел за кооперација со индивидуалните селскостопански производители заради унапредување на селскостопанското производство.

8. Средствата на Општиот инвестиционен фонд предвидени за инвестиции во областа на шумарството Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби за давање нови заеми за изградба на шумски патишта со цел за отворање нови шумски подрачја, и тоа првенствено на територијата на НР Босна и Херцеговина.

9. Средствата на Општиот инвестиционен фонд предвидени за инвестиции во областа на сообраќајот Југословенската инвестициона банка ќе ги употреби првенствено за следните цели:

а) износ од 11.650 милиони динари за финансирање без обврска за враќање на изградбата на нови и за нормализација на постојните пруги, за изградба, реконструкции и проширување други сообраќајни објекти, за регулација на пловни патишта, за изградба на патишта од општојугословенско значење и за студии и проекти во сообраќајот;

б) износ од 15.350 милиони динари за давање инвестициони заеми за изградба на поморски и речни бродови и за набавка на железнички и патни возила;

в) од средствата за изградба на патишта од општојугословенско значење Југословенската инвестициона банка ќе обезбеди износ од 700 милиони динари за изградба на тие патишта на територијата на НР Македонија.

10. Од Општиот инвестиционен фонд Југословенската инвестициона банка ќе употреби износ од 1.100 милиони динари за давање заеми за продолжување изградбата на фабриката за мотори и скутери „Томос“ во Копер и износ од 800 милиони динари за давање заеми за продолжување изградбата на фабриката за цемент во Умаг — околија Пула.

11. Се овластува Сојузниот извршен совет да може да ги определи поблиските смерници за користење на средствата од Општиот инвестиционен фонд определени со овој план, како и да определи одделни објекти во рамките на областите, гранките и намените за кои Југословенската инвестициона банка ќе обезбеди средства за давање инвестициони заеми.

12. Од Општиот инвестиционен фонд им се даваат дотации на општествените инвестициони фондови на:

— НР Македонија	6.200 милиони дин.
— НР Црна Гора	700 милиони дин.
— Автономната Косовско-метохиска Област	1.500 милиони дин.

Од Општиот инвестиционен фонд Југословенската инвестициона банка ќе издвои износ од 4.800 милиони динари како резерва.

Се овластува Сојузниот извршен совет средствата од претходниот став да може да ги употреби:

а) за давање дотации на инвестиционите фондови што ќе ги определи Сојузниот извршен совет;

б) за давање дотации на општествените инвестициони фондови на НР Македонија и на Автономната Косовско-метохиска Област заради давање заеми на заемобарателите од Општиот инвестиционен фонд за учество во трошоците на инвестициите и за полагање гарантни износи.

Средствата на дотацијата од претходните ставови ќе се употребат согласно со општествените планови на корисниците на дотацијата а во согласност со Општествениот план за стопанскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 година.

Поблиската намена за овие дотации, по предлог од републичките извршни совети, ја пропишува Сојузниот извршен совет.

Ануитетите по заемите што се одобрени од средствата на Федерацијата и од Општиот инвестиционен фонд на територијата на НР Македонија и НР Црна Гора почнувајќи од 1953 година до крајот на 1955 година, ќе се уплатуваат до конечната исплата на тие заеми во општествените инвестициони фондови на НР Македонија и НР Црна Гора.

13. Од средствата на Општиот инвестиционен фонд ќе се исплатат 4.200 милиони динари за наметнување на обврските по заемот на федерацијата кај стопанските организации.

14. Од Општиот инвестиционен фонд Југословенската инвестициона банка ќе употреби средства во износ од 29.000 милиони динари за давање заеми за формирање фонд на обртните средства на стопанските организации на оние заемобаратели на кои ил дала инвестиционен заем за основни средства или на кои се дадени инвестициони заеми од дотациите на Општиот инвестиционен фонд на општествените инвестициони фондови на политичко-територијалните единици.

Средствата на Општиот инвестиционен фонд од претходниот став се формираат од приходи од придонесот од доходот на стопанските организации во височина од 10,2% од тој придонес.

5

1. Покрај приходите што според сојузните прописи им припаѓаат на околските и општинските инвестициони фондови, за 1958 година се определуваат следните приходи на овие фондови:

а) за околските инвестициони фондови 12% од приходите од данокот на доход од селското стопанство;

б) за општинските инвестициони фондови:

аа) 42% од приходите од општинскиот данок на приходите од селското стопанство, земајќи го за основа на пресметката износот добиен со примена на нормата на општинскиот локален данок од 4%.

Ако нормата на општинскиот локален данок на приходите од селското стопанство е поголема од 4%, разликата меѓу износот пресметан според претходниот став и износот пресметан по таа повисока норма на локалниот данок, ќе ја распореди општинскиот народен одбор во буџетот и во општествениот инвестиционен фонд;

бб) 45% од приходите од таксите на орудијата за производство (казани за печење рожитја, вршалки, воденици и мелници), и на хибридниите лозја.

2. Приходите на околските инвестициони фондови што произлегуваат од наплатениот данок на доход од селското стопанство ќе се употребуваат исклучиво за инвестиции во селското стопанство.

3. Средствата на инвестиционите фондови на општините што произлегуваат од уплатата на 42% од задолжителниот општински локален данок на приходите од селското стопанство и 45% од таксите на орудијата за производство и на хибридниите лозја ќе се употребуваат исклучиво за инвестиции за унапредување на стопанството на селата на подрачјето на општината.

Глава XX

КРЕДИТЕН БИЛАНС

1. Краткорочните кредити ќе ги одобруваат банките во рамките на општиот кредитен биланс што го сочинува Народната банка.

Општиот кредитен биланс на Народната банка го одобрува Сојузниот извршен совет.

2. Сојузниот извршен совет може да определува посебни услови за одделни кредити и заеми.

3. Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе прописи за приходите на банките и штедилниците и за нивната расподелба.

Глава XXI

ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД

Од придонесот за буџетите од личниот доход на работниците им припаѓа на буџетите на општините најмалку 10%.

Со општествените планови на народните републики, на автономните единици и на околиите ќе се определи процентот на учеството на нивните буџети во придонесот за буџетите од личниот доход на работниците, по одбивање на делот од придонесот што му припаѓа на буџетот на повисоката политичкотериторијална единица и на буџетот на општините според одредбата од претходниот став.

Глава XXII

ПРЕНЕСЕНИ СРЕДСТВА

Приходите што произлегуваат од обврските на стопанските организации спрема буџетите на политичкотериторијалните единици за 1957 година, а што ќе бидат наплатени до 31 март 1958 година, ќе се уплатуваат во корист на буџетот за 1957 година.

Овие приходи ќе се употребат за наметнување на обврските на политичкотериторијалните единици спрема банката по основот на позајмици склучени за покрите на расходите на буџетот за 1957 година како и за исплата на обврските по буџетите на политичкотериторијалните единици за 1957 година создадени до 31 декември 1957 година.

Глава XXIII

СОЈУЗЕН БУЏЕТ

Расходите на сојузниот буџет изнесуваат во милиони динари:

1. Административен дел:	30.928
1. Расходи на администрацијата	30.928
2. Буџетски резерви	10.900
3. Отплата на внатрешните заеми	2.706
4. Отплата на странските заеми	11.200
5. Народна одбрана	178.500
6. Учество на народните републики во данокот на промет, и тоа:	
НР Србија	10.170

НР Хрватска	4.100	
НР Словенија	4.470	
НР Босна и Херцеговина	9.930	
НР Македонија	6.000	
НР Црна Гора	4.190	38.860
7. Расходи за стопански инвестиции	4.744	
8. Расходи за потребите на нуклеарната енергија	3.500	281.338
II. Расходи за унапредување на стопанските области, регреси и дотации:		
1. Расходи за истражни работи	5.000	
2. Регреси и дотации	37.851	
3. Расходи за унапредување на селското стопанство	1.800	
4. Расходи за унапредување на водостопанството	2.400	
5. Расходи за унапредување на индустриското производство и градежништвото	1.000	
6. Расходи за унапредување на надворешната трговија	300	
7. Резерва за покривање на недо-статочни предвидените расходи за намиравање на обврските на фондовите за унапредување на стопанските области	200	48.551
III. Расходи за израмнување на разликите во цените при работењето со странство	5.200	
Вкупно:		335.089

Од средствата на учеството во сојузниот данок на промет:

— Народна Република Србија ќе издвои 1.000 милиони динари во републичкиот фонд на водите и 1.000 милиони динари во фондот за патишта;

— Народна Република Босна и Херцеговина ќе издвои 650 милиони динари во фондот за патишта;

— Народна Република Македонија ќе издвои 350 милиони динари во фондот за патишта.

Од вкупните сојузни приходи на сојузниот буџет му припаѓаат:

1. 100% од данокот на промет што ѝ припаѓа на федерацијата;

2. 38,8% од придонесот од доходот на стопанските организации што ѝ припаѓа на федерацијата;

3. 100% од придонесот за буџетите од личните доходи на работниците што ѝ припаѓа на федерацијата;

4. други приходи.

Од придонесот за буџетите од личниот доход на работниците ѝ припаѓа на федерацијата 20% од тој придонес.

Од средствата на сојузниот буџет предвиден за потребите на народната одбрана, износ од 8.300 милиони динари може да се употреби исклучиво за преместување на извршените плаќања во странство врз основа на пресметковниот курс на девизите.

Глава XXIV

НЕРАСПОРЕДЕНИ СРЕДСТВА И РЕЗЕРВИ

1

Од сите нераспоредени приходи на федерацијата, како и од другите приходи определени со сојузни прописи се формираат стопански резерви на федерацијата.

Сојузниот извршен совет во текот на годината може да располага со средствата на стопанските резерви на федерацијата до износот од 10.000 милиони динари.

Општините, околните, автономните единици и народните републики се должни од сите приходи на своите буџети да издвојуваат 2% како буџетска резерва.

Средствата на буџетските резерви од претходниот став можат да се употребат за целите и на начинот што ќе ги определи Сојузниот извршен совет.

Одредбите од овој оддел не се однесуваат на дотациите што одделни буџети на политикотериторијалните единици ќе ги примат од буџетот на други политикотериторијални единици, ако е од приходите од кои е дадена дотацијата издвоена резерва од ставот 1 на овој оддел.

Глава XXV

МЕРКИ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ

1

Сојузниот извршен совет односно органот овластен според важечките прописи може:

а) да ги определува највисоките продажни цени и начинот за формирање на цените на производите и услугите;

б) да пропишува тарифи за продажба на електрична енергија, поштенско-телеграфско-телефонски тарифи, тарифи за превоз на стоки и патници за сите видови сообраќај освен патниот;

в) да ги определува контингентите на одделни индустриски производи, приоритетите во користењето на услугите, како и условите за нивна продажба;

г) да ги утврдува по народните републики минималните количини на сечењето на дрвото на पेњушка во шумите на општенародниот имот.

Се овластуваат народните републики да можат во своите општествени планови да го утврдат највисокиот обем на сечењето на дрвото на пењушка.

2

Со цел за плаќање на увозот на стоки и услуги во врска со инвестициите, стопанските организации можат да користат најмногу 10% од делот на амортизацијата што се овластени да го користат според одредбите од посебните сојузни прописи, за набавка на девизи на редовните состаноци, на девизните пресметковни места, како и за плаќање со девизи кои според важечките прописи не се должни да ѝ ги продадат на Народната банка. Средства од други извори не можат да се користат за оваа цел.

Одредбите од претходниот став се однесуваат и на установите со самостојно финансирање и тоа на средствата за замена и дополнување.

Комитетот за надворешна трговија во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите може на претпријатијата на одделни стопански гранки или на групи стопански организации да им го зголеми процентот од ставот 1, односно да утврди и други извори на средства за набавка на девизи на состаноците на девизното пресметковно место за целите од ставот 1.

Глава XXVI

Се овластува Сојузниот извршен совет во меѓувремето од распуштањето на Сојузната народна скупштина од III свикување па до состанокот на Сојузната народна скупштина од IV свикување да може да донесува прописи со кои се отстапува од поединечните одредби определени во овој план, ако го бараат тоа движењата во стопанството и ако не се остваруваат одделни претпоставки врз кои биле засновани основните пропорции на овој план.

Прописите што Сојузниот извршен совет ќе ги донесе врз основа на одредбата од претходниот став, ќе ѝ ги поднесе на одобрување на Сојузната народна скупштина од IV свикување.

Глава XXVII

Овој општествен план важи од 1 јануари 1958 година.

666.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1958 ГОДИНА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1958 година со Законот за буџетот на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузниот буџет) за 1958 година, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 21 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 21 декември 1957 година.

ПР бр. 31

23 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА (СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ) ЗА 1958 ГОДИНА

Член 1

Сојузниот буџет за 1958 година со посебните прилози содржи:

I. Сојузен буџет:

	Динари
со приходите од — — — — —	335.089.000.000.—
со расходите од — — — — —	335.089.000.000.—

II. Претсметките на установите со самостојно финансирање:

	Динари
со приходите од — — — — —	5.293.079.000.—
со расходите од — — — — —	5.935.079.000.—
со вишокот на расходите од — — —	642.000.000.—

III. Сојузен буџетски фонд за унапредување на културната дејност:

	Динари
со приливот на средства од — —	40.662.000.—
со потрошувачка на средства од —	25.562.000.—
со остатокот на средства од — —	15.100.000.—

Член 2

Се овластува сојузниот државен секретар за работи на финансиите средствата што се предвидени за зголемување на платите на службениците, за придонес на буџетите од личниот доход и за нови работни места да ги распредели на сојузните органи и установи.

Член 3

Назначувања на службеници за кои не се обезбедени средства во претсметките на сојузните органи и установи можат да се вршат само врз основа на одобрена систематизација и со претходно обезбедување финансиски средства за овие назначувања.

Сојузните органи и установи што немаат одобрена систематизација на работните места не можат да вршат нови назначувања без претходна согласност од Сојузниот извршен совет или од органот што ќе го овласти Сојузниот извршен совет.

Член 4

На товар на средствата одобрени во претсметките на сојузните органи и установи за функционални расходи не можат да се вршат оние расходи за кои се определуваат средства во личните и оперативните расходи.

Член 5

Средствата предвидени за исплата на хонорари во претсметките на сојузните органи и установи не можат да се зголемуваат по пат на вирман.

Член 6

Средствата што надлежните заводи за социјално осигурување во смисла на чл. 24, 26 и 29 од Законот за здравственото осигурување на работниците и службениците ги враќаат во корист на одделни позиции на личните расходи на претсметките на сојузните органи и установи, не можат да се користат без согласност од сојузниот државен секретар за работи на финансиите.

Член 7

Сојузниот извршен совет ќе ги определи носителите на средствата предвидени во сојузниот буџет за унапредување на стопанските области, за регреси и дотации и за израмнување на разликата во цените во работењето со странство.

Член 8

Програмите и претсметките на употребата на средствата наведени во членот 7 од овој закон ги донесува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет ќе го определи и начинот за користење на овие средства.

Член 9

Предлогот на програма за употреба на средствата за водостопанството го составува сојузната Комисија за водостопанство.

Предлогот на програма за употреба на средствата за рударско-геолошки истражни работи го составува Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет на предлог од Сојузниот геолошки завод.

Предлогот на програма за употреба на средствата за унапредување на селското стопанство го составува Секретаријатот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет.

Предлогот на програма за употреба на средствата за унапредување на индустриското производство и за унапредување на градежништвото го составува Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет.

Предлозите на програми од претходните ставови му ги доставуваат органите што ги составуваат на Сојузниот извршен совет заради донесување.

Член 10

Врз основа на програмите за употреба на средствата што ќе ги донесе Сојузниот извршен совет органите на управата од членот 9 на овој закон составуваат нацрти на претсметки за употреба на средствата и му ги доставуваат на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите ги утврдува предлозите на претсметки и му ги доставува на Сојузниот извршен совет заради донесување.

Член 11

Регресите се одобруваат според посебни сојузни прописи.

Предлогот на претсметка за употреба на средствата за регреси и дотации го составува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите и му го доставува на Сојузниот извршен совет заради донесување.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите врз основа на прописите од ставот 1 на овој член ги определува условите и начинот на употребата на средствата за регреси и дотации.

**ПРЕГЛЕД НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ
НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА
— Сојузниот буџет —**

П Р И Х О Д И		И з н о с	Р А С Х О Д И		И з н о с
I Приходи од стопанството:			I Расходи на сојузните органи и установи:		
— Данок на промет — — — —		201.326,000.000	— Лични и материјални расходи — — — —		15.846,000.000
— Дел од придонесот за општи општествени потреби — — — —		110.303,000.000	II Инвалидски припаджности на воените инвалиди од војните со нивната здравствена заштита — — — —		11.320,000.000
— Придонес за буџетите од личните доходи на работниците запослени во општествено стопанство — — — —		11.384,000.000	III Дотации:		
— Придонес за унапредување на индустриското производство и градежништвото — — — —		1.500,000.000	— Установите со самостојно финансирање — — — —	642,000.000	
II Приходи од населението:			— На општествените организации — — — —	1.000,000.000	1.642,000.000
— Придонес за буџетите од личните доходи на работниците запослени надвор од општественото стопанство — — — —		4.576,000.000	IV Нестопански инвестиции — — — —		4.744,000.000
III Приходи на сојузните установи — — — —		2.024,446.000	V Расходи на народната одбрана — — — —		178.500,000.000
IV Други приходи — — — —		3.975,554.000	VI Учество на народните републики во данокот на промет:		
			НР Србија — — — — —	10.170,000.000	
			НР Хрватска — — — — —	4.100,000.000	
			НР Словенија — — — — —	4.470,000.000	
			НР Босна и Херцеговина — — — — —	2.93,000.000	
			НР Македонија — — — — —	6.000,000.000	
			НР Црна Гора — — — — —	4.190,000.000	38.860,000.000
			VII Средства за енергија — — — — —		3.500,000.000
			VIII Средства за посебни намени во стопанството:		
			— Средства за унапредување на стопанските области — — — —	10.700,000.000	
			— Регреси и дотации — — — —	37.851,000.000	
			— Средства за израмнување на разликите во цените во работењето со странство — — — —	5.200,000.000	53.751,000.000
			IX Обврски на државата:		
			— Обврски по внатрешните заеми — — — — —	2.657,000.000	
			— Обврски по странските заеми и за национализираниот странски имот — — — —	11.200,000.000	
			— Надоместокот на национализираниот имот во земјата — — — —	30,000.000	
			— Отплата на ануитетите по заемите за станбена изградба — — — —	19,000.000	13.906,000.000
			X Средства за зголемување на платите, за нови работни места и за придонес на буџетите од личниот доход — — — —		2.120,000.000
			XI Обврски по буџетот и буџетска резерва:		
			— Обврски по буџетот од поранешните години — — — —	100,000.000	
			— Буџетска резерва — — — —	9.000,000.000	
			— За исплата на прим од 100% на званичниот курс — — — —	1.800,000.000	10.900,000.000
ВКУПНО ПРИХОДИ:		335.089,000.000	ВКУПНО РАСХОДИ:		335.089,000.000

Член 12

Разликите во цените во работењето со странство се пресметуваат според посебни сојузни прописи.

Предлогот на претсметка за употреба на средствата за израмнување на разликата во цените во работењето со странство го составува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите на предлог од Комитетот за надворешна трговија и му го доставува на Сојузниот извршен совет заради донесување.

Член 13

Резервата за покритие на недостатоци предвидените расходи за намиривање на обврските на укинатите сојузни буџетски фондови ќе ја распореди сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

Член 14

Носителите на средствата од членот 7 на овој закон му поднесуваат на сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите тримесечни и годишни извештај за потрошувачката на тие средства.

Извештајот за извршувањето на програмата — за извршените работи и постигнатите резултати — носителите на средствата му го поднесуваат на Сојузниот извршен совет преку сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

Член 15

Вишоците на расходите во претсметките на установите со самостојно финансирање во вкупен износ од Динари 642,000.000 се покриваат со дотации од сојузниот буџет.

Член 16

Од предвидениот вишок на приходите во претсметката на Југословенската лотарија во вкупен износ од Динари 600,000.000 им се распоредува на општествените организации:

Динари

на Советот на друштвата за воспитување и грижи за децата и младината на Југославија	52,835.000.—
на Југословенскиот црвен крст	76,850.000.—
на Сојузот на воените инвалиди од војните на Југославија	76,850.000.—
на Сојузот на глувите на Југославија	81,654.000.—
на Сојузот на слепите на Југославија	86,457.000.—
на Сојузот на борците од народноослободителната војна	105,670.000.—

Се овластува Сојузниот извршен совет нераспоредениот вишок на приходите над расходите во претсметката на Југословенската лотарија во износ од Динари 119,684.000.— да го распореди на општествени организации, односно во корист на приходите на сојузниот буџет.

**ПРЕГЛЕД
НА ПРИХОДИТЕ И РАСХОДИТЕ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ**

Реден број	Назив на установата	Приходи	Расходи		Дотација		
			редовни	инвести- циони	за покри- тие на ви- шокот на расходи- те над приходите	за покри- тие на ин- вестицио- ните рас- ходи	вкупно
1	Југословенска лотарија — — —	3,058,000.000	3,058,000.000	—	—	—	—
2	Лексикографски завод — — —	334,645.000	414,645.000	—	80,000.000	—	80,000.000
3	Телеграфска агенција Нова Југо- славија „Танјуг“ — — —	285,206.000	445,206.000	12,000.000	160,000.000	12,000.000	172,000.000
4	Југословенски центар за технич- ка и научна документација — —	42,760.000	100,760.000	6,000.000	58,000.000	6,000.000	64,000.000
5	Филмски новости — — — —	40,400.000	109,400.000	4,000.000	69,000.000	4,000.000	73,000.000
6	Институт за рехабилитација на инвалидите — — — —	57,330.000	66,330.000	70,000.000	9,000.000	70,000.000	79,000.000
7	Волница „Др Драгиша Мишовиќ“	123,013.000	153,013.000	4,000.000	25,000.000	4,000.000	29,000.000
8	Лекувалиште за туберкулоза „По- хорски двор“ — — — —	104,525.000	104,525.000	1,000.000	—	1,000.000	1,000.000
9	Поликлиника на ДСВР — — —	26,650.000	30,650.000	1,000.000	4,000.000	1,000.000	5,000.000
10	Завод за школска опрема, Загреб	12,309.000	21,709.000	2,000.000	9,400.000	2,000.000	11,400.000
11	Институт за млекарство — —	4,618.000	18,058.000	—	13,440.000	—	13,440.000
12	Југословенска кинотека — —	51,960.000	62,160.000	20,000.000	10,200.000	20,000.000	30,200.000
13	Публицистичко-издавачки завод „Југославија“ — — — —	14,700.000	178,160.000	3,000.000	163,460.000	3,000.000	166,460.000
14	Југословенски завод за наставно- просветен и културен филм —	37,298.000	68,298.000	—	31,000.000	—	31,000.000
15	Управа на одгледувалиштето на дивеч „Елен“ — — — —	787,000.000	701,000.000	86,000.000	—	—	—
16	Југословенска концертна агенција	46,283.000	55,783.000	—	9,500.000	—	9,500.000
17	„Службен лист на ФНРЈ“ — —	261,382.000	261,382.000	—	—	—	—
Вкупно:		5.293,079.000	5.849,079.000	209,000.000	642,000.000	123,000.000	765,000.000

Член 17

Установите со самостојно финансирање, што во текот на 1958 година со успешно организирано работење ќе остварат вишок на сопствените приходи над планираните, ќе внесат во своите фондови, во смисла на чл. 5 и 7 од Основната уредба за установите со самостојно финансирање, од тој остварен вишок:

Во фондот за наградување:

Југословенската лотарија — — — —	5%
Телеграфската агенција Нова Југославија — — — —	20%
Југословенскиот центар за техничка и на- учна документација — — — —	20%
Филмските новости — — — —	20%
Заводот за школска опрема — — — —	25%
Институтот за млекарство — — — —	25%
Југословенската кинотека — — — —	20%

Публицистичко-издавачкиот завод „Југо-
славија“ — — — —

Југословенскиот центар за наставно-про-
светен и културен филм — — — —

Управата на одгледувалиштето на дивеч
„Елен“ — — — —

Југословенската концертна агенција — — — —

Во фондот за замена и дополнување:

Југословенската лотарија — — — —	35%
Телеграфската агенција Нова Југославија — — — —	80%
Југословенскиот центар за техничка и на- учна документација — — — —	80%
Филмските новости — — — —	80%
Заводот за школска опрема — — — —	75%
Институтот за млекарство — — — —	75%

Југословенската кинотека — — — — 80%

Публицистичко-издавачкиот завод „Југо-
славија“ — — — — 80%

Југословенскиот центар за наставно-про-
светен и културен филм — — — — 80%

Управата на одгледувалиштето на дивеч
„Елен“ — — — — 80%

Југословенската концертна агенција — — — — 80%

Во резервниот фонд:

Југословенската лотарија — — — — 60%

Расподелбата на вишокот на приходи што уста-
нова со самостојно финансирање нема да го оства-
ри на начинот предвиден во првиот став од овој
член ќе се изврши со Завршната сметка за извр-
шувањето на буџетот на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија за 1958 година.

Член 18

Сојузниот извршен совет ќе ги распореди на оп-
штествените организации и установи средствата одо-
брани во 66 раздел во вкупен износ од 1.000.000.000
динари.

Член 19

Програмата за унапредување на културните
дејности, што се финансираат со средства од Сојуз-
ниот буџетски фонд за унапредување на култур-
ните дејности, ја одобрува Сојузниот извршен совет.

Член 20

Овој закон влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а важи од
1 јануари 1958 година.

667.

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за средствата на стопанските организации, што ги усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година.

ПР бр. 32

23 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Детар Стамболиќ, с. р.**ЗАКОН
ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ
ОРГАНИЗАЦИИ****1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Стопанските организации со своето работење создаваат средства потребни за трајно вршење на својата дејност.

Член 2

Стопанските организации можат да се здобијат со средства и врз основа на заем и други кредитни зделки, како и по други основи предвидени со овој закон.

Член 3

Стопанските организации го користат земјиштето, рудите, водните сили и другите природни богатства под условите утврдени со посебен закон.

Член 4

Средствата на стопанските организации здобиени според кој и да е основ се во општествена сопственост.

Член 5

Со давањето на средства на стопанска организација според кој и да е основ, никој не може да се здобие со право за вршење распределба на доходот на стопанската организација, ниту со други права во управувањето со стопанската организација.

Член 6

Пред секое располагање со остварената вредност (вкупен приход), стопанската организација ја надоместува вредноста на средства потрошени во својата стопанска дејност (материјални трошоци и амортизација).

Од вкупниот приход стопанската организација издвојува средства за општоопштествени потреби, според овој и според посебни сојузни закони.

По надоместокот на вредноста на средствата потрошени во стопанската дејност и по издвојувањето на средствата за општоопштествени потреби, преостанатиот дел од вкупниот приход (чист приход) стопанската организација го распределува на лични доходи на работниците и на дел за проширување на материјалната основа на својата дејност и за задоволување на други потреби.

Член 7

Средствата што стопанската организација ги издвојува од чистиот приход за проширување на материјалната основа на својата дејност и за задоволување на други потреби, како и средствата со кои ќе се здобие врз основа на заем или други кредитни зделки или по други основи предвидени со овој закон, ги сочинуваат средствата на стопанската орга-

низација што ги користи таа и со нив располага согласно со законите и со општествените планови.

Средствата што стопанската организација ги издвојува од чистиот приход за проширување на материјалната основа на својата дејност и за задоволување на други потреби, како и средствата со кои ќе се здобие без обврска за враќање, ги распределува во своите фондови според одредбите од овој закон.

Средствата со кои стопанската организација ќе се здобие врз основа на заем и други кредитни зделки, стопанската организација не ги распределува во своите фондови, но ги користи според нивната намена.

Член 8

Средствата што ги создала со својата дејност или со кои се здобила врз основа на заем и други кредитни зделки или по други основи предвидени со овој закон (член 7 став 1), стопанската организација има право да ги користи (право на користење) согласно со одредбите од овој закон.

Правото на користење го содржи и правото на располагање со средствата во границите на законот. Само со сојузен закон и со сојузен општествен план стопанската организација може да се ограничи во правото на користење на средствата.

Член 9

Стопанската организација има право на законска заштита од каква и да е повреда на правото на користење на средствата.

На стопанската организација не можат да ѝ се одземат средствата со ниеден акт на државен орган, освен со сојузен закон.

Член 10

Стопанската организација е должна правото на користење да го врши со вниманието на добар стопанисувач.

Член 11

Стопанската организација одговара со сите средства за своите обврски, ако со закон не е определено поинаку.

Член 12

Како стопанска организација во смисла на овој закон се подразбираат и установите и другите организации кои според принципите на стопанското работење редовно и трајно остваруваат доход, ако со сојузни прописи не е определен посебен начин за финансирање.

Како стопански организации во смисла на овој закон се подразбираат и сите задруги што вршат стопанска дејност, како и нивните деловни сојузи.

Приватните дуќани не се сметаат за стопански организации во смисла на овој закон.

Правата што со овој закон му се дадени на работничкиот совет на претпријатието ги вршат во другите стопански организации и установи нивните највисоки органи на управувањето.

II. ФОРМИРАЊЕ НА ФАНДОВИТЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА**1. Формирање на фондовите****Член 13**

Стопанската организација го распределува остварениот чист приход на лични доходи на работниците и на своите фондови.

Распределбата на чистиот приход на лични доходи на работниците и на фондовите се врши со завршната сметка на стопанската организација.

Делот од чистиот приход наменет за фондовите, стопанската организација не мора со завршната сметка да го распредели во фондовите (нераспределени средства).

Нераспределените средства по завршните сметки стопанската организација може да ги користи само кога ќе ги распредели во фондовите.

За распределбата во фондовите на средствата од претходниот став решава работничкиот совет на стопанската организација со наредната завршна сметка или со свои одлуки во текот на годината.

Делот од чистиот приход наменет за лични доходи на работниците што стопанската организација не ќе им го исплати на работниците во срок од 3 месеци по одобрувањето на завршната сметка според важечките прописи, стопанската организација не може да го употреби за лични доходи на работниците туку го распределува во своите фондови или го остава како нераспределени средства според одлуката од работничкиот совет.

Сојузниот извршен совет може да го продолжи срокот од претходниот став и да пропише услови под кои стопанските организации можат да вршат исплата во продолжениот срок, како и да го укине ограничувањето од претходниот став.

Член 14

До донесувањето на завршната сметка стопанската организација може да го користи чистиот приход само како обртни средства и за исплата на аконтации на личните доходи на работниците.

За исплата на аконтациите на личните доходи на работниците стопанската организација може да издвои од чистиот приход во текот на годината најмногу до вкупниот износ на минималните лични доходи на сите работници, наголемени за 50%.

Сојузниот извршен совет може да го зголеми процентот од претходниот став и да ги пропише условите под кои стопанската организација може да го користи износот добиен со примена на поголемиот процент, како и да ги укине ограничувањата од претходниот став.

Сојузниот извршен совет ќе определи кои издатоци можат да се подмират од чистиот приход во текот на годината над износот предвиден во ставот 2 од овој член.

Член 15

Стопанската организација ги има следните фондови:

- 1) фонд на основните средства;
- 2) фонд на обртните средства;
- 3) резервен фонд;
- 4) фонд за заедничка потрошувачка.

Распределбата на чистиот приход во фондовите ја врши работничкиот совет на стопанската организација.

Член 16

Паричните средства со кои стопанската организација ќе се здобие врз основа на актот за нејзиното основање или со дотација односно санација, се распределуваат во личните доходи на работниците и во фондовите на стопанската организација од претходниот член според намената определена во актот за основање, за дотација или за санација.

Ако во актот од претходниот став не е определена намената, овие средства влегуваат во вкупниот приход на стопанската организација.

Член 17

Предметите со кои стопанската организација ќе се здобие врз основа на актот за основање или врз основа на договор за пренесување на средства без надоместок, влегуваат во фондовите на стопанската организација од членот 15 од овој закон, според намената определена во актот односно во договорот.

Ако со актот или со договорот не е определена намената на предметите, работничкиот совет на стопанската организација определува во кој од фондовите ќе се внесат овие предмети.

Член 18

Стопанската организација внесува во фондот на основните средства и во фондот на обртните средства дел од вкупниот приход што му одговара на износот на обврските спрема општествената заедница од кои според овој или според посебни про-

писи на Сојузната народна скупштина е ослободена, со тоа тој дел на вкупниот приход да го внесе во своите фондови.

Сојузниот извршен совет може да пропише стопанската организација да ги внесе во фондот на основните средства односно во фондот на обртни средства и другите придонеси во целина или делумично што стопанската организација ги издвојува во фондовите со кои, според важечките прописи, управуваат коморите и стручните здруженија односно други органи, како и да пропише обврската да се внесува во овие фондови дел од чистиот приход што му е сразмерен на наведениот придонес, определувајќи ја при тоа и намената на тие средства во целина.

Сојузниот извршен совет може да донесе прописи за задолжително издвојување дел од чистиот приход односно од фондовите на стопанската организација, со тоа што од тие средства да се формираат заеднички средства заради унапредување дејноста на стопанските организации од определени стопански гранки или на групи сродни стопански организации.

Член 19

Стопанската организација што ќе оствари чист приход во износ поголем од износот на минималните лични доходи на работниците наголемени за 40% е должна да издвои дел од чистиот приход во резервниот фонд.

Во резервниот фонд стопанската организација внесува од делот на чистиот приход што ги преминува минималните лични доходи на работниците наголемени за 40% износ што му одговара на износот од 2% од просечно расположивите обртни средства во годината за која врши распределба на чистиот приход.

Кога вкупните средства на резервниот фонд ќе бидат остварени во височина од 10% од износот на просечно расположивите обртни средства за последните три години, престанува обврската за уплатување во резервниот фонд.

Ако средствата на резервниот фонд се намалат под износот предвиден во претходниот став, настанува обврската за издвојување во резервниот фонд до остварувањето на предвидениот износ.

Член 20

За селскостопанските организации и за општите земјоделски задруги процентот за издвојување во резервниот фонд во смисла на ставот 2 од претходниот член изнесува 5%, а обврската за издвојување во смисла на ставот 3 од претходниот член престанува кога средствата на резервниот фонд ќе бидат остварени во височина од 25% од износот на просечно расположивите обртни средства за последните три години.

За трговските стопански организации обврската за издвојување во резервниот фонд во смисла на ставот 3 од претходниот член престанува кога средствата на фондот ќе бидат остварени во височина од 30% од износот на просечно расположивите обртни средства за последните три години.

Член 21

За стопанските организации што се занимаваат исклучиво со работи на извоз и увоз, за трговските организации на големо и за трговските организации за промет на технички стоки што се занимаваат претежно со работи на извоз и увоз, за стопанските организации за меѓународно трговско посредување, за стопанските организации што се занимаваат со работи на меѓународна шпедиција и за туристичките стопански организации што се занимаваат со туристички промет со странство — процентот за издвојување за резервниот фонд во смисла на членот 19 став 2 од овој закон изнесува 4%, а обврската за издвојување во смисла на ставот 3 од истиот член престанува кога средствата на резервниот фонд ќе бидат остварени во височина од 25% од износот на просечно расположивите обртни средства за последните три години.

Член 22

За стопанските организации за производство на шеќер (шеќераните) како и за другите индустриски стопански организации со сличен карактер на работењето што ќе ги определи Сојузниот извршен совет процентот за издвојување за резервниот фонд, во смисла на членот 19 став 2 од овој закон, изнесува 8%, а обврската за издвојување во смисла на ставот 3 од истиот член престанува кога средствата на резервниот фонд ќе бидат остварени во височина од 40% од износот на просечно расположивите обртни средства за последните три години.

Член 23

Стопанските организации не се должни во смисла на чл. 19—22 од овој закон да внесуваат во резервниот фонд износ поголем од 50% од делот на чистиот приход над износот на минималните лични доходи на работниците наголемени за 40%.

Член 24

Стопанската организација може од чистиот приход да внесува во својот резервен фонд и поголем износ на средствата од износот на кој е обврзана според одредбите од овој закон.

Член 25

Средствата еднаш распределени во одделни фондови на стопанската организација можат да се пренесуваат во други фондови само според одредбите од овој закон.

Член 26

Средства на фондот на основните средства можат да се пренесуваат во фондот на обртните средства.

Средства на фондот за заедничка потрошувачка можат да се пренесуваат во фондот на основните средства, во фондот на обртните средства и во резервниот фонд.

Средства на резервниот фонд можат да се пренесуваат во фондот на основните средства и во фондот на обртните средства само во смисла на одредбите од чл. 58, 59, 79 и 90 на овој закон.

Нераспределените средства во смисла на членот 13 од овој закон стопанската организација може да ги внесува во сите фондови.

За пренесувањето на средства од еден фонд во друг во смисла на претходните ставови решава работничкиот совет на стопанската организација.

Сојузниот извршен совет може да пропише во кои случаи и под кои услови стопанските организации можат да пренесуваат средства од фондот на обртните средства во фондот на основните средства, како и во кои случаи, под кои услови и по која постапка стопанската организација може да го намали фондот на обртните средства.

Член 27

Од средствата на своите фондови стопанските организации можат да создаваат заеднички фондови под условите предвидени со посебен сојузен закон.

2. Распределба на средствата од заем и од други кредитни зделки**Член 28**

Средствата со кои ќе се здобие врз основа на заем и други кредитни зделки стопанската организација ги користи според намената согласно со законските прописи и со договорот. Согласно со тоа стопанската организација ги распределува средствата во:

- 1) основни средства;
- 2) обртни средства;
- 3) средства за заедничка потрошувачка.

Член 29

Отплатата на средствата здобиеени врз основа на заем или врз основа на други кредитни зделки, стопанската организација ја врши од основните средства, од обртните средства или од средствата за заедничка потрошувачка, според намената за која заемот или кредитната зделка е склучена.

III. НАМЕНА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА**1. Заеднички одредби****Член 30**

Стопанската организација е должна основните средства, обртните средства, средствата на резервниот фонд и средствата за заедничка потрошувачка да ги користи согласно со нивната намена.

Член 31

Стопанската организација во смисла на членот 10 од овој закон е должна:

- да презема потребни мерки за обезбедување и за соодветно сместување на предметите;
- да ги осигурува предметите;
- да обезбедува стручно и грижливо техничко ракување со предметите.

Стопанските организации се должни да ги одржуваат предметите што ги сочинуваат обртните средства и редовно да вршат текушто и инвестиционо одржување на предметите што ги сочинуваат основните средства и предметите што ги сочинуваат средствата за заедничка потрошувачка.

Член 32

Со посебни прописи на секретаријат на Сојузниот извршен совет односно на секретаријат на републичките извршни совети во чија надлежност спаѓа односната стопанска дејност може да се предвиди со работата во одделни погони да може да раководи или на одделни постројки да може да работи само лице со определени технички квалификации.

Член 33

Стопанската организација е должна предметите што ги сочинуваат основните средства и предметите што ги сочинуваат средствата за заедничка потрошувачка да ги осигури на неотпишаниот дел од вредноста на тие предмети.

Предметите што ги сочинуваат основните средства можат да се осигурат и на вредност поголема од вредноста според претходниот став, но не на поголема од пазарната вредност на тие предмети.

Стопанската организација е должна да ги осигури предметите што ги сочинуваат обртните средства на нивната вредност.

До донесувањето на закон за осигурување сојузниот Државен секретаријат за работи на финансииите ќе ги определи ризиците за кои стопанската организација е должна да ги осигури предметите што ги сочинуваат основните средства, обртните средства и средствата за заедничка потрошувачка.

Член 34

Стопанските организации можат средствата на фондот на основните средства и средствата на фондот на обртните средства да ги користат за заеднички вложувања во предметите што ги сочинуваат основните средства односно обртните средства.

Сојузниот извршен совет може да ги пропише условите под кои стопанските организации можат да вршат заеднички вложувања на средствата на фондовите според претходниот став.

Член 35

Со прописи на Сојузната народна скупштина можат стопанските организации да се ограничат во користењето на средствата и фондовите, согласно со општествените планови и со движењата во стопанството.

Член 36

Стопанските организации се должни да водат евиденција за состојбата и за промените на вредноста на сите средства според вежечките прописи.

2. Основни средства**Член 37**

Основните средства на стопанската организација се состојат од предмети и права што ги сочинуваат основните средства како и од парични средства наменети за прибавување на тие предмети и права.

Член 38

Основните средства ги сочинуваат следните предмети:

- 1) орудијата за работа,
- 2) градежните објекти, со стопански карактер,
- 3) долгогодишните насади,
- 4) основното стадо.

Како основно средство во смисла на овој закон се смета и земјиштето што служи за стопански цели.

Во основните средства влегуваат и предметите од ставот 1 на овој член што се во изградба или изработка, правата здобие во врска со изградбата или изработката на тие предмети, како и основачките вложувања.

Основни средства сочинуваат и патентите и лиценците.

Член 39

Орудијата за работа во смисла на овој закон ги сочинуваат машините, уредите, алатите, транспортните средства, како и погонскиот и деловниот инвентар.

Член 40

Во основно стадо спаѓа сиот добиток освен добитокот во гоњење.

Член 41

Паричните средства што сочинуваат основни средства можат да се користат и за основачки вложувања на новоосновани организации односно новоизградени погони.

Основачки вложувања се вложувања кај новоосновани стопански организации односно новоизградени погони нужни за изградба на претпријатијата односно погони, кои не се составен дел од набавната цена на одделни предмети што сочинуваат основни средства.

Основачки вложувања се особено: трошоците на режијата на претпријатието односно на погоните во изградба, трошоците за студии и истражувања од општ карактер, трошоците за изработка на генералната програма и на главниот проект, трошоците за подигање кадри до почетокот на работата на претпријатието односно на погоните, откупот и отштетата, како и интересите по инвестиционите кредити пресметани за време на нивното користење, а до почетокот на отплатниот период.

Член 42

Стопанска организација може да расходува предмети што сочинуваат основни средства кога тие, поради физичката дотраеност или техничката застареност ќе станат неупотребливи.

За расходувањето на предметите што сочинуваат основни средства решава работничкиот совет на стопанската организација по предлог од комисијата што ја формира тој.

3. Обртни средства**Член 43**

Обртните средства на стопанската организација ги сочинуваат материјалите за репродукција, недовршените производи и полупроизводите и готовите производи, паричните средства наменети за прибавување на тие предмети и побарувањата што стопанската организација ги има врз основа на работењето со обртните средства.

Обртни средства се и предметите што служат како орудије за работа чиј век на траењето е краток од една година и другите орудија за работа што не се сметаат за основни средства.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите ќе определи кои орудија за работа, со оглед на вредноста, на векот на траењето и на значењето, не се сметаат за основни туку за обртни средства.

Член 44

Паричните средства што сочинуваат обртни средства стопанската организација ги користи за исплата на аконтации на личните доходи на ра-

ботниците за плаќање на обврските што стопанската организација ги има во врска со својата стопанска дејност, освен обврските настанати во врска со здобивањето со основни средства и со средства за заедничка потрошувачка.

Член 45

Паричните средства што сочинуваат обртни средства можат да се користат и за здобивање со определени видови орудија за работа чиј век на траењето е подолг од една година (алат, предмети од инвентарот и сл.).

Работничкиот совет на стопанската организација определува со кои орудија за работа од претходниот став може да се здобие од обртните средства согласно со прописите што ги донесува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

Предметите здобие во врз основа на одредбата од ставот 1 на овој член сочинуваат обртни средства на стопанската организација.

Член 46

Трошоците за инвестиционото одржување на предметите што сочинуваат основни средства и трошоците за освојување на ново производство стопанската организација ги подмирува од обртните средства.

Рударските претпријатија и претпријатијата за експлоатација на нафта од обртните средства ги подмируваат трошоците за обновување и одржување на резервите на рудно и друго минерално богатство, како и трошоците за истражување на рудно и друго минерално богатство.

Во трошоците за освојување на ново производство не можат да се засметаат издатоците за здобивање со предмети што спаѓаат во основните средства.

Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за тоа што се подразбира како освојување на ново производство.

4. Средства на резервниот фонд**Член 47**

Средствата на резервниот фонд стопанската организација ги употребува:

- 1) за покривање на деловните загуби утврдени во завршната сметка на стопанската организација,
- 2) за исплата на личните доходи на работниците до износот на минималните лични доходи на работниците наголемени за 25% ако стопанската организација не оствари чист приход до тој износ.

Ако стопанската организација оствари до крајот на годината достаточен доход да ги подмири минималните лични доходи на работниците наголемени за 25%, таа е должна да му ги врати на резервниот фонд во наредните пресметковни периоди, а најдоцна до конечната пресметка, средствата користени за исплата на личните доходи на работниците според претходниот став.

Одлуката за употреба на средствата од резервниот фонд ја донесува работничкиот совет на стопанската организација.

Сојузниот извршен совет може да пропише во рамките на резервниот фонд да се формираат посебни резервни средства за покривање на ризикот по гаранциите на квалитетот на стоките односно услугите што ги преземаат стопанските организации со срок подолг од една година, утврдувајќи ги при тоа изворите на средствата за тие резерви.

5. Средства за заедничка потрошувачка**Член 48**

Средствата за заедничка потрошувачка стопанската организација ги употребува:

- 1) за инвестициони вложувања во средствата за заедничка потрошувачка, како што се станбени згради, детски установи, сервиси за помош на домаќинствата и други објекти на општествениот стандард, самостојно или заедно со други стопански и општествени организации;
- 2) за текушто и инвестиционо одржување на предметите што сочинуваат средства за за-

едничка потрошувачка, за осигурување на тие предмети како и за други трошоци што настануваат во врска со тие предмети;

3) за давање стипендии на студенти и ученици;

4) за стручно образование на работниците;

5) за задоволување на културните потреби на работниците како и за потребите на живната развоната;

6) за други цели согласно со потребите на стопанската организација и на нејзиниот работен колектив.

Средствата за заедничка потрошувачка стопанската организација ги користи и за извршување на обврските што за неа произлегуваат од здобивањето со средства за заедничка потрошувачка.

Член 49

Стопанската организација не може средствата за заедничка потрошувачка да ги употребува за зголемување на личните доходи на работниците.

Член 50

Стопанската организација е должна да плати придонес за буџетите на политичкотериторијалните единици по нормата од 20% на износот на чистиот приход што ќе го издвои за фондот за заедничка потрошувачка.

Обврската за плаќање на придонесот настанува во моментот на користењето на средствата на фондот за заедничка потрошувачка.

Сојузниот извршен совет може да пропише за кои намени стопанската организација не е должна да плаќа придонес од ставот 1 на овој член.

Придонесот за буџетите од ставот 1 на овој член се распределува на политичкотериторијалните единици како и придонесот за буџетите од личните доходи на работниците.

Член 51

Стопанската организација може средствата на фондот за заедничка потрошувачка да ги пренесе без надоместок во општоопштествените фондови со цел за станбена изградба, за изградба на детски установи, на сервиси за помош на домаќинствата, како и за изградба на други објекти на општествениот стандард односно да ги определи условите за ова пренесување.

Стопанската организација може средства на фондот за заедничка потрошувачка да им даде на заем на општествените фондови за целите од претходниот став.

Член 52

Стопанската организација е должна непотрошените парични средства на фондот за заедничка потрошувачка да ги внесе во резервниот фонд ако во резервниот фонд нема достаточни средства за исплата на обврските што паѓаат на товар на тој фонд.

Член 53

Употребата на средствата за заедничка потрошувачка се регулира со правилата на стопанската организација и со одлуки на работничкиот совет.

Со правилата на стопанската организација во рамките на средствата за заедничка потрошувачка можат да се определат средства за посебни намени.

Член 54

За поединечна употреба на средствата за заедничка потрошувачка одлучува работничкиот совет на стопанската организација.

Со правилата на стопанската организација или со одлука на работничкиот совет може да се предвиди одлуките за употреба на средствата за заедничка потрошувачка за определени намени и до определена височина да ги донесува управниот одбор или директорот на стопанската организација.

IV. НАДОМЕСТОК НА ВРЕДНОСТА НА ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Заеднички одредби

Член 55

Стопанската организација е должна да ја надомести вредноста на предметите потрошени во вршењето на стопанската дејност (чл. 69 и 82).

Надоместокот на вредноста на предметите од претходниот став стопанската организација го врши од остварениот вкупен приход.

Член 56

Ако стопанската организација не е во можност, поради претрпените загуби, да ја надомести вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и обртните средства, потрошени во вршењето на дејноста, ќе ја надомести таа вредност од средствата на резервниот фонд.

Ако стопанската организација настанатата загуба не може да ја покрие од резервниот фонд, ќе изврши исплата на интересот на фондот на основните средства, на интересот на височината на обртните средства и на земјарината до височината на претрпената загуба — од фондот на основните средства и од фондот на обртните средства.

Се смета дека за стопанската организација постои загуба ако не остварува чист приход во височина на минималните лични доходи на работниците.

Член 57

Општинскиот народен одбор, и тоа во обата собори рамноправно, може во случајот од ставот 2 на претходниот член да ја одобри на стопанската организација да ги исплати минималните лични доходи на работниците наголемени за 25%.

Член 58

Ако стопанската организација не може да ја подмири загубата ниту според членот 56 ст. 1 и 2 на овој закон, таа ќе ја покрие неа на товар на фондот на обртните средства односно на фондот на основните средства до височината на непокриената загуба.

Спрема стопанската организација што не е во можност да ја надомести вредноста на средствата потрошени во нејзината дејност, можат да се применат и мерките за присилна управа или може да се поведе постапка за ликвидација според важечките прописи.

Стопанската организација е должна да ги надомести во наредниот период потрошените средства на фондовите според ставот 1 на овој член од чистиот приход што ги преминува минималните лични доходи на работниците наголемени за 25%.

Член 59

Во случај на делумично или потполно уништување на предмет што сочинува основни средства или обртни средства, осигурената сума добиена по основот на осигурувањето на тој предмет се уплатува во корист на амортизационите средства односно на обртните средства на стопанската организација.

Ако предметот што сочинува основни средства не е осигурен, или осигурената сума добиена по основот на осигурувањето не ја покрива во целина настанатата штета, стопанската организација е должна од резервниот фонд во корист на средствата на амортизацијата да ја надомести разликата меѓу настанатата штета и примениот надоместок по основот на осигурувањето, а ако средствата на резервниот фонд не се достаточни, непокриената разлика ќе се покрие од вкупниот приход на стопанската организација.

Ако предметот што сочинува обртни средства не е осигурен или осигурената сума добиена по основот на осигурувањето не ја покрива во целина настанатата штета, стопанската организација е должна од вкупниот приход да ја покрие разликата меѓу настанатата штета и примениот надоместок по основот на осигурувањето.

Член 60

Ако поради виша сила настане штета на средствата што не биле осигурени, а за кои не постои обврска за осигурување, стопанската организација ќе изврши отпис на вредноста на основните средства, на обртните средства односно на средствата за заедничка потрошувачка за износот на штетата.

Член 61

Надоместокот на вредноста на потрошените предмети што сочинуваат средства за заедничка потрошувачка стопанската организација не може да го врши на товар на вкупниот приход.

2. Утврдување на вредноста на предметите од средствата на стопанската организација**Член 62**

Вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка, а кои се здобиеени врз основа на договор за купување, изработка или градење, се утврдува според фактурната (набавната) цена на тие предмети и на трошоците за допрема и монтажа.

Вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка, а кои се произведени во сопствена режија, се состои од пазарната цена на предметот и од трошоците за монтажа, ако Сојузниот извршен совет не пропише поинаку.

Вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка, а кои се пренесени без надоместок од друга стопанска организација се состои од книжената вредност што тие предмети во времето на пренесувањето ја имале кај стопанската организација од која се врши преносот.

Вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка, а кои на стопанската организација ѝ се доделени, како и на оние со кои се здобила таа по друг основ, се состои од пазарната цена на таквиот предмет и од трошоците за допрема и монтажа.

Член 63

Вредноста на земјиштето што влегува во основните средства и во средствата за заедничка потрошувачка на стопанските организации се утврдува, и тоа:

1) на земјиштето што служи за селскостопанско производство — врз основа на катастарскиот приход од тоа земјиште;

2) на земјиштето што не служи за селскостопанско производство — врз основа на пропишаната единствена цена;

3) на земјиштето што е здобиеено од приватна сопственост врз основа на договор за купување или врз основа на административно пренесување според Законот за експропријацијата — според набавната цена односно според цената утврдена во постапката за експропријација.

Со посебен сојузен закон ќе се определи начинот за утврдување на вредноста на земјиштето врз основа на катастарскиот приход, како и единствената цена за земјиштата што не служат за селскостопанско производство.

Член 64

Природните богатства што ги користи стопанската организација не се искажуваат во вредноста на средствата.

Член 65

Вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средствата за заедничка потрошувачка на новооснована стопанска организација се утврдува пред запишувањето на конституирањето на стопанската организација во регистарот.

Вредноста на предметите од претходниот став ја утврдува работничкиот совет на стопанската организација според одредбите од овој закон, а врз основа на пописот и предлогот за утврдување на вредноста што го поднесува посебна комисија на работничкиот совет.

Член 66

Стопанската организација врши на крајот на деловната година исправка на вредноста на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка за износот на пресметаната амортизација.

Вкупниот амортизационен износ за група основни средства стопанската организација го дели на сите одделни предмети во групата.

Член 67

Само со сојузен закон можат да се обврзат стопанските организации да извршат повторно утврдување (исправка) на вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка, кога е тоа потребно заради усогласување на вредноста на тие предмети со движењето на цените на пазарот (ревализација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка).

Член 68

Вредноста на предметите што сочинуваат обртни средства се состои, и тоа:

1) вредноста на материјалите односно на прибавените стоки — од набавната вредност на тие материјали односно стоки и од трошоците за допрема;

2) вредноста на недовршените производи, на полупроизводите и на готовите производи — од вредноста на потрошените материјали, на услугите од други лица, од соодветната амортизација, од пресметаните лични доходи на работниците и од износот на обврските што стопанската организација ги извршува од вкупниот приход пред утврдувањето на доходот.

Стопанската организација може да ги пресмета личните доходи на работниците во смисла на точката 2) од претходниот став најмногу до височината на личните доходи пресметани според тарифниот став во тарифниот правилник на стопанската организација.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите ќе донесе, по потреба, прописи за пресметување на личните доходи на работниците според точката 2) од овој став.

3. Амортизација на основните средства**Член 69**

Стопанската организација е должна во вид на амортизација, да ја надомести вредноста на предметите што сочинуваат основни средства потрошени во вршењето на стопанската дејност.

Обврската за амортизација се однесува на предметите што сочинуваат основни средства а што се способни да вршат соодветна функција во дејноста на стопанската организација.

Обврската за амортизација не се однесува на предметите што сочинуваат основни средства, а што не се завршени или не се оспособени да вршат соодветна функција во дејноста на стопанската организација (недовршени предмети што сочинуваат основни средства).

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за амортизацијата на патентите и лиценците.

Стопанската организација не врши амортизација на земјиштето.

Член 70

Амортизацијата на предметите што сочинуваат основни средства се врши со уплата на амортизационите износи за сметка на средствата на амортизацијата на стопанската организација.

Средствата на амортизацијата стопанската организација ги држи на посебна сметка кај банката.

Член 71

Амортизациониот износ се пресметува со примена на нормата на амортизацијата врз вредноста на предметите што сочинуваат основни средства.

Член 72

Нормата на амортизацијата се утврдува со сојузен закон.

Нормата на амортизацијата се определува за одделни групи основни средства.

Член 73

Должноста за пресметување и уплатување на амортизацијата настанува за стопанските организации од првиот ден на наредниот месец по добивањето со основното средство во смисла на членот 69 став 2 од овој закон.

Новооснована стопанска организација врши пресметување и уплатување на амортизацијата од првиот ден на наредниот месец по уписот на нејзиното конституирање во регистарот на стопанските организации.

Член 74

За новите погони што делумично и постепено се пуштаат во работа, се пресметува и се уплатува намален амортизационен износ.

Намалениот амортизационен износ се утврдува така што врз полниот амортизационен износ се применува коефициентот кој претставува однос меѓу изградениот (користениот) и полниот (конечниот) капацитет на погонот.

Коефициентот од претходниот став го определува советот надлежен за работите на финансиите на општинскиот народен одбор на предлог од стопанската организација.

Решението на советот на општинскиот народен одбор за определувањето на коефициентот му се поднесува на одобрение на советот надлежен за работите на финансиите на околинскиот народен одбор.

Амортизација во намален износ може да се плаќа најдолго две години.

Член 75

Обврската за пресметување и за уплатување на амортизацијата за предметите од одделна група основни средства трае додека сите предмети што ја сочинуваат таа група не бидат амортизирани.

Ако е во група основни средства еден предмет напoлно амортизиран, а се користи и по тоа во дејноста на стопанската организација, вкупниот износ на амортизацијата за групата во која тој предмет спаѓа не може да се намали.

Ако сите предмети во една група основни средства се амортизирани, а се користат и по тоа во дејноста на стопанската организација, престанува обврската за уплатување амортизација за предметите од таа група.

Член 76

Обврската за пресметување и уплатување на амортизацијата не се одлага во случај на привремено запирање користењето на предмет што сочинува основни средства.

Член 77

Уплатувањето на амортизацијата се врши во подеднакви месечни износи најдоцна до 25-ти во наредниот месец за изминатиот месец. До конечната годишна пресметка во завршната сметка, уплатувањето на амортизацијата се врши во вид на аконтации, според претсметката на амортизацијата која се утврдува на почетокот на годината врз основа на состојбата на основните средства на крајот од претходната година.

Стопанска организација чија стопанска дејност се врши нерамномерно во текот на годината, може уплатувањето на аконтациите да го врши и во нееднакви месечни износи, според годишниот распоред што таа ќе го утврди со потврда од органот на управата надлежен за работите на финансиите на општинскиот народен одбор.

Еден примерок од деталната годишна претсметка на амортизацијата стопанската организација ѝ доставува на банката.

На крајот од деловната година врз основа на завршната сметка на стопанската организација се врши исправка на вкупниот износ на уплатените аконтации во текот на годината.

По исклучок од одредбите на претходните ставови, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите може да определи кои стопански организации со релативно мал месечен износ на

амортизацијата ќе ја вршат уплатата на амортизацијата во тримесечни износи.

Член 78

Промените во состојбата на основните средства во текот на годината се земаат предвид за пресметување на амортизацијата од првиот ден на наредниот месец по настанатата промена.

Промените во состојбата на основните средства мораат да се спроведат во книговодството на стопанската организација.

Член 79

Ако се расходува предмет кој сочинува основно средство, а чија вредност не е напoлно амортизирана, стопанската организација е должна неамортизираниот дел од вредноста на расходуваниот предмет да го уплати во корист на средствата на амортизацијата од средствата на резервниот фонд, а ако средствата на резервниот фонд не се достаточни, неамортизираниот дел од вредноста ќе се покрие од вкупниот приход на стопанската организација.

Ако се расходува предмет кој сочинува основно средство а кој според прописите за нормите на амортизацијата не се амортизира, стопанската организација не е должна да ја надомести вредноста на тој предмет според одредбата од претходниот став.

Член 80

Средствата на амортизацијата стопанската организација може да ги користи за замена на предмети и права што сочинуваат основни средства на нејзината стопанска дејност, како и за други цели определени со овој закон.

Средствата на амортизацијата не можат да се користат пред истекот на тримесечјето во кое се уплатени.

Член 81

Банката ја контролира исправноста на претсметките и на пресметките на амортизацијата и води евиденција за уплатите и за наменската употреба на амортизационите средства.

4. Надоместок на вредноста на потрошените обртни средства**Член 82**

Од остварениот вкупен приход стопанската организација е должна да ја надомести вредноста на обртните средства потрошени во реализираното производство и во извршените услуги.

Член 83

Трошоците на инвестиционото одржување на предметите што сочинуваат основни средства, стопанската организација ги надоместува од вкупниот приход рамномерно во текот на сите пресметковни периоди.

За секој пресметковен период износот на трошоците од претходниот став се утврдува со примена на единствена калкулативна норма врз вредноста на основните средства.

Нормата од претходниот став ја утврдува работничкиот совет на стопанската организација.

Во случај утврдената норма да не ѝ одговара на просечната височина на трошоците на инвестиционото одржување, работничкиот совет е должен да утврди нова калкулативна норма. Новата калкулативна норма се применува од 1 јануари наредната година.

Член 84

Трошоците за обновување и одржување на резервите на рудно и друго минерално богатство и трошоците за истражување на рудно и друго минерално богатство стопанската организација ги надоместува од вкупниот приход рамномерно во текот на сите пресметковни периоди, а сразмерно со обемот на производството.

Работничкиот совет на стопанската организација ја утврдува на почетокот на деловната го-

дина претсметката на трошоците од претходниот став.

Врз основа на претсметката од претходниот став средствата издвоени во текот на годината што не се потрошени до крајот на годината можат да се пренесат со иста намена во наредната година.

Член 85

Трошоците за освојување на ново производство стопанската организација од областа на индустријата ги надоместува од вкупниот приход во текот на период кој не може да биде подолг од три години.

Ако освојувањето на новото производство се финансира од кредит, трошоците за освојувањето на новото производство стопанската организација ги распределува на пресметковни периоди според стасаноста на обврските од договорот за кредитот. Ако освојувањето на новото производство се финансира од средствата на стопанската организација, трошоците се распределуваат на пресметковни периоди според одлуката на работничкиот совет, со тоа што срокот за надоместок на овие трошоци да не може да биде подолг од три години.

Сојузниот извршен совет може да го продолжи срокот од претходните ставови.

V. ПРОМЕТ

Член 86

Стопанската организација има право со имотнo-правни договори одделни предмети од своите средства да пренесува на други стопански организации и општествени правни лица или да ги отуѓи, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Прометот на земјишта и станбени згради се врши врз основа на посебен сојузен закон.

Член 87

Прометот на предмети што сочинуваат основни средства, обртни средства и средства за заедничка потрошувачка се врши врз основа на договорот за купопродажба на предметите и според други имотно-правни основи.

Член 88

За купување односно продажба на предмети што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка решава работничкиот совет на стопанската организација.

Со правилата на стопанската организација може да се овласти управниот одбор и директорот на стопанската организација да решаваат за купување односно продажба на предмети што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка до износот што е определен со правилата.

Член 89

Купувањето односно продажбата на предмети што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка се врши со јавно наддавање, со наддавање по пат на писмени понуди или со непосредна погодба.

Работничкиот совет односно управниот одбор и директорот на стопанската организација, ако се овластени за тоа во смисла на ставот 2 од претходниот член, одлучуваат за начинот на купување односно продажба на предмети што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка, ако со посебни прописи за одделни предмети не е определен начинот на купување односно продажба.

Член 90

Во случај на продажба на предмети што сочинуваат основни средства целокупниот износ добиен со оваа продажба стопанската организација го внесува во своите средства на амортизацијата.

Ако стопанската организација продаде предмети што сочинуваат основни средства по цена пониска од неамортизираната вредност на предметите, разликата меѓу неамортизираниот дел на вредноста на предметите и продажната цена сто-

панската организација е должна да ја надомести од средствата на резервниот фонд во корист на средствата на амортизацијата, а ако средствата на резервниот фонд не се достаточни, разликата се покрива на товар на вкупниот приход.

Со прописи на Сојузниот извршен совет за одделни видови предмети што сочинуваат основни средства можат да се предвидат отстапувања од одредбата на ставот 1 од овој член.

Член 91

Стопанската организација може врз основа на договор да пренесе без надоместок предмети што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка врз друга стопанска организација ако продажбата на тие предмети по пат на јавно наддавање не успеала.

Во случај од претходниот став договорните страни можат да се спогодат стопанската организација врз која се пренесува предметот да го презема делот од вкупниот износ на долговите на другата договорна страна која се однесува на тој предмет.

Спогодбата за преземање на делот од долговите во смисла на претходниот став има дејство само спрема оние доверители што со таа спогодба се согласиле, но стопанската организација врз која се пренесува предметот е должна да му го плати на доверителот делот од долгот чија исплата ја презела иако доверителот не се согласил со преземањето на долгот.

Стопанската организација од која се пренесува предметот останува и натаму во обврска спрема доверителот што се согласил со преземањето на долгот, ако овој не би можел да се наплати од стопанската организација што го презела долгот.

Член 92

Предметите што сочинуваат средства за заедничка потрошувачка стопанската организација може да ги пренесува без надоместок врз општествени правни лица.

Член 93

Стопанската организација не може предмети што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка да пренесува без надоместок ниту да им продаде на граѓани или на граѓански правни лица.

По исклучок, стопанската организација може врз основа на посебни сојузни прописи определени видови предмети под определени услови да им продаде на граѓани и на граѓански правни лица.

Член 94

Стопанската организација може предмети што сочинуваат основни средства да даде во закуп.

За закупот мора да се склучи одговор во писмена форма.

Стопанската организација е должна целокупниот износ на закупината да го употреби за извршување на своите обврски по основот на амортизацијата, на интересот на фондот на основните средства и на осигурувањето на основното средство дадено во закуп, а евентуалниот вишок е должна да го уплати во корист на средствата на амортизацијата.

Одредбите од претходните ставови не се однесуваат на стопанските организации кај кои давањето на основни средства во закуп влегува во рамките на нивната редовна стопанска дејност.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите ќе донесе прописи за давањето во закуп на граѓани и на граѓански правни лица на предмети што сочинуваат основни средства.

Член 95

Стопанската организација може предмети што сочинуваат средства за заедничка потрошувачка да даде во закуп.

За закупот мора да се склучи договор во писмена форма.

Закупнината за предметите од претходниот став дадени во закуп и приход на фондот на заедничката потрошувачка.

VI. ИНТЕРЕСИ И ЗЕМЈАРИНА

Член 96

Стопанската организација е должна да плаќа интерес на фондот на основните средства и интерес на фондот на обртните средства во определен процент на вредноста на тие фондови.

Стопанската организација е должна да плаќа земјарина за земјиштето што го користи за стопански цели.

Член 97

Интересот на фондот на основните средства и интересот на фондот на обртните средства се приход на општиот инвестиционен фонд, ако со овој закон не е определено поинаку.

Земјарината е приход на буџетот и на општествените инвестициони фондови на општината и околицата.

Делот на земјарината што ѝ припаѓа на околицата се определува со општествениот план на околицата.

Член 98

Основица за пресметување на интересот на фондот на основните средства и на фондот на обртните средства е целокупниот износ на овие фондови според завршната сметка на стопанската организација во претходната година.

Средствата на амортизацијата и вредноста на земјиштето не влегуваат во основницата за пресметување на интересите на фондот на основните средства.

Член 99

Во случај на промена на состојбата на фондот на основните средства и на фондот на обртните средства во текот на годината, стопанската организација го пресметува интересот на фондот на основните средства односно на фондот на обртните средства според изменетата основаца од првиот ден на наредниот месец по настанатата промена.

Член 100

Височината на интересот на фондот на основните средства и на фондот на обртните средства е 6%.

Интересната норма од претходниот став може да се зголеми односно да се намали со прописи на Сојузната народна скупштина.

Член 101

Интересот на фондот на основните средства и интересот на фондот на обртните средства за комуналните претпријатија и дукани го определува општинскиот народен одбор на чие подрачје е седиштето на тие организации.

Интересот на фондот на основните средства и интересот на фондот на обртните средства што ги плаќаат стопанските организации од претходниот став се приход на општествениот инвестиционен фонд на општината.

Во градовите поделени на општини интересот на фондот на основните средства и интересот на фондот на обртните средства што ги плаќаат комуналните стопански организации им припаѓаат на тие општини, со тоа што овој приход може да го распределува на општините градскиот собор односно околинскиот народен одбор каде што градски собор не постои, во спогодба со општинските народни одбори.

Член 102

Стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ според одредбите на Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, го плаќаат интересот и земјарината од членот 96 од овој закон во рамките на паушалниот износ.

Член 103

Интерес на основните средства не се плаќа на вредноста:

- 1) на сувите докови и на оперативните површини за градба на бродови и на докови што пловат;
- 2) на оперативните брегови, лакобрани и канали;
- 3) на средствата на железничкиот транспорт: на долниот строј на железничките пруги на јавниот сообраќај, на тунелите, галериите, масивните мостови, рампите, станичните перони и пристапните патишта, како и на долниот строј на железничките пруги на претпријатијата на шумарството;
- 4) на мелиорационите објекти (насипи, канали, пумпи и сл.);
- 5) на шумските пруги и патишта што служат за јавен сообраќај.

Интерес на основните средства не се плаќа на земјиштата.

Член 104

На паричните средства на фондот на основните средства што се депонирани кај банката стопанската организација не плаќа интерес на фондот на основните средства.

Паричниот дел од основните средства на сметката кај банката му припаѓа на фондот на основните средства во истата сразмера во која фондот на основните средства, учествува во вкупната вредност на основните средства.

Член 105

Стопанските организации плаќаат земјарина на земјиштето што е во состав на основните средства.

Стопанската организација плаќа земјарина и на земјиштето што го зела во закуп или го добила на бесплатно користење.

Член 106

Земјарина не се плаќа:

- 1) на земјиште под железнички пруги, рампи, перони, пристапни патишта и на земјишта во појасот на безбедноста на железничкиот сообраќај;
- 2) на земјишта поплавени заради акумулирање на водата (земјишта под вештачки езера) и на земјишта под канали и други објекти што се составен дел од системот за користење на акумулираните води, како и на земјишта што сочинуваат појас за обезбедување на системот за користење на акумулираните води;
- 3) на земјишта под далекуводи и под телефонско-телеграфски линии;
- 4) на земјишта под шуми прогласени како заштитни чие искористување е ограничено;
- 5) на земјишта обраснати со шикари на кои се извршени мелиорации — за 10 години;
- 6) на земјишта под речни, морски, езерски и воздухопловни пристаништа што служат како оперативни брегови за јавниот сообраќај и за аеродромите;
- 7) на земјишта под насипи, канали и други објекти и уреди подигнати со цел за одбрана од поплава или со цел за одводнување или наводнување на земјиште, како и на земјишта што влегуваат во земјишниот појас на насиците, каналите и други објекти и уреди подигнати со цел за одбрана од поплава, за одводнување или наводнување на земјиште;
- 8) на земјишта што со перспективниот и годишните планови за пошумување донесени од страна на околските народни одбори, се определени за пошумување;
- 9) на земјишта под згради на општествениот стандард и на дворови при тие згради. Ако зградата истовремено служи за општествениот стандард и за стопанските цели ќе се смета дека претежно служи за целите на општествениот стандард ако повеќе од 50% површина на подот служат за потребите на општествениот стандард.

Сојузниот извршен совет може да донесе прописи да не се плаќа земјарина и на други земјишта.

Член 107

Земјарината се плаќа по нормата од 10% годишно од катастарскиот приход на земјиштето.

Како основица за пресметување на земјарината служи катастарскиот приход од земјиштето според состојбата на 1 јануари на годината за која се врши пресметувањето.

Катастарскиот приход од земјиштата што не служат за селскостопанско производство се пресметува според катастарскиот приход од највисоката класа ораница на подрачјето на таа катастарска општина.

Член 108

Земјарината се плаќа до 25-ти во месецот за изминатиот период на пресметката на доходот на стопанската организација.

Член 109

Со одлука на Сојузната народна скупштина можат стопанските организации од определени дејности да се ослободат наполно или делумично од плаќање на интересот на фондот на основните средства, на интересот на фондот на обртните средства и на земјарината односно може да се определи стопанската организација, место да ги плаќа овие придонеси, да ги внесе во својот фонд на основните средства и во фондот на обртните средства износите што им одговараат на овие придонеси.

Со одлука на околинскиот народен одбор односно на општинскиот народен одбор можат стопанските организации од определени дејности да се ослободат наполно или делумично од плаќање на оној дел на земјарината што ѝ припаѓа на околинјата односно на општината.

Со одлуката од претходниот став може да се определи стопанската организација место да ја плаќа земјарината да внесе во својот фонд на основните средства и во фондот на обртните средства еден дел од чистиот приход што му одговара на износот на тој дел од земјарината.

Со одлуката од претходните ставови можат да се определат условите што мораат да се исполнат за да биде стопанската организација ослободена од плаќање на придонесите односно за да може износот на доходот што им одговара на овие придонеси да го внесе во своите фондови.

VII. НАДЗОР

Член 110

Надзорот над извршувањето на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на него го вршат, согласно со прописите, општинските и околинските народни одбори и извршните совети преку финансиските и други инспектори, како и другите органи на управата надлежни за соодветните инспекциски работи.

Член 111

Кога органот на управата од претходниот член ќе утврди неправилност во примената на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на него, ќе ѝ укаже на стопанската организација на таа неправилност и ќе ја повика неа таа неправилност, ако е тоа можно, да ја отстрани и во определениот срок да ја надомести штетата ако оваа настанала.

Ако стопанската организација по поканата од претходниот став во определениот срок не ја надомести штетата, органот на управата ќе го известува за тоа околинскиот јавен правобранител заради поведување постапка за надоместок на штетата против стопанската организација.

Ако органот на управата наоѓа дека утврдената неправилност претставува дејствие што повлекува примена на казни мерки според овој закон или кривично дело, тој ќе му поднесе за тоа пријава на надлежниот орган.

Член 112

Во случај кога постои основано сомневање дека стопанската организација не ќе може од вкупниот приход да ги исполнува своите обврски спрема општествената заедница и другите свои обврски, директорот односно неговиот заменик се должни на надлежниот орган на управата на општинскиот народен одбор да му укажат на тој факт.

Член 113

Ако општинскиот народен одбор врз основа на извештајот од органот на управата од членот 110 на овој закон или на друг начин утврди дека се сторени крупни неправилности со кои се нанесува или би можела да се нанесе значителна штета и ако се увери дека другите мерки предвидени со овој и други закони не придонесуваат за отстранување на неправилностите, тој може да донесе решение со кое се изрекнува една од овие мерки:

- 1) присилна управа над стопанската организација која не може да трае подолго од една година;
- 2) разрешување на директорот или распуштање на работничкиот совет и на управниот одбор, при истовремено определување на привремена присилна управа или без тоа.

Решението за определување присилна управа или за распуштање на работничкиот совет и управниот одбор при истовремено определување присилна управа или без тоа го донесуваат обата собори рамноправно, а решението за именување присилен управник — обата собори на заедничка седница. За разрешувањето на директорот решава народниот одбор според постапката предвидена во Законот за надлежноста на општинските и околинските народни одбори и на нивните органи.

Органот на управата е должен кон предлогот за преземање мерки од ставот 1 на овој член да достави извештај за работењето на стопанската организација.

Општинскиот народен одбор е должен пред донесувањето на решение во смисла на свој член да го сослуша мислењето на органите на управувањето на стопанската организација.

Со решението за распуштање на работничкиот совет и на управниот одбор мораат да бидат определени нови избори кои можат да се одржат најрано за еден месец од денот на донесувањето на решението, а најдоцна за два месеца по тој ден.

Член 114

Пред донесувањето на решение во смисла на претходниот член општинскиот народен одбор или негов совет може да формира стручна комисија што ќе го испита работењето на стопанската организација.

Член 115

На работниците што се членови на работничките совети и на управните одбори, како и на директорот и друго одговорно лице на стопанската организација спрема која е правосилно извршена мерката од точката 2 на членот 113 од овој закон, се применуваат одредбите од важечките прописи за престанокот на претпријатија и дуќани што се однесуваат на последните што настануваат за овие лица со отворањето на постапката на присилна ликвидација.

Член 116

Сојузниот извршен совет може да донесе посебни прописи за надзорот над извршувањето на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на него во поглед на претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија како и во поглед на заедниците на стопанските организации и претпријатијата здружени во тие заедници.

VIII. НАДОМЕСТОК НА ШТЕТАТА, КАЗНИ И ДРУГИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОВОЈ ЗАКОН

Член 117

Доколку надоместокот на штетата предизвикана на средствата на стопанската организација не може да се добие од одговорните лица или по основот на осигурувањето, штетата ќе ја поднесува самата стопанска организација.

Ако е штетата на средствата на стопанската организација предизвикана со вина на работниците на самата стопанска организација, стопанската организација е должна да преземе мерки за надоместок на штетата според важечките прописи.

Износот на надоместокот на штетата причинета на предмет кој сочинува основно средство се уплатува во корист на средствата на амортизацијата на стопанската организација.

Член 118

Од стопанската организација која со дејствие сторено противно на одредбите од овој закон си прибавила имотна корист, ќе се одземе целокупниот износ на така прибавената корист.

Член 119

Ако стопанската организација не го плати во рокот стасаниот износ на амортизацијата, интересот на фондот на основните средства, интересот на фондот на обртните средства или на земјарината, како и придонесот за буџетите на политикотериторијалните единици според одредбата на членот 50 од овој закон, таа ќе плати, покрај она што е должна да го плати, и казвен интерес во височина од 0,1% на стасаниот неплатен износ за секој ден задоцнување.

Член 120

Покрај плаќање казвен интерес според претходниот член стопанската организација ќе се казни за стопански престап ако не го плати во рокот стасаниот износ на интересот на фондот на основните средства, на интересот на фондот на обртните средства и на земјарината и на придонесите за буџетите на политикотериторијалните единици според одредбата на членот 50 од овој закон со намера да го избегне плаќањето на овие интереси, придонеси односно земјарината или да ги задржи за своите потреби.

За стопански престап од претходниот став стопанската организација ќе се казни со парична казна до тројна височина на износот што не го платила на име интерес, придонеси односно земјарина.

Во особено тешки случаи, стопанската организација ќе се казни со парична казна до петорна височина на износот што не го платила на име интерес, придонеси односно земјарина.

Член 121

Стопанската организација ќе се казни за стопански престап со парична казна до 5,000.000 динари:

- 1) ако ги користи средствата противно на нивната намена;
- 2) ако противно на одредбите од овој или други сојузни закони или прописи донесени врз основа на нив издвојува средства од чистиот приход за лични доходи на работниците;
- 3) ако не го издвојува во овој закон предвидениот дел од чистиот приход за резервен фонд;
- 4) ако предметите од своите средства не ги осигури на вредност предвидена со овој закон;
- 5) ако средства за заедничка потрошувачка употреби за зголемување на личните доходи на работниците;
- 6) ако на товар на вкупниот приход врши надоместок на вредноста на потрошените предмети од средствата за заедничка потрошувачка;
- 7) ако предмети што сочинуваат основни средства и средства за заедничка потрошувачка што не можат да се продадат или да се пренесат без надоместок на граѓани или на граѓански правни лица им продаде или им пренесе без надоместок на такви лица или ако предмети што сочинуваат основни средства што не можат да се дадат во закуп на граѓани и на граѓански правни лица им даде во закуп на такви лица.

Член 122

За стопански престап од чл. 120 и 121 на овој закон ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација со парична казна од 2.000 до 100.000 динари, ако дејствието не претставува кривично дело.

Одговорното лице нема да се казни за стопански престап од чл. 120 и 121 од овој закон ако дошло налог да изврши такво дејствие, па писмено

укажало на неговата незаконитост, а дејствието го извршило дури откако добило нов налог, во писмена форма, за извршување на дејствието.

Директорот односно неговиот застапник ќе се казни за стопански престап од чл. 120 и 121 од овој закон со парична казна до 50.000 динари ако не го запре извршувањето на незаконит заклучок на управниот одбор и за тоа не го известил надлежниот орган.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 123

Стопанските организации се должни во завршната сметка за 1957 година да ги внесат средствата за заедничка потрошувачка според вредноста според која тие средства се наоѓаат во евиденцијата на стопанската организација на 31 декември 1957 година.

Истовремено стопанските организации ќе го искажат во завршната сметка за 1957 година износот на фондот на заедничката потрошувачка односно изворите на кредитирањето на средствата од претходниот став.

Член 124

Стопанските организации се должни во завршната сметка за 1957 година да ја внесат вредноста на земјиштето во смисла на важечките прописи.

Селскостопанските земјишта што биле предмет на општиот попис и проценка во 1953 и 1954 година ќе се внесат во завршната сметка за 1957 година по цената што е утврдена во постапката на процената.

Селскостопанските земјишта што не биле предмет на општиот попис и проценка во 1953 и 1954 година дополнително ќе се проценат врз база на катастарскиот приход на тоа земјиште, а врз основа на упатството што го донесува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансии.

Вредноста на земјиштето од претходниот став ќе се прокнижи под 30 јуни 1958 година.

Неселскостопанските земјишта ќе се внесат во завршната сметка за 1957 година по цената што ќе ја определи сојузниот Државен секретаријат за работи на финансии.

Стопанските организации ќе го искажат во завршната сметка за 1957 година зголемувањето на фондот на основните средства за вредноста на земјиштето.

Во случај на постоење на уште неизмирени обврски по основот на здобивање земјиште со надоместок, стопанската организација ќе го искаже во завршната сметка за 1957 година износот на тие обврски.

Член 125

Стопанските организации ќе го извршат зголемувањето на своите основни средства за вредноста на инвестиционите материјали, на незавршените инвестиции и на побарувањата по инвестициите со состојбата на 1 јануари 1958 година.

Стопанските организации ќе го извршат зголемувањето на својот фонд на основните средства за делот од вредноста на средствата од претходниот став што ги има за извор на финансирањето оние средства на стопанската организација што според одредбите на овој закон влегуваат во фондовите и тоа според состојбата на 1 јануари 1958 година.

Член 126

Од 1 јануари 1958 година стопанските организации ќе ги водат средствата на амортизациониот фонд како средства на амортизацијата во смисла на одредбите од овој закон.

Член 127

Средствата на фондот за самостојно располагање стопанските организации ќе ги пренесат со состојбата на 1 јануари 1958 година во нераспределените средства во смисла на членот 13 од овој закон.

Средствата на фондот за обновување и одржување на резервите на рудно и друго минерално богатство и средствата на фондот за истражување на рудно и друго минерално богатство ќе се внесат

во фондот на обртните средства според состојбата на 1 јануари 1958 година.

Член 128

До донесувањето на сојузен закон за нормите на амортизацијата, амортизацијата на основните средства се врши според важечките прописи за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации.

Сојузниот извршен совет може да ги менува нормите на амортизацијата.

Член 129

Со прописи на Сојузниот извршен совет ќе се регулира плаќањето на ануитетите по заемите за инвестиции склучени пред влегувањето во сила на овој закон.

Член 130

Бродови запишани во уписниците на долгата, големата крајбрежна и малата крајбрежна пловидба според одредбите од Уредбата за уписот на поморските бродови и кајаци на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 25/51), можат да се отуѓат или да им се дадат во закуп на странски физички или правни лица или да се оптоварат со хипотека во нивна корист само со претходно одобрение од Комитетот за надворешна трговија, дадено со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет.

Стопанската организација е должна износите добиени со отуѓување, како и кредитите за чие обезбедување е дозволен упис на хипотека да ги употреби за зголемување капацитети на трговската морнарица или за замена на постојните бродови со посовремени.

Поблиски прописи за отуѓувањето, закупот и хипотеката на бродовите од ставот 1 на овој член ќе донесе Комитетот за надворешна трговија со согласност од Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет.

Член 131

Железничко-транспортните претпријатија и претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај можат предмети што сочинуваат основни средства од определен вид да ставаат во промет и да ги расходуваат само со согласност од управниот одбор за Заедницата на Југословенските железници односно од управниот одбор на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

Управниот одбор на Заедницата на Југословенските железници односно управниот одбор на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските ПТТ може да определи железничко-транспортните претпријатија односно претпријатијата на ПТТ сообраќајот да бидат должни да пренесат без надоместок или да им дадат во закуп определени предмети што сочинуваат основни средства на други претпријатија во состав на Заедницата на Југословенските железници односно во состав на Заедницата на Југословенските ПТТ.

Железничко-транспортните претпријатија и претпријатијата на ПТТ сообраќајот можат да пренесуваат без надоместок определени видови предмети што сочинуваат основни средства врз други претпријатија во состав на Заедницата на Југословенските железници односно на Заедницата на Југословенските ПТТ и врз политичкотериторијални единици без претходно пристапување кон продажба на тие предмети по пат на јавно наддавање.

Поблиски прописи за спроведување на одредбите од овој член ќе донесе Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет.

Член 132

Единствената калкулативна норма за утврдување на трошоците на инвестиционото одржување на

предметите што сочинуваат основни средства според членот 83 од овој закон ја утврдуваат железничко-транспортните претпријатија и претпријатијата на поштенскиот, телефонскиот и телеграфскиот сообраќај со согласност од управниот одбор на Заедницата на Југословенските железници односно од управниот одбор на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

Член 133

До донесувањето на закон за стопанските престапи, на повредите на одредби од овој закон и на постапката за примена на казнените мерки предвидени во чл. 119 до 122 од овој закон, согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 75 до 81 и членот 83 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации.

Член 134

Со влегувањето во сила на овој закон се става вон сила Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации освен одредбите определени во претходниот член.

Прописите врз основа на кои е вршена распределбата на вкупниот приход на стопанските организации во 1957 година ќе се применуваат до 31 март 1958 година ако не се во спротивност со овој закон.

Државните органи што ги донесле прописите врз основа на кои е вршена распределбата на вкупниот приход на стопанските организации во 1957 година се должни до 31 март 1958 година да ги усогласат овие прописи со одредбите на овој закон или да ги стават вон сила.

Сојузниот извршен совет може да донесе прописи за учество на потрошувачите во доходот на трговските организации како и прописи за работење на општите земјоделски задруги на отворена сметка.

Без оглед на одредбата на ставот 2 од овој член пресметувањето на интересот на фондот на основните средства, на интересот на фондот на обртните средства и на земјарината во периодичните и во завршната сметка за 1958 година ќе се изврши според одредбите на овој закон.

Член 135

Поблиски прописи за спроведување на овој закон донесува Сојузниот извршен совет.

Сојузниот извршен совет може да ги овласти сојузните органи на управата да донесуваат поблиски прописи за спроведување на одредбите на одделни глави или оддели од овој закон.

Поблиски прописи за спроведување на одредбите од главата IV и главата VI од овој закон донесува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

Член 136

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

668.

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВНАТА УМЕТ- НОСТ „МОША ПИЈАДЕ“

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“, што Сојузна-

та народна скупштина го усвои на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година.

ПР бр. 29

23 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛИКОВ- НАТА УМЕТНОСТ „МОША ПИЈАДЕ“

I. Општи одредби

Член 1

Со цел за помагање развитокот на младите ликовни уметници и за унапредување на ликовната уметност во Југославија, се основа Фонд за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ (во натамошниот текст: Фонд).

Член 2

Средствата на Фондот се формираат од буџетски дотации, подароци, завештанија и други приходи.

Во Сојузниот буџет секоја година му се обезбедува дотација на Фондот.

Член 3

Со фондот управува управен одбор составен од претседател и осум членови, што ги именува Сојузниот извршен совет од редовите на уметниците, јавните работници и други лица.

Член 4

Фондот има својство на правно лице.

II. Намена на Фондот

Член 5

Средствата на Фондот се употребуваат:

- 1) за доделување стипендии во областа на ликовната уметност и за усовршување на ликовни уметници во земјата или во странство;
- 2) за помагање на меѓурејублички манифестации на ликовната уметност;
- 3) за помагање на други акции од општо значење за развојот на ликовната уметност.

Член 6

Стипендии од Фондот се доделуваат врз основа на конкурс а имињата на стипендистите се објавуваат.

За доделување стипендија според овој закон не важат одредбите од Основниот закон за стипендиите.

Член 7

За употребата на средствата од Фондот одлучува управниот одбор на Фондот во границите на овој закон и на правилата на Фондот.

III. Управување на Фондот

Член 8

Управниот одбор на Фондот ги врши особено свие работи:

- 1) донесува претсметка на Фондот;
- 2) распишува конкурс за доделување стипендии;
- 3) доделува стипендии и средства за други работи од членот 5 на овој закон;
- 4) составува завршна сметка на Фондот.

Член 9

Управниот одбор на Фондот полноважно решава со мнозинство гласови од сите членови.

Член 10

Седниците на управниот одбор ги свикнува и нив ги раководи претседателот. Ако е претседателот на управниот одбор спречен, него го заменува член што ќе го определи управниот одбор.

Член 11

Средствата на Фондот се употребуваат врз основа на претсметката на Фондот, која се донесува за секоја година.

Член 12

Претсметката и завршната сметка на Фондот ги одобрува Сојузниот извршен совет.

Претсметката на Фондот се поднесува на одобрение преку сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

Член 13

Претсметката и завршната сметка на Фондот се состануваат и се извршуваат согласно со прописите за буџетите.

Член 14

Наредодавец за извршување на претсметката на Фондот е претседателот на управниот одбор на Фондот.

Административните и сметководствените работи на Фондот ги врши Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

Член 15

Надзорот од употребата на средствата од фондот се врши според прописите за буџетите.

Член 16

Средствата на Фондот непотрошени во текот на една година се пренесуваат како приход на Фондот во наредната година.

Одлуките на Управниот одбор на Фондот за употреба на средствата на Фондот што не можеле да бидат извршени до крајот на годината можат да се извршуваат во наредната година на товар на средствата одобрени со претсметката за изминатата година.

Член 17

Поблиски одредби за начинот на управување на Фондот и за располагањето со средствата на Фондот се пропишуваат со правилата на Фондот.

Правилата на Фондот ги донесува управниот одбор на Фондот, а ги одобрува Секретаријатот за просвета и култура на Сојузниот извршен совет.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

669.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за придонесот за станбената изградба, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година.

ПР бр. 35

23 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

Член 1

Членот 2 од Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55) се менува и гласи:

„Придонес за станбена изградба се плаќа од сите примања на одделно лице од работниот однос, како и од сите примања што според посебни сојузни прописи се изедначуваат со примањата од работниот однос,

Придонес за станбена изградба се плаќа и на пензиите, на материјалното обезбедување на лица привремено вон работен однос, на наградите за работа на учениците во стопанството и на учениците на стручни училишта со практична обука, како и на наградите за работа на студентите и на учениците на средни училишта за време на практична работа.“

Член 2

По членот 2 се додаваат три нови члена, кои гласат:

„Член 2а

Придонесот за станбена изградба од примањата според ставот 1 од членот 2 на овој закон се пресметува по нормата од 7% од вкупните месечни примања, намалени за износот на придонесот за буџетите од личниот доход. Придонесот за станбена изградба на примањата од ставот 2 на членот 2 од овој закон се пресметува по нормата од 10% на вкупните месечни примања.

Член 2б

Од личниот доход на работниците на стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паушален износ, придонесот за станбена изградба се плаќа спрема паушалните основици според кои се плаќа и придонесот за социјално осигурување.

Член 2в

Сојузниот извршен совет може да пропише на одделни примања што се изедначени со примањата од работниот однос да не се плаќа придонес за станбена изградба. Исто така, може да пропише пониска норма на придонесот за станбена изградба за определени установи и за организациите на одделни стопански области.“

Член 3

Во членот 3 став 1 место зборовите „плаќаат“ се ставаат зборовите „се должни да пресметуваат и да го уплатуваат“.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

670.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година донесе

О Д Л У К А

ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Придонесот за социјално осигурување за сите работници, освен за работниците запослени кај селскостопански организации, се уплатува според општата норма од 24% од основницата што ја сочинува исплатениот личен доход по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход.

Придонесот за социјално осигурување за работниците запослени кај селскостопански организации се уплатува според општата норма од 20% од основницата што ја сочинува исплатениот личен доход по одбивање на придонесот за буџетите од личниот доход.

Сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите донесува, во согласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, а по претходно прибавено мислење од Сојузниот завод за социјално осигурување, поблиски прописи за утврдување на основницата и за пресметувањето на придонесот за социјално осигурување.

2. Од вишоците на приходите над расходите што ќе се утврдат по завршните сметки на фондовите на околските заводи за социјално осигурување и на фондовите на републичките заводи за социјално осигурување за 1957 година (освен фон-

дот за превентивна здравствена заштита), ќе се распоредат 50% во резерва.

Преостанатиот дел од вишоците на приходите над расходите на околските и републичките заводи остварени во работењето во 1957 година, ќе се употреби за изградба на здравствени објекти и за унапредување на здравствената служба.

3. Се овластува Сојузниот извршен совет општите норми на придонесот за социјално осигурување од точката 1 ст. 1 и 2 на оваа одлука, да ги распореди на нормите на придонесот за здравствено осигурување, за долгорочни осигурувања, за материјално обезбедување на лица што се привремено вон работен однос и за посредување на трудот, и, во согласност со новиот начин на распределба на нормите по гранките на осигурувањето, да изврши измени во важечките прописи за финансирањето на социјалното осигурување и за организацијата на заводот за социјално осигурување.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузна народна скупштина

СНС/А/89

21 декември 1957 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на производителите, на Сојузниот собор,

Иван Божичевиќ, с. р.

Претседател

на Соборот на производителите, на Сојузниот собор,

Влада Зечевиќ, с. р.

671.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ ЗА СРЕДСТАВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СРЕДСТВАТА ВЛОЖЕНИ КАЈ БАНКАТА И НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ

1. Интерес на фондот на основните средства по нормата од 2% годишно плаќаат:

1) рудниците на јаглен, коксарите, претпријатијата за производство на нафта, рудниците на железна руда (освен рудникот Љубија), претпријатијата за рударско-геолошки истражувачки работи, мелничките претпријатија, фабриките за стакло што претежно се занимаваат со производство на амбалажа од стакло, претпријатијата за производство на на керамика, претпријатијата за преработка на овошје, зеленчук, маслини, млеко, месо и риба, претпријатијата за производство на тестенини, лутилиниците, ладилниците, мразарниците, фабриките на сточна храна, силосите, сушарите, кланиците и претпријатијата за производство на ленено и кадделно влакно;

2) претпријатијата на градежништвото;

3) претпријатијата на Заедницата на Југословенските железници, претпријатијата на поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај, претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај и багерските претпријатија;

4) трговските претпријатија за промет на жито и мелничките претпријатија — за сите градежни објекти, како и за силосите, механизираните склади, сушарите и логистите за производство на тестенини, ако се во состав на тие претпријатија;

5) претпријатијата за промет на жито — за мелниците што се наоѓаат како погони во состав на тие претпријатија;

6) трговските претпријатија и дуќани на мало што вршат претежно промет на прехранбени артикли освен алкохолните пијалоци, а што според одредбите на оваа одлука ќе се ослободени од плаќање интерес на основните средства;

7) угостителските претпријатија и дуќани.

Интерес на фондот на основните средства по нормата од 1% годишно плаќаат следните стопански организации:

1) претпријатијата на индустријата на градежни материјали;

2) пекарите;

3) претпријатијата на воздушниот сообраќај и во поморскиот сообраќај претпријатијата на крајбрежната линиска пловидба;

4) ~~издавачките и новинските претпријатија, филмските претпријатија, претпријатијата за прикажување на филмови и специјализираните претпријатија за производство на училиа;~~

5) претпријатијата на електростопанството, електростопанските заедници и електраните што како погони се наоѓаат во состав на одделни претпријатија а што имаат услови за зачленување во заедницата на електростопанските претпријатија и ѝ испорачуваат електрична енергија на мрежата на заедницата.

Се ослободуваат од плаќање интерес на фондот на основните средства:

1) претпријатијата на јавниот патен сообраќај и мразарниите за производство на мраз од морска вода — за сите основни средства;

2) трговските претпријатија и дуќани што се регистрирани и претежно вршат промет во струката овошје, зеленчук и преработки од овошје и зеленчук во струките на прехранбени продукти — за магацините за складирање производи;

3) претпријатијата на ладилниците за чување на селскостопански производи со ладења и лабоко замрзнување и претпријатијата што имаат камиони со разладени уреди — за тие камиони;

4) селскостопанските организации, специјализираните семенарски претпријатија и задруги, специјализираните работилници и сервиси за услуги и за поправка на земјоделски машини, било да се основани како самостојни претпријатија било како погони, и селскостопанските аптеки.

Општите земјоделски задруги плаќаат интерес на фондот на основните средства според единствениата норма што ја утврдува општествениот план на општината во границите на нормите на интересот на фондот на основните средства утврдени со оваа одлука. Приходот од овој интерес влегува во фондот на основните средства на општата земјоделска задруга што го плаќа интересот;

5) угостителските претпријатија и дуќани, трговските претпријатија и дуќани на мало, што претежно се занимаваат со промет на прехранбени производи освен на алкохолни пијалоци и занаетчиските претпријатија и дуќани што претежно се занимаваат со вршење услуги, а што не извршуваат обврски спрема општествената заедница во паушален износ, плаќаат интерес на фондот на основните средства по нормата што ја утврдува општинскиот одбор во границите на нормите на интересот на фондот на основните средства утврдени со оваа одлука. Приходот од овој интерес влегува во општинскиот инвестиционен фонд.

II. Стопанските организации од областа на селското стопанство за селскостопанската дејност плаќаат интерес на фондот на обртните средства по нормата од 2,5% годишно.

На посебните кредити што им се одобрени на стопанските организации врз основа на сојузните прописи за фондот на обртните средства на стопанските организации се плаќа интерес по нормите утврдени за фондот на обртните средства за тие стопански организации.

Сојузниот извршен совет може да пропише пописна норма на интересот на фондот на обртните средства и посебни кредити за оддели видови стопански организации.

III. Интересената норма на краткорочните кредити кај банките и штедилниците не може да биде поголема од 9% годишно.

Интересната норма на средствата вложени кај банките и штедилниците не може да биде поголема од 7% годишно.

IV. Се овластува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите да ја пропишува височината на затезниот интерес што должникот го плаќа на оврските што не се измирени во рокот.

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузна народна скупштина.

СНС (А) 88

21 декември 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател Претседател
на Соборот на производителите на Сојузниот собор,
Иван Божиќевиќ, с. р. Влада Зечевиќ, с. р.

672

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ И ЗЕМЈАРИНАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЛНОСТИ

1. Стопанските организации предвидени со оваа одлука се ослободуваат делумично или во потполност од уплатување на придонесот од доход во општествените инвестициони фондови.

2. Селскостопанските организации и општите земјоделски задруги делот од доходот што му одговара на износот на придонесот од доходот го внесуваат во својот фонд на основните средства и во општинскиот инвестиционен фонд — за финансирање на инвестициите за унапредување на селскостопанското производство.

Со општествениот план на општината ќе се утврди делот од придонесот од претходниот став што се издвојува во општинскиот инвестиционен фонд.

Одредбите од претходните ставови не се однесуваат на оној дел чист приход што е потребен за исплата на личниот доход по единица производ.

Индустриските погони во рамките на селскостопанските организации и на општите земјоделски задруги го плаќаат придонесот од доходот во сè како и другите стопански организации во смисла на важечките прописи за придонесот од доходот на стопанските организации.

3. Во задругите кај кои задругарите учествуваат во распределбата на доходот што задругата во работењето со нив ќе го оствари со прометот на селскостопански производи, придонесот од претходната точка се пресметува врз преостанатиот дел од доходот по издвојувањето на делот од доходот за распределба на задругарите.

4. На селскостопанските организации и на општите земјоделски задруги им се отстапува во корист на нивните фондови на основните односно обртните средства 15% од вкупниот износ на земјарината, што тие го пресметуваат и го плаќаат

според прописите за средствата на стопанските организации.

Од вкупниот износ на земјарината 20% се внесуваат во општинскиот инвестиционен фонд а 15% во околинскиот инвестиционен фонд за финансирање на инвестиции за унапредување на селскостопанското производство.

Остатокот од земјарината се распределува според прописите за средствата на стопанските организации.

5. Како селскостопански организации во смисла на оваа одлука се подразбираат: земјоделските стопанства, селанските работни задруги, самостојните економии што имаат својство на правно лице, економиите на општите земјоделски задруги со самостојна пресметка, претпријатијата и задругите за морски и слатководен риболов, како и расадниците, ерделите, селскостопанските станици, општите стопанства и други слични селскостопански организации ако се регистрирани како претпријатија.

Како општи земјоделски задруги во смисла на оваа одлука се подразбираат сите земјоделски задруги основани според прописите на земјоделските задруги, освен селанските работни задруги, задружните деловни сојузи и специјализираните земјоделски задруги.

6. Стопанските претпријатија од областа на сообраќајот внесуваат во своите фондови од делот на доходот што му одговара на износот на придонесот од доходот на стопанските организации, и тоа:

- | | |
|---|------|
| 1) железничко-транспортните претпријатија | 100% |
| 2) претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај | 75% |
| 3) претпријатијата на речниот сообраќај | 75% |
| 4) претпријатијата на јавниот патен сообраќај | 60% |
| 5) претпријатијата на лукуите и складовите | 100% |

Железничко-транспортните претпријатија и претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај определен дел од доходот од претходниот став внесуваат во инвестиционите фондови на своите заедници. Другите претпријатија од претходниот став определен дел од доходот внесуваат во своите фондови на основните средства.

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начинот и условите за трошење на средствата на фондовите од ставот 1 на оваа точка.

7. Новинско-издавачките и издавачките претпријатија во своите фондови на основните средства го внесуваат целиот износ на придонесот од доходот на стопанските организации, со тоа од тој дел на придонесот издавачките претпријатија да издвојуваат средства за фондот за унапредување на издавачката дејност на народната република односно на аутономната единица во процентот што го утврдува Сојузниот извршен совет.

8. Делот од придонесот што не им се отстапува на стопанските организации според одредбите на точката 6 на оваа одлука, ќе се уплати во Општиот инвестиционен фонд.

По исклучок, делот од придонесот што не им се отстапува на претпријатијата на јавниот патен сообраќај ќе се распредели според прописите за придонесот од доходот на стопанските организации.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузна народна скупштина

СНС/А/90

21 декември 1957 година

Белград

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател

Претседател

на Соборот на производителите, на Сојузниот собор,

Иван Божичевиќ, с. р.

Влада Зечевиќ, с. р.

573.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната Народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 20 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 20 декември 1957 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА ПОНИСКИ НОРМИ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ

I. До донесувањето на посебни прописи за користењето на средствата на амортизацијата, стопанските организации можат да ги користат средствата на амортизацијата во износот што се добива кога од вкупно уплатената амортизација ќе се одбие:

1) уплатениот дел на амортизацијата за отпис на вредноста на градежните објекти;

2) уплатениот дел на амортизацијата за отпис на вредноста на опремата што му одговара на процентот на способноста на опремата според состојбата искажана во завршната сметка за изминатата година.

II. Сите стопански организации можат да ги користат во полн износ средствата на амортизацијата што произлегуваат:

1) од продажба на основни средства;

2) надоместок на штета, примен за основни средства;

3) од отпис на вредноста на сточниот фонд.

III. По исклучок од одредбите од точката I на оваа одлука, можат да користат:

1) 100% од уплатената амортизација — рудниците на јаглен, метали и неметали, претпријатијата за производство на нафта, претпријатијата за геолошки, геофизички и рударски истражувања, претпријатијата за производство на тули, керамици и вар, каменоломите, претпријатијата за производство на шеќер, претпријатијата на индустријата за конзерви, претпријатијата на индустријата на вриења, претпријатијата за производство на масло, мелниците, претпријатијата за производство на каделно и ленено влакно, претпријатијата на графичката индустрија, графичките погони на новиските и на новинско-издавачките претпријатија, претпријатијата на филмската индустрија, претпријатијата на Заедницата на Југословенските железници, претпријатијата на поморскиот, речниот, езерскиот, патниот и воздушниот сообраќај, претпријатијата на луки и складови, претпријатијата на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај, претпријатијата на електростопанството — за далеководи, мрежа и развод од низок напон и за кабловски водови на јака струја, утостителските и туристичките стопански организации, сите селскостопански организации, општите земјоделски задруги, водните заедници, претпријатијата и погоните за промет на средства за селскостопанското производство, селскостопанските аптеки, претпријатијата односно погоните за одгледување и експлоатација на шуми, комуналните и занаетчиските претпријатија и дуќани, трговските претпријатија и дуќани што се регистрирани и претежно вршат промет во струката на овошје, зеленчук и преработки од овошје и зеленчук или во струките на прехранбени продукти, градежните претпријатија, градежно-занаетчиските претпријатија и градежно-монтажните претпријатија;

2) 80% од уплатената амортизација на име отпис на вредноста на градежните објекти — претпријатијата на електростопанството.

IV. Средствата на амортизацијата што не можеле да се користат според одредбите од сојузниот општествен план и според други сојузни прописи

до влегувањето во сила на оваа одлука, не можат да се користат ни по нејзиното влегување во сила.

V. Стопанските организации можат да ги користат за плаќање на анuitети по инвестиционите заеми средствата на амортизацијата уплатени во текушната година што не можат да се трошат според одредбите од оваа одлука (точ. I и III), ако ги искористиле за плаќање на анuitети сите средства на амортизацијата што според одредбите од оваа одлука можат да се трошат во текушната година.

VI. Стопанските организации во шумарството и во дрвната индустрија не уплатуваат амортизација за замена на основните средства за шумските патишта со кои се служи и јавниот сообраќај.

Советот за стопанство на општинскиот народен одбор утврдува кои шумски патишта му служат и на јавниот сообраќај.

VII. Сезонските угостителски претпријатија и дуќани уплатуваат амортизација за времето кога ги вршеле своите дејности.

VIII. Со општествениот план на општината може да се утврди претпријатијата што произведуваат тули, керамики и вар, каменоломите и поморските багерски претпријатија да плаќаат амортизација според времето на траењето на работата на погонот во текот на годината. Вака утврдената височина на амортизацијата не може да биде помала од 70% ни поголема од 100% од полниот износ на амортизацијата предвиден со важечките прописи.

IX. Околинскиот народен одбор може да го намали полниот износ на амортизацијата пресметана по нормите утврдени со сојузни прописи, определувајќи го процентот на намалувањето од полниот износ на амортизацијата:

1) за градежните објекти што селскостопанските организации и општите земјоделски задруги не можат да ги користат (штали, пондила, котари и др.);

2) за стопанските организации што се занимаваат со риболов — кога уловот на риба поради елементарни неприлики значително ќе потфрли.

X. Општинскиот народен одбор може за градежните објекти да го намали полниот износ на амортизацијата пресметана според нормите утврдени со сојузни прописи, определувајќи го процентот на намалувањето од полниот износ на амортизацијата — за угостителските претпријатија и дуќани, за трговските претпријатија и дуќани на мало што претежно се занимаваат со промет на прехранбени артикли освен на алкохолни пијалаци, и занаетчиските претпријатија и дуќани што претежно се занимаваат со вршење услуги.

XI. Селскостопанските организации и општите земјоделски задруги кога вршат замена на неупотребливи трактори или на селскостопански машини односно кога продаваат работен добиток заради набавка на трактори, можат да бидат ослободени од уплатување на амортизацијата за неотпишаниот дел на нивната вредност, под условите што ќе ги пропише сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

XII. Сојузниот извршен совет може да донесува прописи за начинот и за условите за користење на средствата на амортизацијата на стопанските организации согласно со одредбите од Законот за средства на стопанските организации.

XIII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 87

21 декември 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на производителите,
Иван Божиќев, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

674.

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 21 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 21 декември 1957 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИВРЕМЕНИ ПРОПИСИ ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО

I. Се овластува Сојузниот извршен совет да може, по потреба, во времето од распуштањето на Сојузната народна скупштина од III свикување до состанокот на Сојузната народна скупштина од IV свикување, да донесува прописи предвидени за Сојузната народна скупштина во следните нови сојузни закони: Законот за работните односи, Законот за придонесот за буџетите од личниот доход, Законот за придонесот од доходот на стопанските организации, Законот за средствата на стопанските организации, Законот за здружувањето во стопанството и Законот за електростопанските организации.

Сојузниот извршен совет во ова меѓувреме може постојните прописи, потврдени од страна на Сојузната народна скупштина, да ги донесува во согласност со одредбите од законите наведени во претходниот став.

II. Прописите донесени во меѓувремето од претходната точка Сојузниот извршен совет ќе ги поднесе на Сојузната народна скупштина од IV свикување на разгледување.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 81

21 декември 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател на Соборот на производителите, Иван Божиќев, с. р. Претседател на Сојузниот собор, Влада Зечевиќ, с. р.

675.

Врз основа на чл. 21 и 34 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта,

Сојузната народна скупштина на седницата на сојузниот собор од 21 декември 1957 година и на седницата на Соборот на производителите од 21 декември 1957 година, ја донесе и на заедничката седница на домовите од истиот ден ја прогласи

ОДЛУКАТА

ЗА РАСПУСТАЊЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

1. Сојузната народна скупштина од III свикување, избрана на изборите од 22 и 24 ноември 1953 година, се распушта на 23 декември 1957 година.

2. Согласно со одредбите од Уставниот закон, претседателот, потпретседателите и секретарот на Скупштината остапуваат на должност до изборот на претседател, потпретседатели и секретар на новоизбрана Сојузна народна скупштина од IV свикување.

Исто така, останува на должност и Комисијата за толкување на законите, до изборот на нова комисија.

3. Поради природата на својата работа, остануваат на должност Административниот одбор на Скупштината, мандатно-имунитетните одбори на обата собори, како и комисиите за утврдување на автентичните текстови на закони додека не ја завршат работата во врска со законите и со другите екти донесени на седниците на Скупштината од 19 до 21 декември 1957 година.

Исто така ќе продолжат со работа комисиите формирани од страна на скупштинските одбори што не ја завршиле својата работа.

4. Оваа одлука влегува во сила со прогласувањето на заедничката седница на Сојузниот собор и на Соборот на производителите.

Сојузна народна скупштина

СНС (А) 99

21 декември 1957 година

Белград

Претседател
на Сојузната народна скупштина,
Петар Стамболиќ, с. р.

Претседател,
на Соборот на производителите,
Иван Божичевиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Влада Зечевиќ, с. р.

676.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потерда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на проготвување закони на стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

Член 1

Во Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56 и 30/56) насловот под II пред членот 9 се менува и гласи:

„II. Пресметување и уплатување на придонесот“.

Член 2

Во членот 10 точ. 2 и 3 се менуваат и гласат:
„2) за учениците во стопанството и за учениците на стручните училишта со практична обука;
3) за студентите и за учениците на средните училишта за време на практичната работа;“.

Член 3

Членот 11 се менува и гласи:
„Претставничките тела уплатуваат придонес за станбена изградба на примањата на своите членови на постојана работа кај нив.“

Член 4

Во членот 16 ставот 3 се брише.

Член 5

Членот 19 се менува и гласи:
„На примањата од кои се плаќа придонес за буџетите од личниот доход придонесот за станбената изградба се пресметува и се уплатува од вкупното месечно примање на работниците, намалено за износот на придонесот за буџетите од личниот доход.“

На пензиите и другите примања на кои не се плаќа придонес за буџетите од личниот доход исплатителот на тие примања е должен да плати придонес за станбената изградба пресметан според вкупниот износ на месечните нето примања.

Ако на примањата од претходниот став се плаќа придонес за социјално осигурување, придонесот за станбената изградба се пресметува и се уплатува од истата основница од која се плаќа и придонесот за социјално осигурување.“

Член 6

Чл. 20, 21 и 22 се укинуваат.

Член 7

Членот 24 се менува и гласи:

„На личниот доход на југословенските државјани запослени кај југословенските дипломатски и конзуларни претставништва во странство, кај други мисии на кои им се признава јавноправен карактер, кај деловни единици на југословенски стопански организации или кај други единици на југословенски органи и установи или општествени организации, или кои по работа на таквите правни лица непосредно се упатени на работа во странство, без оглед дали личниот доход го остваруваат од Југославија или во странство, придонесот за станбена изградба се плаќа од износот на личниот доход што би го имале да се на работа односно на служба во Југославија, намален за износот на придонесот за буџетите од личниот доход односно за износот на придонесот или данокот, ако таков придонес или данок плаќаат во странската земја во која се запослени.“

Член 8

Членот 25 се менува и гласи:

„Југословенските државјани што на територијата на Југославија се наоѓаат во служба на дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави, или во служба на странски или меѓународни организации, или во служба на нивни претставници или службеници, плаќаат придонес за станбена изградба од личниот доход намален за износот на придонесот за буџетите.“

Член 9

Во членот 27 став 1 место зборовите: „и на другите обврзници што се должни да го плаќаат овој придонес“ се ставаат зборовите: „и на другите исплатители на личниот доход и на други примања што се должни да го пресметуваат и уплатуваат овој придонес“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Што се смета како деловна или погонска единица се утврдува со Законот за придонесот од доходот на стопанските организации.“

Член 10

Во членот 29 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Исплатителите на личниот доход и на други примања што се должни своето финансиско работење да го водат преку банка, се должни придонесот за станбена изградба да го уплатат на денот на подигањето на банката на средства за исплата на личните доходи.“

Исплатителите на личниот доход и на други примања што своето финансиско работење не се должни да го водат преку банка, се должни пресметаниот придонес за станбена изградба да го уплатат на соодветна сметка кај банката во срок од 7 дена од денот на исплатата на личните доходи и на другите примања.“

Член 11

Во членот 30 место зборовите: „што го плаќаат обврзниците“ се ставаат зборовите: „што го пресметуваат и го уплатуваат исплатителите“.

Член 12

Во членот 31 став 1 место зборовите: „Обврзниците на придонесот“ се ставаат зборовите: „Исплатителите на личниот доход и на други примања“.

Член 13

Во членот 32 став 1 место зборот: „плаќаат“ се става зборот: „уплатуваат“.

Член 14

Членот 33 се менува и гласи:

„Југословенските државјани што на територијата на Југославија се наоѓаат во служба на дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави, или во служба на странски или меѓународни организации, или во служба на нивни прет-

ставници или службеници, се должни самите да го пресметуваат и да го плаќаат придонесот за станбена изградба во сроковите и на начинот како што се должни да го плаќаат придонесот за буџетите од личниот доход.“

Член 15

Во членот 34 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„Финансискиот орган на општинскиот народен одбор ќе изврши на своето подрачје попис на сите исплатители на личниот доход што се должни самите да го пресметуваат и да го уплатуваат придонесот за станбена изградба (чл. 31 и 32).

Финансискиот орган на општинскиот народен одбор е должен во срок од 15 дена па истекот на секое тримесечје да изврши контрола на пресметката и уплатата на придонесот за станбена изградба од сите исплатители на личниот доход и на други примања од претходниот став.“

Член 16

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 397

26 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

677.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони на стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ФОНДОВИТЕ ЗА КАДРОВИ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

Во Уредбата за фондовите за кадрови во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/57) во членот 12 ставот 1 се менува и гласи:

„Основица за пресметување на придонесот за кадрови во стопанството што го плаќаат стопанските организации е износот на минималниот личен доход на работниците.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Стопанските организации што своите обврски спрема заедницата ги извршуваат во паушален износ, придонесот за кадрови во стопанството го пресметуваат според паушалните основици по кои се плаќаат придонесите за социјално осигурување.“

Досегашните ставови 3 и 4 стануваат ставови 4 и 5.

Во последниот став кој стана став 5, место зборовите: „со сојузниот општествен план“ се ставаат зборовите: „со пропис на Сојузниот извршен совет.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 398

26 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

678.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Член 1

Во Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53 и 55/54) во членот 2 се додава нов став 2, кој гласи:

„Народните републики можат да воведат данок на промет што ќе се наплатува од индивидуалните производители на тутун, а во согласност со Сојузниот извршен совет и данок на промет што ќе се наплатува од индивидуалните производители на хмел.“

Член 2

Во членот 3 ставот 2 се менува и гласи:

„Нормите на данокот на промет на производи што ќе го воведат народната република во смисла на членот 2 став 2 од оваа уредба, се определуваат со републички прописи.“

Член 3

Во членот 8 ставот 2 се менува и гласи:

„Со сојузен закон се определува кој дел од приходите од данокот на промет остварен на територијата на народната република му припаѓа на буџетот на народната република. На буџетот на народната република му припаѓаат и приходите од данокот на промет што е воведен со републички прописи донесени согласно со оваа уредба и со Тарифата за данокот на промет (член 2 став 2), како и приходите од данокот на промет на вино и ракија според Тарифата за данокот на промет, освен од данокот на промет на вино и ракија што се наплатува според таа тарифа во угостителството и во трговијата на мало.“

Член 4

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 390

23 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

679.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа за приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 55/53, 55/54 и 24/57), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ

Во Тарифата за данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56, 53/56, 1/57, 13/57, 16/57, 18/57, 24/57 и 31/57) во делот А во тар. број 91 место даночната норма „Дин. 59“ се става „Дин. 39“.

Забелешката под 4 кон истиот тарифен број се менува и гласи:

„Данокот на промет по нормата од 39 динари на 1 кг растениско масло за исхрана, освен маслиново и од соја, ќе се наплатува на прометот на

масло што е произведено од маслодајки од родот на 1957 година и од следните години, или што е произведено од маслодајки или од сурово масло увезени по 1 август 1957 година.

На прометот на растениско масло, освен маслиново, произведено од маслодајки од родот на 1957 или поранешните години, како и произведено од маслодајки или од сурово масло увезени од 1 август 1957 година, ќе се наплатува данокот на промет по нормата од 40 динари на 1 кг за растениското масло од соја, а по нормата од 90 динари по 1 кг за другото растениско масло за исхрана.

Дирекцијата за исхрана има право на враќане на платениот данок на промет во износ од 20 динари по 1 кг на сите количини масло за јадење затечени на запас со кој таа располага на 1 јануари 1958 година.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 391
23 декември 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

680.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 8/54, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

Член 1

Во Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/55, 1/57, 24/57 и 31/57) по членот 15 се додаваат нови членови 15а и 15б, кои гласат:

„Член 15а

Со договор во смисла на членот 15 од оваа уредба трговското претпријатие за промет на селскостопански производи на мало може работењето со своите продавници да го организира врз основа на внатрешна паушална пресметка.

Советот надлежен за работите на стоковниот промет на општинскиот народен одбор може, по своја иницијатива или по барање од продавницата, да определи дека е трговско претпријатие за промет на селскостопански производи на мало должно работењето со своите продавници да го организира врз основа на внатрешна паушална пресметка.

Со договорот може да се предвиди обврска на работниците од продавницата со внатрешна паушална пресметка да положат обезбедување за покривање на евентуални загуби на продавницата.

Член 15б

Продавницата со внатрешна паушална пресметка од својот вкупен приход му плаќа на претпријатието договорен паушален износ, кој влегува во вкупниот приход на претпријатието. Со остатокот од доходот продавницата самостојно располага.

Со договорениот паушален износ што го плаќа продавницата се обезбедуваат личниот доход на работниците од продавницата и придонесите на доход.

Продавницата со внатрешна паушална пресметка самостојно ги определува продажните цени на стоките, ако со договорот од претходниот член не е определено поинаку.

Поблиски прописи за односите меѓу трговско претпријатие за промет на селскостопански производи на мало и продавница со внатрешна пауша-

лна пресметка ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите.

Член 2

Изразот „добивка“ употребен во одредбите од главата IV на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дукани, се заменува со изразот „доход“, а чл. 50 и 51 се заменуваат со нов член 50, кој гласи:

„Поделбата на делот од доходот на име учество на потрошувачите се врши по одобрувањето на завршната сметка.

Поделбата на делот од доходот на име учество на потрошувачите во доходот може да се врши и во текот на годината ако трговското претпријатие на мало односно дуќанот има организирано преземтање и исплата на ова учество во доходот за пократки временски периоди.

Неискористениот дел што е наменет за расподелба на потрошувачите, се внесува во резервниот фонд на претпријатието односно на дуќанот.“

Член 3

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 392
23 декември 1957 година
Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

681.

Врз основа на чланот 79 точка 7 од Уставниот закон и членот 119 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ПОСТАВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ЕМИСИОНИТЕ РАДИОСТАНИЦИ

Член 1

Емисионите радиостаници (во натамошниот текст: радиостаници) во Федеративна Народна Република Југославија можат да се постават и да ја отпочнат работата само врз основа на претходна дозвола од Управата за радиосообраќај.

Член 2

Радиостаниците можат да работат само на доделени фреквенции и со одобрени повикувачки знаци.

Член 3

Радиостаниците можат во својата работа да употребуваат отворен слог или сопствени или други слогови, кодови и скратеници. Републичкиот државен секретаријат за внатрешни работи определува за секоја радиостаница дали ќе работи со отворен слог или со сопствени или со други слогови, кодови и скратеници.

Од одредбите од претходниот став се изземаат радиостаниците што се должни да ги употребуваат пропишаните меѓународни слогови, кодови и скратеници.

Одобрувањето и употребата на слоговите, кодовите и скратениците се регулираат со посебни прописи.

Член 4

Радиостаниците и другите електрични уреди мораат да се постават и да се употребуваат така што со својата работа да не му смеќаваат на радиосообраќајот.

Член 5

Приемот и отправањето на емисии во радиотелеграфски и радиотелефонски станици можат да го вршат само лица што имаат пропишана стручна спрема и овластувања за работа во овие станици.

Овластување за работа издава Управата за радиосообраќај.

Член 6

Радиотелеграфските и радиотелефонските станици се должни да водат дневник на работата (радиодневник).

Сите радиостаници се должни на надлежните органи, на нивно барање, да им даваат податоци за состојбата и работата на радиостаницата, како и да им овозможат преглед на радиостаницата заради вршење надзор во поглед на придржувањето за прописите.

Член 7

Одредбите од оваа уредба нема да се применуваат на радиостаниците од Југословенската народна армија или од службата за безбедност.

Радиостаниците од претходниот став во својата работа мораат да се придржуваат за прописите со кои се определуваат мерките за спречување на смеќавањата, како и за прописите за давање помош во случај на опасност.

Условите за поставање и работа на радиостаниците од ставот 1 на овој член ги пропишува Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, со согласност од Државниот секретаријат за работи на народната одбрана односно од сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи.

Член 8

Дозволи за работа на радиостаници во служба на дипломатски претставништва на странски земји можат да се даваат само под услов на реципроцитет.

Член 9

Со казната затвор до 30 дена или со парична казна до 200.000 динари ќе се казни за прекршок:

- 1) тој што без дозвола ќе постави или ќе пушти во работа радиостаница;
- 2) тој што неовластено ќе му отстапи радиостаница на друг на користење;
- 3) тој што радиостаницата ја користи за целите за кои не е дадена дозвола.

За прекршок од претходниот став правно лице ќе се казни со парична казна од 20.000 до 500.000 динари.

За прекршокот што ќе го стори правното лице ќе се казни со казната затвор до 30 дена или со парична казна до 30.000 динари и одговорниот службеник односно функционер на правното лице.

За прекршок од ставот 1 на овој член може, покрај казната, да се изрече и заштитна мерка одземање на радиостаницата. Оваа мерка не може да се изрече во поглед на радиостаниците на бродови и воздухоплови, кои според важечките прописи се должни да имаат радиостаница.

Член 10

Со казната затвор до 30 дена или со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок:

- 1) тој што во емисиите употребува неodobрени кодови, слогови, скратеници или тајни знаци;
- 2) тој што употребува неodobрени фреквенции или повикувачки знаци;
- 3) тој што со радиостаницата или со други електрични уреди намерно му прави пречки на радио-сообраќајот или пречките не ги отстрани на позив од надлежниот орган.

За прекршок од претходниот став правното лице ќе се казни со парична казна од 10.000 до 200.000 динари.

За прекршок што ќе го стори правното лице ќе се казни со казната затвор до 30 дена или со парична казна до 10.000 динари и одговорниот службеник односно функционер на правното лице.

Член 11

Органот надлежен за давање дозвола за работа на радиостаница може оваа дозвола да ја одземе ако организацијата односно лицето на кое му е дадена дозвола стори прекршок од членот 9 или од членот 10 на оваа уредба.

Одредбата од претходниот став не смее да се примени на бродовите и воздухопловите, кои според важечките прописи се должни да имаат радиостаница.

Член 12

Административно-казнената постапка по прекршоците од чл. 9 и 10 од оваа уредба ја води и казни изречува околинскиот судија за прекршоци.

Член 13

Се овластува Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет, заради извршување на оваа уредба, да пропишува правилници и да издава наредби и, во рамките на начелата утврдени со оваа уредба, со тие прописи да установува за граѓаните, установите и организациите обврски што не се предвидени со закон и да пренесува одделни управни работи од оваа уредба во надлежност на органите на државната управа над кои ги врши со закон определените права на надзор.

Со прописи од претходниот став можат да се регулираат и прашањата за поставањето и работата на радиостаниците на радиоаматерските организации и на нивните членови.

Член 14

Оваа уредба влегува во сила по истекот на триесет дена по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

Р. п. бр. 389

23 декември 1957 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз-Тито, с. р.

682.

Врз основа на членот 79 точка 10 во врска со членот 22 од Уставниот закон и членот 22 ст. 1—3 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/57), а со оглед на Одлуката за распуштање на Сојузната народна скупштина („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПИШУВАЊЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР И ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА

1. Изборите за народни пратеници што за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина ги избираат граѓаните непосредно, ќе се одржат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија во недела на 23 март 1958 година.

Изборите на народни пратеници што за Сојузниот собор ги избираат републичките совети, Пограничниот и Обласниот совет, ќе ги извршат со одветните новоизбрани претставнички тела, согласно со одредбите од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, пред денот што ќе биде определен за прв состанок на новоизбраната Сојузна народна скупштина.

2. Изборите на народни пратеници за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина ќе се одржат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија во двете производителски групи на 26 март 1958 година.

3. Сроковите за преземање изборни дејствија што според Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници се сметаат од денот на распишувањето на изборите, започнуваат да течат од 1 јануари 1958 година.

4. За спроведувањето на оваа одлука ќе се грижи Сојузната изборна комисија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 395

21 декември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, **Велько Зековиќ, с. р.** Потпретседател, **Александар Ранковиќ, с. р.**

683.

Врз основа на членот 58 став 1 и чл. 154 и 155 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници — пречистен текст („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 51/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ БРОЈОТ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ШТО ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР И ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА КЕ СЕ ИЗБИРААТ НА ИЗБОРИТЕ ШТО КЕ СЕ ОДРЖАТ НА 23 И 26 МАРТ 1958 ГОДИНА

А. Бројот на народните пратеници за Сојузниот собор

I

Според службените статистички податоци бројот на целокупното население на Федеративна Народна Република Југославија на 30 јуни 1957 година изнесува:

во Федеративна Народна Република Југославија	18,068.937	жители
во Народна Република Србија	7,412.000	жители
во Народна Република Хрватска	4,128.000	жители
во Народна Република Словенија	1,549.714	жители
во Народна Република Босна и Херцеговина	3,157.000	жители
во Народна Република Македонија	1,360.502	жители
во Народна Република Црна Гора	461.721	жител

II

Врз основа на вкупниот број на жителите на Федеративна Народна Република Југославија и според уставната норма за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина граѓаните непосредно да избираат еден пратеник на 60.000 жители, за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина ќе се избира на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија 301 народен пратеник. На територија на народните републики според бројот на нивното население ќе се избираат во Сојузниот собор:

во Народна Република Србија	123	народни пратеници
во Народна Република Хрватска	69	народни пратеници
во Народна Република Словенија	26	народни пратеници
во Народна Република Босна и Херцеговина	52	народни пратеници
во Народна Република Македонија	23	народни пратеници
во Народна Република Црна Гора	8	народни пратеници

Б. Бројот на народните пратеници за Соборот на производителите и бројот на пратениците што им припаѓаат на производителските групи

III

Според службените статистички податоци вкупниот број на производителското население во Федеративна Народна Република Југославија изнесува 15,161.500.

Врз основа на овој вкупен број на производителското население на Федеративна Народна Република Југославија и според уставната норма за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина да се избира еден пратеник на 70.000

производителското население, за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина ќе се избираат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија 216 народни пратеници.

IV

Според службените статистички податоци за извршувањето на сојузниот општествен план во 1954, 1955 и 1956 година, сразмерно со учеството на производителските групи во просечниот вкупен општествен производ на Федеративна Народна Република Југославија за последните три години, кој изнесува 2,943 милијарди динари, беа:

во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството	2,293 милијарди динари што сочинува 77,91%
во групата на селското стопанство	650 милијарди динари што сочинува 22,09%

Со примена на одредбата од членот 154 став 2 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, според која во секоја производителска група од вкупниот број на членовите на Соборот на производителите се избираат онолку народни пратеници колку му одговара на сразмерното учество на групата во просечниот вкупен општествен производ на Федеративна Народна Република Југославија, се утврдува од вкупниот број на народните пратеници за Соборот на производителите да се избираат:

во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството	168 народни пратеници
во групата на индустријата, стопанство	48 народни пратеници

V

Со примена на одредбите од членот 154 ст. 3 и 4 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, според кои бројот на пратениците што во секоја производителска група се избира во одделни народни републики се определува на тој начин што вкупниот број на производителското население од секоја група во народната република ќе се подели со бројот на производителското население на кој во соодветната група се избира еден пратеник, се утврдува во одделни производителски групи на територијата на народните републики да се избира следниот број на пратениците:

во Народна република Србија во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството	57 народни пратеници
во групата на селското стопанство	22 народни пратеници
во Народна Република Хрватска во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството	43 народни пратеници
во групата на селското стопанство	10 народни пратеници
во Народна Република Словенија во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството	23 народни пратеници
во групата на селското стопанство	2 народни пратеници
во Народна Република Босна и Херцеговина во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството	30 народни пратеници
во групата на селското стопанство	9 народни пратеници

во Народна Република Македонија во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството	11 народни пратеници
во Народна Република Црна Гора во групата на индустријата, трговијата и занаетчиството	4 народни пратеници
во групата на селското стопанство	4 народни пратеници
	1 народен пратеник

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 396

21 декември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Белько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

684.

Врз основа на членот 156 став 5 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА ИЗБОРНИТЕ ОКОЛИИ ЗА ИЗБОРИТЕ НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ШТО КЕ СЕ ОДРЖАТ НА 26 МАРТ 1958 ГОДИНА

За изборите на народни пратеници за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина се формираат следните изборни околии:

А. ГРУПА ИНДУСТРИЈА, ТРГОВИЈА И ЗАНАЕТЧИСТВО

I. Во Народна Република Србија

1) Изборна околија Белград—Врачар, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општината Врачар;

2) Изборна околија Белград—Звездара, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општината Звездара;

3) Изборна околија Белград—Земун I, која ги опфаќа стопанските организации на делот од подрачјето на општината Земун кој се граничи почнувајќи од каналот на Аеродромската црпна станица узводно по Дунав до почетокот на улицата Максим Горки, по средината на улицата Максим Горки до улицата Нада Диниќ, по средината на улицата Нада Диниќ пресечувајќи ја улицата Цар Душан до Новоградска улица, по десната страна на Новоградска улица до Угриновачка улица, по левата страна на Угриновачка улица до Сењскиот трг, по средината на Сењскиот трг пресечувајќи ја Бежаниска улица до Вртарска улица, по средината на Вртарска улица до улицата 22 Октомври, по средината на улицата 22 Октомври до Творничка улица, по средината на Творничка улица до подвожњакот на пругата Белград—Загреб, а оттаде по границата на општината Нов Белград и Земун до улицата на каналот на Аеродромската црпна станица во Дунав;

4) Изборна околија Белград—Земун II, која ги опфаќа стопанските организации на остатокот од делот од подрачјето на општината Земун и населените места Батајница и Угриновци;

5) Изборна околија Белград—Нов Белград, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Нов Белград и Сурчин;

6) Изборна околија Белград—Палилула, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Палилула и Крњача;

7) Изборна околија Белград—Раковица, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Раковица, Бараево, Вождовац, Гроцка и Рипањ;

8) Изборна околија Белград—Савски Венац I, која ги опфаќа стопанските организации на делот од подрачјето на општината Савски венац кој се граничи почнувајќи од новиот Савски мост по левата непарна страна на Бранкова улица до Зелени венац, по парната страна на улицата Народни фронт и по парната страна на Масарикова улица, по парната страна на улица Маршал Тито до тргот Димитрие Туцовиќ, по парната страна на булеварот на ЈНА до Пастерова улица, по непарната страна на Пастерова улица до улицата Кнез Милош, по непарната страна на улицата Кнез Милош до Бирчанинова улица, по непарната страна на Бирчанинова улица, по непарната страна на улицата Хајдук Вельков венац до Немањина улица, по непарната страна на Немањина улица до тргот Братство и единство, по непарната страна на тргот Братство и единство до Караѓорјева улица, по непарната страна на Караѓорјева улица до Железничка улица, целата Железничка улица до стариот Савски мост, по десниот брег на Сава до новиот Савски мост;

9) Изборна околија Белград—Савски венац II, која ги опфаќа стопанските организации на делот од подрачјето на општината Савски венац, кој се граничи почнувајќи од стариот Савски мост по парната страна на тргот Братство и единство до Немањина улица, по парната страна на Немањина улица, по парната страна на Хајдук Вельков венац до Бирчанинова улица, по парната страна на Бирчанинова улица до улицата Кнез Милош, по парната страна на улицата Кнез Милош до улицата Милош Понерац, по парната страна на Пастерова улица до булеварот на ЈНА, по парната страна на булеварот на ЈНА, по парната страна на улицата Белько Лукиќ-Курјак и на Рашка улица, по парната страна на улица Милан Благојевиќ-Шпанац, по непарната страна на улицата Кнез Вишеслав, по непарната страна на Пионерска улица, по десниот брег на Топчидерска Река, по десниот брег на Сава до железничкиот мост на Сава а потоа по десниот брег на Сава до стариот Савски мост.

10) Изборна околија Белград—Стари град I, која ги опфаќа стопанските организации на делот од подрачјето на општината Стари град, кој се граничи почнувајќи од Дунав кај Небојшина кула по Доњоградски булевар — парна страна, по улицата Тадеуш Кошќушки од бр. 24—44, по Господар Јевремова улица од бр. 1—31, по Капетан-Мишина улица од бр. 7—17, по Страхињка Бана улица од бр. 45—73, по Француска улица од бр. 35 до крај;

11) Изборна околија Белград—Стари град II, која ги опфаќа стопанските организации на делот од подрачјето на општината Стари град кој се граничи почнувајќи од Дунав кај Небојшина кула по непарната страна на Доњоградски булевар, по непарната страна на улицата Тадеуш Кошќушки, по Господар Јевремова улица од бр. 2—32, по Капетан-Мишина улица од бр. 6—18, по Страхињка Бана улица од бр. 32—76, по Француска улица од бр. 32 и 32а, по Душанова улица од бр. 90—98, по непарната страна на Цетињска улица до крај, по непарната страна на Македонска улица до Коларчева улица, по Коларчева улица до Кнез Михаилова улица, по Кнез Михаилова улица од бр. 2—8, по Обилиќов венац од бр. 9—27, по Топличин венац бр. 2—14, по Поп-Лукина од бр. 2—4, по Мавичка улица — непарна страна, по парната страна на Бранкова улица до мостот;

12) Изборна околија Белград—Стари град III, која ги опфаќа стопанските организации на делот на подрачјето на општината Стари град кој се

граничи почнувајќи од Маевичка улица бр. 2—10, по Поп-Јукина улица од бр. 7—1, по Топличин венац од бр. 1—31, по Обиликев венац од бр. 2—32, по Кнез Михаилова улица од бр. 1—5, по Коларчева улица од бр. 1—11, по Македонска улица од бр. 2—16, по парната страна на улицата Моша Пијаде до булеварот на Револуцијата, по булеварот на Револуцијата до улицата Кнез Милош — парна страна, по улицата Народни фронт до бр. 1—45, Зелени венац од бр. 2—14, по Бранкова улица од бр. 2—23;

13) Изборна околија Белград—Стари град IV, која ги опфаќа стопанските организации на делот од подрачјето на општината Стари град кој се граничи почнувајќи од улицата Моша Пијаде — парна страна до крај, по непарната страна на булеварот на Револуцијата до Таковска улица, по Таковска улица — непарна страна до улицата Војвода Добрица, по непарната страна на Кнежевољска улица до Дунав, по парната страна на Француска улица од Дунав до Душанова улица, по Душанова улица од бр. 65—73, по парната страна на Петинска улица до Македонска улица, по непарната страна на Македонска улица до улицата Браќа Југовиќи;

14) Изборна околија Белград—Чукарица, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Чукарица, Обреновац и Умка;

15) Изборна околија Шабан, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Шабан, Вадовинци, Бела Црква, Богатиќ, Варна, Владимирци, Вољујац, Дебрц, Доње Црниљово, Драгинац, Драгиње, Завлака, Коцељово, Крупан, Лешница, Липолист, Мачвански Причиновиќ, Прњавор и Текериш;

16) Изборна околија Лозница, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Лозница, Мали Зворник и Љубовија;

17) Изборна околија Ваљево, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Ваљево, Бањани, Бранковина, Дивци, Драчки, Каменица, Лелиќ, Мионица, Осечина, Пецка, Причевиќ, Рајковиќ, Стубо и Уб;

18) Изборна околија Лазаревац, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Лазаревац, Лајковац, Белановица и Љиш;

19) Изборна околија Титово Ужице, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Титово Ужице;

20) Изборна околија Приеполје—Нови Пазар, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административните околии Приеполје и Нови Пазар;

21) Изборна околија Чачак, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Чачак;

22) Изборна околија Краљево, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Краљево;

23) Изборна околија Крагуевац, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Крагуевац;

24) Изборна околија Младеновац, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Младеновац;

25) Изборна околија Смедерево, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Смедерево;

26) Изборна околија Пожаревац—Неготин, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административните околии Пожаревац и Неготин;

27) Изборна околија Заечар, која ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на општините Заечар, Књажевац, Миниќево, Кална и Бољевац;

28) Изборна околија Бор, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Бор;

29) Изборна околија Светозарево, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Светозарево, Бунар, Белушиќ, Драгошевац, Параќин, Рековац и Сикирица;

30) Изборна околија Куприја, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Куприја, Багрдан, Велики Поповиќ, Глоговац, Свилајнац, Седларе, Деспотовац, Доња Мутница, Поповац и Ресавица;

31) Изборна околија Крушевац—Прокупље, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Крушевац и Прокупље;

32) Изборна околија Ниш I, која ги опфаќа стопанските организации на делот од подрачјето на општината Ниш кој се граничи по линијата на десниот брег на Нишава до железничкиот мост а потоа по десната страна на железничката пруга Белград—Ниш до железничката станица и натаму до крајот на синорот на градот, вклучително и населените места — селата Медошевац, Поповац, Доњи Комрен, Горњи Комрен, Хум, Рујник, Лесковик и војната пошта бр. 3472;

33) Изборна околија Ниш II, која ги опфаќа стопанските организации на делот од подрачјето на општината Ниш од левата страна на реката Нишава и левата страна на железничката пруга во правец Белград—Ниш од железничкиот мост и натаму до крајот на синорот на градот вклучително населените места: селата Паси Пољана, Бербаатово, Вукманово, Габровац, Суви До, Прва Кутина, Радикина Бара, Лазарево Село, Коритњак, Нишка Бања, Брзи Брод, Доња Врежина и Доње Власе;

34) Изборна околија Алексинац, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Алексинац, Бела Паланка, Гацин Хан, Горња Топоница, Горњи Матеевац, Дољевац, Доњи Душник, Житковац, Мрамор, Сврљиг, Соко Бања и Јелашница;

35) Изборна околија Лесковац—Пирот, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Лесковац и Пирот;

36) Изборна околија Врање, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Врање;

37) Изборна околија Нови Сад I, која ги опфаќа стопанските организации на делот од подрачјето на општината Нови Сад — населените места Петроварадин, Буковац, Јединце и Сремска Каменица, подрачјето на градот Нови Сад ограничено со булеварот Маршал Тито до улицата Жарко Зрењанин, по улицата Жарко Зрењанин, по улицата Војвођанске Бригаде и по улицата Димитрие Тупцовиќ до тргот Маркс и Енгелс, по железничката пруга до улицата Симо Матавуљ, по улицата Симо Матавуљ до левиот брег на Дунав — левата и десната страна на наведените гранични улици и припаѓаат на оваа изборна околија.

38) Изборна околија Нови Сад II, која ги опфаќа стопанските организации на делот од подрачјето на општината Нови Сад, населените места Ветерник, Руменка и Ценеј, подрачјето на градот Нови Сад ограничено со улицата Борис Кидрич, од улицата Војвођанске Бригаде до улицата Илија Огњановиќ, по улицата Илија Огњановиќ до булеварот Маршал Тито, по булеварот Маршал Тито до тргот Слобода, по Његошева улица, по Масариќова улица, по тргот Братство и единство, по Руменачка улица, по улицата Бранко Баиќ, по суботичката железничка пруга до населбата Руменка, — левата и десната страна на овие гранични улици и припаѓаат на оваа изборна околија.

39) Изборна околија Нови Сад III, која ги опфаќа стопанските организации на делот од подрачјето на општината Нови Сад што се наоѓа надвор од подрачјата што ги опфаќаат изборната околија Нови Сад I и изборната околија Нови Сад II;

40) Изборна околија Вачка Паланка, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините: Вачка Паланка, Вач, Вачки Петровац, Беочин, Вешка, Гајдобра, Госпогинци, Деспотово, Гурѓево, Жбаљ, Змаево, Каќ, Кисак, Ковил, Мошорин, Пивнице, Силбаш, Сремски Карловци, Тешмерин, Тител, Футог, Челарево, Чуруг и Шајкаш;

41) Изборна околија Врбас, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Врбас;

42) Изборна околија Сомбор, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Сомбор, Бездан, Сивац, Светозар Милетик, Чокопља, Кљаиќево, Станишиќ, Стапар и Телечка;

43) Изборна околија Озаци, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Озаци, Апатин, Вачки Брестовац, Богоево, Дорослово, Купусина, Ратково, Сонта, Српски Милетик;

44) Изборна околија Суботица—Стари град, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Стари Град и Нови Град;

45) Изборна околија Суботица—Доњи Град, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Доњи Град, Вајмок, Виково, Гурѓин, Жедник, Палиќ и Таванкут;

46) Изборна околија Сента—Вачка Топола, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Сента и Вачка Топола;

47) Изборна околија Кикинда, која ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија Кикинда;

48) Изборна околија Зрењанин, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Зрењанин;

49) Изборна околија Нови Бечеј, која ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на општините: Нови Бечеј, Банатско Караборѓево, Бегејци, Вока, Ботош, Велике Ливаде, Елемир, Ечка, Житиште, Јаша Томиќ, Краишник, Комуне, Лазарево, Мсленци, Нова Црња, Орловат, Перлез, Српска Црња, Српски Итебеј, Сутјеска, Томашевац, Торда и Чента;

50) Изборна околија Вршац, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Вршац;

51) Изборна околија Панчево, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Панчево;

52) Изборна околија Сремска Митровица, која ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија Сремска Митровица;

53) Изборна околија Приштина, која ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на општините Приштина, Девет Југовики, Качикол, Крпимеј, Лужане, Обилиќ, Орлане и Подуево;

54) Изборна околија Урошевац, која ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на општините Урошевац, Генерал Јанковиќ, Глоговац, Грачаница, Јањево, Качаник, Коморане, Липљан, Магуро, Мухадер Бабуш, Штимље и Штрпче;

55) Изборна околија Косовска Митровица, која ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на административната околија Косовска Митровица;

56) Изборна околија Пеќ—Призрен, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административните околии Пеќ и Призрен;

57) Изборна околија Ѓњилане, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Ѓњилане;

II. Во Народна Република Хрватска

58) Изборна околија Осиек I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Осиек—Горњи Град, Бизовац и Валпово;

59) Изборна околија Осиек II, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Осиек—Доњи Град, Ватина, Вели Манастир, Дарда, Кнежеви Виногради, Чепин, Дал, Гаково, Ернетиново, Семелџи, Горјани и Дрење;

60) Изборна околија Винковци, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Винковци, Иванково, Стари Микановци, Маркушица, Церна, Жупања, Оролик, Оток, Ниемци и Дреновци;

61) Изборна околија Вуковар, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Вуковар, Вобота, Товарник и Илок;

62) Изборна околија Славонски Брод, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Славонски Брод;

63) Изборна околија Нова Градишка, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административните околии Нова Градишка, Славонска Пожега и Дарувар;

64) Изборна околија Вировитица, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административните околии Вировитица и Нашице;

65) Изборна околија Бјеловар, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административните околии Бјеловар и Кутина;

66) Изборна околија Копривница, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административните околии Копривница и Крижевци;

67) Изборна околија Чаковец, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Чаковец;

68) Изборна околија Вараждин, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Вараждин;

69) Изборна околија Крапина, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Крапина;

70) Изборна околија Загреб—Чрномерец, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Чрномерец;

71) Изборна околија Загреб—Доњи Град I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општината Доњи Град западно од Гаева улица со целата Бериславикева, Михановикева и Гргур Нински улица и со Старчевикевият трг;

72) Изборна околија Загреб—Доњи Град II, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Доњи Град источно од Гаева улица, вклучувајќи ја уште и Гаева улица, потоа улицата Никола Тесла, Масарикова улица и тргот Маршал Тито;

73) Изборна околија Загреб—Медвешќак I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од јужниот дел на општината Медвешќак до Мартиќева улица, која се исклучува;

74) Изборна околија Загреб—Медвешќак II, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од северниот дел на општината Медвешќак до Мартиќева улица, која се вклучува;

75) Изборна околија Загреб—Пешќеница, која ги опфаќа стопанските организации од подрачјето на општината Пешќеница;

76) Изборна околија Загреб—Трње I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од западниот дел на општината Трње од железничката пруга по Трњанска цеста до реката Сава, вклучително Трњанска цеста;

77) Изборна околија Загреб—Трње II, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од источниот дел на општината Трње, од железничката пруга источно од Трњанска цеста до реката Сава;

78) Изборна околија Загреб—Трешњевка I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од северниот дел на општината Трешњевка до Кончарева улица, Љубљаница и Автопатот;

79) Изборна околица Загреб—Трешњевка II, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од јужниот дел на општината Трешњевка до Кончарева улица вклучувајќи ја и Кончарева улица, Љубљаница и Автопатот;

80) Изборна околица Загреб—Максимиr, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Горњи Град, Максимиr, Загребачка Дубрава, Сесвете, Дуго Село и Зелина;

81) Изборна околица Загреб—Суседград, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Реметинец, Самобор, Суседград, Велика Горица и Запрешки;

82) Изборна околица Сисак I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општината Сисак;

83) Изборната околица Сисак II, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Дубица, Двор, Глина, Јабуковац, Костајница, Лекеник, Мартинска Вес, Петриња, Покупско, Суња и Жажина;

84) Изборна околица Карловац I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општината Карловац;

85) Изборна околица Карловац II, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Цетинград, Дуга Реса, Јастрбарско, Крањак, Озаљ, Писаровина, Скавац, Слуњ, Топуско, Војник, Вргин Мост и Жумберак;

86) Изборна околица Огулин, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околица Огулин;

87) Изборна околица Госпиќ, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околица Госпиќ;

88) Изборна околица Риека—Стари Град I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Стари Град источно од линијата која оди од источниот раб на Истарскиот брег, по оската на Задарска улица преку Народниот трг, по оската на Барчијева улица, по оската на Дежманова улица и по оската на шеталиштето Владимир Назор избива на Риечина т. е. на границата на општината;

89) Изборна околица Риека—Стари Град II, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Стари Град западно од линијата опишана во изборната околица Риека—Стари Град I;

90) Изборна околица Риека—Сушак, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Сушак, Бакар, Црес, Краљевица, Крк, Мали Лошињ и Раб;

91) Изборна околица Риека—Замет, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Замет и Опатија;

92) Изборна околица Делнице—Сењ, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Цриквеница, Матуљи, Чабар, Делнице, Нови Винодолски, Сењ и Скрад;

93) Изборна околица Пула, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Пула, Водњане и Ровињ;

94) Изборна околица Лабин, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Пореч, Вишњан, Новиград, Умаг, Бује, Мотовун, Бузет, Пазин, Жмињ, Подпиќан и Лабин;

95) Изборна околица Задар, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околица Задар;

96) Изборна околица Шибеник, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околица Шибеник;

97) Изборна околица Сплит I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Сплит источно од линијата што оди од Ртот Стинице во Каштеланскиот Залив кон крстосувањето на патот Ударник и Солинската цеста, а потоа во јужен правец по средината на Солинска цеста, по

средината на улицата Народни Мученици, по средината на Ливањска улица, по средината на улица Сињске жртве до тргот Начелин Булат, отаде по средината на Мармонтова улица, а потоа по рамниот правец преку Титовиот брег на море;

98) Изборна околица Сплит II, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Сплит западно од границата назначена за изборната околица Сплит I;

99) Изборна околица Сплит III, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Брач, Хвар, Каштела, Муќ, Омиш, Сињ, Солин, Шолта, Триљ, Трогир, Вис, Врлика и Жрновница;

100) Изборна околица Дубровник, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административните околии Дубровник и Макарска;

III. Во Народна Република Словенија

101) Изборна околица Мурска Собота, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околица Мурска Собота;

102) Изборна околица Птуј, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Горишница, Ленарт, Лешје, Ормож, Пољчане, Птуј, Раче, Словенска Бистрица, Средишче на Драва, Шентил и Марибор—Кошаки;

103) Изборна околица Марибор—Тезно, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Марибор—Тезно;

104) Изборна околица Марибор—Центар, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Марибор—Центар;

105) Изборна околица Марибор—Руше, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Руше и Марибор—Табор;

106) Изборна околица Словенградец, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Чрна на Корошкем, Дравоград, Равне на Корошкем, Радље на Драва, Словенградец и Подвелка;

107) Изборна околица Шоштањ, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Мозирје, Шоштањ, Вранско и Жалец;

108) Изборна околица Цеље, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општината Цеље;

109) Изборна околица Шентјур при Цеље, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Козје, Лашко, Рогашка Слатина, Словенске Коњице, Шентјур при Цеље, Шмарје при Јелшах и Војник;

110) Изборна околица Видем—Кршко, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Брежице, Видем—Кршко, Сеново, Севница и Радече;

111) Изборна околица Трбовље, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Храстник, Трбовље и Загорје на Сава;

112) Изборна околица Ново Место, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околица Ново Место;

113) Изборна околица Љубљана—Кочевје, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Љубљана—Рудник, Кочевје, Добрепоље, Гросупље, Иванчина Горица, Лашче, Рибница и Содражича;

114) Изборна околица Љубљана—Литија, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Љубљана—Бежиград, Љубљана—Мосте, Љубљана—Поље и Литија;

115) Изборна околица Љубљана—Камник, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Љубљана—Шентвид, Љубљана—Чрнуке, Домжале, Камник, Менгеш и Моравче;

116) Изборна околица Љубљана—Центар I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Љубљана—Центар, и тоа дел на оп-

штината западно од цртата: Љубљаница до Тромоствоје, преку Прешерновиот трг, Миклошева улица до Пражакова улица, по Пражакова улица до Реслева улица, по Реслева улица до Масарикова улица, по Масарикова улица до Шмартинска улица и по Шмартинска улица до Вилхарјева улица;

117) Изборна околија Љубљана—Центар II, која ги опфаќа стопанските организации на останатото подрачје од општината Љубљана—Центар што не се опфатени во изборната околија Љубљана—Центар I;

118) Изборна околија Љубљана—Врхника, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Љубљана—Шипска, Љубљана—Вич, Боровница, Церкница, Доброва при Љубљана, Логапец, Лошка Долина и Врхника;

119) Изборна околија Шкофја Лока, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Радовљица, Тржич, Шкофја Лока, Голема Вас, Железники и Жири;

120) Изборна околија Крањ, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Крањ и Церквје;

121) Изборна околија Јесенице, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Блед, Бохињ и Јесенице;

122) Изборна околија Горица, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Горица.

123) Изборна околија Копер, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Копер;

IV. Во Народна Република Босна и Херцеговина

124) Изборна околија Бихаќ, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Бихаќ;

125) Изборна околија Приедор, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Приедор;

126) Изборна околија Бања Лука I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Бања Лука;

127) Изборна околија Бања Лука II, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од сите општини на административната околија Бања Лука, освен општината Бања Лука;

128) Изборна околија Дервента, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Дервента;

129) Изборна околија Добој, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Добој;

130) Изборна околија Брчко, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Брчко;

131) Изборна околија Тузла I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на населените места од општината Тузла, и тоа: Тузла, Брѓани, Црно Влато, Чалковиќи Доњи, Докањ, Долови, Грабовица Доња, Коловрат, Крижани, Орашје, Пар Село Горње, Пасци Доњи, Пасци Горњи, Расовац, Симин хан, Славиновиќи, Сноз, Солина, Својтина, Ши Село, Тисавац, Трстје и Вршани;

132) Изборна околија Тузла II, која ги опфаќа стопанските организации на останатото подрачје од општината Тузла што не е опфатено со изборната околија Тузла I;

133) Изборна околија Лукавац, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Лукавац, Турија, Босанско Петрово Село, Грачаница, Сребрник, Подорашје, Шибовница, Лопаре и Горња Тузла;

134) Изборна околија Живинице, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Живинице, Тошњики, Шековиќи, Кладан, Олово, Литва и Возука;

135) Изборна околија Зворник, која ги опфаќа стопанските организации на целото подрачје од административната околија Зворник;

136) Изборна околија Горажде, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Горажде;

137) Изборна околија Центар Сараево, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Центар Сараево;

138) Изборна околија Ново Сараево I, која ги опфаќа стопанските организации на северниот дел од подрачјето на општината Ново Сараево, кои се граничи од јужната страна од местото каде што потокот Сушица ја сече улицата Војвода Путник и оди во правац на запад по средината од таа улица, потоа по средината на Илиџанска цеста до место каде се одвојува Рајловачка цеста и по средината од таа цеста до границата на општината Ново Сараево;

139) Изборна околија Ново Сараево II, која ги опфаќа стопанските организации на останатото подрачје од општината Ново Сараево што не е опфатено со изборната околија Ново Сараево I;

140) Изборна околија Сараево—Стари Град, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Стари Град Сараево, Палé, Прача и Сокопач;

141) Изборна околија Илиџа, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Илиџа, Вогошће и Средње;

142) Изборна околија Високо, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Високо, Кисељак, Фојница, Крешево, Хадџики, Трново и Калиновиќ;

143) Изборна околија Вареш, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Вареш, Бреза и Илиџаш;

144) Изборна околија Зеница I, која ги опфаќа стопанските организации од населените места на општината Зеница, и тоа: Арнаути, Биела Вода, Дилимишки, Бризник, Црквица, Црнила, Добриљено, Другавци, Градина, Јасика, Јоковиќи, Јурајевиќи, Камберовиќи, Касаповиќи, Клопачки, Пешевки, Врх, Кула, Лисеска, Мулики, Ново Село, Осредак, Пенелари, Пешевки, Поце, Пониково, Пухавац, Ралиновиќи, Распоточје, Ричице, Себуја, Свибе, Шиблики, Трепњева Глава, Урије, Верда, Врановиќи, Врхполе, Вуковиќи, Захики, Живковиќи, и Радаково, како и делот на населеното место Зеница чија граница тргнува од подвожњакот и оди по пругата на нормалниот колосек до железничката станица, а оттаму по улицата Борис Кидрич, потоа по улицата Сава Ковачевиќ, пресечувајќи ја улицата 12 април оди на почетокот од улицата Матија Губец а оттаму по линијата покрај Противпожарниот дом на реката Кочева;

145) Изборна околија Зеница II, која ги опфаќа стопанските организации на останатото подрачје од општината Зеница кое не е опфатено во изборната околија Зеница I;

146) Изборната околија Какањ, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Какањ, Јањиќи, Бусовача и Витез;

147) Изборна околија Завидовиќи, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Завидовиќ, Жељче и Немила;

148) Изборна околија Травник, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Травник, Турбе и Нови Травник;

149) Изборна околија Јајце, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Јајце;

150) Изборна околија Ливно, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Ливно;

151) Изборна околија Мостар I, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општината Мостар;

152) Изборна околија Мостар II, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на сите општини на административната околија Мостар, освен општината Мостар;

153) Изборна околија Требиње, која ги опфаќа стопанските организации на целото подрачје на административната околија Требиње;

V. Во Народна Република Македонија

154) Изборна околија Битола, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Битола, Бистрица, Демир Хисар, Дихово, Курчучани и Новаци;

155) Изборна околија Прилеп, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на општините Долнени, Кривогаштани, Крушево, Мориово, Плетвар, Прилеп и Тополчани;

156) Изборна околија Куманово, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Куманово;

157) Изборна околија Охрид, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Охрид;

158) Изборна околија Скопје — Идадија, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Идадија;

159) Изборна околија Скопје — Кисела Вода, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Кисела Вода;

160) Изборна околија Скопје — Кале, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Кале, Горче Петров и Бутел;

161) Изборна околија Скопје — Саат Кула, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општината Саат Кула, Петровец, Драчево и Ракотинци;

162) Изборна околија Тетово, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Тетово;

163) Изборна околија Титов Велес, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од административната околија Титов Велес;

164) Изборна околија Штип, која ги опфаќа стопанските организации од административната околија Штип;

VI. Во Народна Република Црна Гора

165) Изборна околија Иванград, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Андриевица, Биело Поље, Градац, Жабљак, Иванград, Колашин, Мојковац, Мангестир Морача, Плав, Плевља, Рожај, и Томашево;

166) Изборна околија Никшиќ, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Великме, Грахово, Даниловград, Никшиќ, Плужине и Шавник;

167) Изборна околија Титоград, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Бар, Вирлазар, Титоград и Улцињ;

168) Изборна околија Цетиње, која ги опфаќа стопанските организации на подрачјето од општините Будва, Котор, Риека Црнојевиќи, Тиват, Херцеговини и Цетиње;

B. ГРУПА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

I. Во Народна Република Србија

1) Изборна околија Белград — Смедерево, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на град Белград и на административната околија Смедерево;

2) Изборна околија Шабац, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Шабац;

3) Изборна околија Ваљево, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Ваљево;

4) Изборна околија Титово Ужице — Пријеполје, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Титово Ужице и Пријеполје;

5) Изборна околија Чачак, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Чачак;

6) Изборна околија Краљево — Нови Пазар, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Краљево и Нови Пазар;

7) Изборна околија Крагуевац — Младеновац, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Крагуевац и Младеновац;

8) Изборна околија Пожаревац, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Пожаревац;

9) Изборна околија Зајечар — Неготин, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Зајечар и Неготин;

10) Изборна околија Светозарево, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Светозарево;

11) Изборна околија Крушевац, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Крушевац;

12) Изборна околија Ниш — Пирот, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Ниш и Пирот;

13) Изборна околија Лесковац — Прокупље, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Лесковац и Прокупље;

14) Изборна околија Врање, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Врање;

15) Изборна околија Нови Сад — Сомбор, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на изборните околии Нови Сад и Сомбор;

16) Изборна околија Суботица, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Суботица, Бачка Топола, Сента и Врбас;

17) Изборна околија Зрењанин—Кикинда, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Зрењанин и Кикинда;

18) Изборна околија Панчево—Вршац, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Панчево и Вршац;

19) Изборна околија Сремска Митровица, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Сремска Митровица;

20) Изборна околија Приштина—Гњилане, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Приштина и Гњилане;

21) Изборна околија Пеќ—Косовска Митровица, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Пеќ и Косовска Митровица;

22) Изборна околија Призрен, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Призрен;

II. Во Народна Република Хрватска

23) Изборна околија Осиек, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Осиек и Винковци;

24) Изборна околија Славонска Пожега, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Славонска Пожега, Нашице, Славонски Брод и Нова Градишка;

25) Изборна околија Сисак, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Сисак, Кутина и Дарувар;

26) Изборна околија Бјеловар, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Бјеловар, Копривница и Вировитица;

27) Изборна околија Вараждин, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Вараждин, Чаковец и Крижевци;

28) Изборна околија Загреб, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Загреб и Крапина;

29) Изборна околија Карловац, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Карловац;

30) Изборна околија Риека, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Риека, Пула и Огулин;

31) Изборна околија Задар, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Задар, Госпик и Шибеник;

32) Изборна околија Сплит, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Сплит, Макарска и Дубровник;

III. Во Народна Република Словенија

33) Изборна околија Марибор, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Цеље, Марибор и Мурска Собота;

34) Изборна околија Љубљана, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Горица, Копер, Крањ, Љубљана, Ново Место и Трбовље;

IV. Во Народна Република Босна и Херцеговина

35) Изборна околија Бихаќ и Ливно, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Бихаќ и Ливно;

36) Изборна околија Приедор, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Приедор;

37) Изборна околија Вања Лука, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Вања Лука;

38) Изборна околија Добој и Дервента, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Добој и Дервента;

39) Изборна околија Брчко, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Брчко;

40) Изборна околија Тузла и Зворник, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околии Тузла и Зворник;

41) Изборна околија Сараево и Горажде, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Сараево и Горажде;

42) Изборна околија Јајце и Зеница, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Јајце и Зеница;

43) Изборна околија Мостар и Требиње, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Мостар и Требиње.

V. Во Народна Република Македонија

44) Изборна околија Скопје, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Скопје и Куманово;

45) Изборна околија Битола, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Битола и Титов Велес;

46) Изборна околија Охрид, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административните околии Охрид и Тетово;

47) Изборна околија Штип, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на административната околија Штип;

VI. Во Народна Република Црна Гора

48) Изборна околија Титовград, што ги опфаќа стопанските организации на подрачјето на сите општини во Народна Република Црна Гора.

Р. п. бр. 403

27 декември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

685.

Врз основа на членот 58 став 2 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), Сојузниот извршен совет до-
несува

ОДЛУКА

ЗА ПОДЕЛБА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ИЗБОРНИ ОКОЛИИ ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ШТО ГРАЃАНИТЕ НЕПОСРЕДНО ГИ ИЗБИРААТ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА НА ИЗБОРИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ОДРЖАТ НА 23 МАРТ 1958 ГОДИНА

За изборите на народни пратеници за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина што граѓаните непосредно ги избираат на целата територија на Федеративна Народна Република Југославија на 23 март 1958 година, се определуваат во административните околии следните изборни околии:

I. Во НАРОДНА РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На подрачјето на околијата Белград:

1) Изборна околија Белград—Вождовац, што го опфаќа подрачјето на општината Вождовац;

2) Изборна околија Белград—Врачар, што го опфаќа подрачјето на општината Врачар;

3) Изборна околија Белград—Звездара што го опфаќа подрачјето на општината Звездара;

4) Изборна околија Белград—Земун, што го опфаќа подрачјето на општината Земун;

5) Изборна околија Белград—Нов Белград, што ги опфаќа подрачјата на општините Нов Белград и Сурчин;

6) Изборна околија Белград—Палилула, што ги опфаќа подрачјата на општините Палилула и Крањача;

7) Изборна околија Белград—Савски венац, што го опфаќа подрачјето на општината Савски венац;

8) Изборна околија Белград—Стари Град I, што опфаќа дел од подрачјето на општината Стари Град, кој се граничи со Бранкова улица цела парна страна, со Зелени венац парна страна од 2—14, со Сремска улица цела парна страна, Коларчева парна страна цела, со Француска улица цела парна страна и со десниот брег на Дунав и Сава до Бранкова улица;

9) Изборна околија Белград—Стари Град II, што опфаќа дел од подрачјето на општината Стари Град, кој се граничи со улицата Народни Фронт непарна страна од 4—45, со улицата Кнеза Милоша парна страна од 2—12, со Таковска улица непарна страна од 1—25, со Кнежополска улица цела непарна страна, со брегот на Дунав и Сава од Кнежополска до Француска улица, со Француска улица цела парна страна, со Коларчева улица цела непарна страна и со Сремска улица цела непарна страна;

10) Изборна околија Белград—Чукарица, што ги опфаќа подрачјата на општините Раковица и Чукарица;

11) Изборна околија Гроцка, што ги опфаќа подрачјата на општините Гроцка, Бараево и Рипањ;

12) Изборна околија Обреновац, што ги опфаќа подрачјата на општините Обреновац и Умка;

На подрачјето на околијата Шабац:

13) Изборна околија Шабац, што ги опфаќа подрачјата на општините Шабац, Варна, Волујац и Причиновиќ;

14) Изборна околија Богатиќ, што ги опфаќа подрачјата на општините Богатиќ, Бадовинци и Типолист;

15) Изборна околија Владимирци, што ги опфаќа подрачјата на општините Владимирци, Дебrc, Доње Црнилево, Драгиње и Коцељево;

16) Изборна околија Крупањ, што ги опфаќа подрачјата на општините Крупањ, Бела Црква, Завлака, Љубовија и Мали Зворник;

17) Изборна околија Лозница, што ги опфаќа подрачјата на општините Лозница, Драгинац, Лешница и Текериш;

На подрачјето на околијата Ваљево:

18) Изборна околија Ваљево, што ги опфаќа подрачјата на општините Ваљево, Дивци, Драчиќ, Мионица и Рајковиќ;

19) Изборна околија Лазаревац, што ги опфаќа подрачјата на општините Лазаревац, Белановица и Љиг;

20) Изборна околија Осечина, што ги опфаќа подрачјата на општините Осечина, Бранковина, Каменица, Лелиќ, Пецка, Причевиќ и Стубо;

21) Изборна околија Уб, што ги опфаќа подрачјата на општините Уб, Вањани и Лајковац;

На подрачјето на општината Титово Ужице:

22) Изборна околија Титово Ужице, што ги опфаќа подрачјата на општините Титово Ужице, Кремна, Љубиш, Равни и Чајетина;

23) Изборна околија Ваина Башта, што ги опфаќа подрачјата на општините Ваина Башта, Каран, Косјерик и Костоевиќи;

24) Изборна околија Пожега, што ги опфаќа подрачјата на општините Пожега, Ариље, Жежевица и Крушчица;

На подрачјето на околијата Приеполје:

25) Изборна околија Приеполје, што ги опфаќа подрачјето на административната околија Приеполје;

На подрачјето на околијата Нови Пазар:

26) Изборна околија Нови Пазар, што ги опфаќа подрачјата на општините Нови Пазар, Дежева, Лукар, Трнава, Тутин и Рајчиновиќ;

27) Изборна околија Сјеница, што ги опфаќа подрачјата на општините Сјеница, Делимеѓе, Дуга Пољана и Угао;

На подрачјето на околијата Чачак:

28) Изборна околија Чачак, што ги опфаќа подрачјата на општините Чачак, Мрчаевци, Прељине и Трбушани;

29) Изборна околија Горњи Милановац, што ги опфаќа подрачјата на општините Горњи Милановац, Бершиќи, Прањина и Рудник;

30) Изборна околија Гуча, што ги опфаќа подрачјата на општините Гуча, Заблаке, Лучани и Овчар Бања;

31) Изборна околија Ивањица, што ги опфаќа подрачјата на општините Ивањица, Брезово, Девик, Каона, Ковиле, Кушиќи и Меѓуречје;

На подрачјето на околијата Краљево:

32) Изборна околија Краљево, што ги опфаќа подрачјата на општините Краљево, Врба, Врњачка Бања, Врњци, Витановац и Лаѓевци;

33) Изборна околија Рашка, што ги опфаќа подрачјата на општините Рашка, Баљевац, Богutowaц, Конарево, Лешак, Самбила и Ушке;

На подрачјето на околијата Крагуевац:

34) Изборна околија Крагуевац, што ги опфаќа подрачјето на општината Крагуевац;

35) Изборна околија Рача, што ги опфаќа подрачјата на општините Рача, Ваточина, Лапово и Чумиќ;

36) Изборна околија Книќ, што ги опфаќа подрачјата на општините Книќ, Баре, Горња Сабанта, Гружа и Страгари;

На подрачјето на околијата Младеновац:

37) Изборна околија Младеновац, што ги опфаќа подрачјата на општините Младеновац, Раља и Сопот;

38) Изборна околија Аранѓеловац, што ги опфаќа подрачјата на општините Аранѓеловац, Доња Шаторња и Топола;

39) Изборна околија Смедеревска Паланка, што ги опфаќа подрачјата на општините Смедеревска Паланка, Кусадак и Наталинци;

На подрачјето на околијата Смедерево:

40) Изборна околија Смедерево, што ги опфаќа подрачјата на општините Смедерево, Азања, Колари, Мала Крсна, Селевац и Умчари;

41) Изборна околија Велика Плана, што ги опфаќа подрачјата на општините Велика Плана, Крњево, Лозовик, Марковац, Милошевац, Михајловац и Осиповица;

На подрачјето на околијата Пожаревац:

42) Изборна околија Пожаревац, што ги опфаќа подрачјето на општината Пожаревац;

43) Изборна околија Велико Градиште, што ги опфаќа подрачјата на општините Велико Градиште, Голубац, Маиловац и Раброво;

44) Изборна околија Жабари, што ги опфаќа подрачјата на општините Жабари, Александровац, Мало Црнице и Рашанац;

45) Изборна околија Кучево, што ги опфаќа подрачјата на општините Кучево, Жагубица и Мајданпек;

46) Изборна околија Петровац, што ги опфаќа подрачјата на општините Петровац, Велико Лаоле и Крепољин;

На подрачјето на околијата Неготин:

47) Изборна околија Неготин, што ги опфаќа подрачјето на општините Неготин, Браќевац, Бруслик, Кобишница, Рајац и Салаш;

48) Изборна околија Кладово, што ги опфаќа подрачјата на општините Кладово, Брза Паланка, Доњи Милановац, Јабуковац и Рудна Глава;

На подрачјето на околијата Заечар:

49) Изборна околија Заечар, што ги опфаќа подрачјата на општините Заечар и Миниќево;

50) Изборна околија Бор, што ги опфаќа подрачјата на општините Бор и Бољевац;

51) Изборна околија Књажевац, што ги опфаќа подрачјата на општините Књажевац и Кална;

На подрачјето на околијата Светозарево:

52) Изборна околија Светозарево, што ги опфаќа подрачјата на општините Светозарево, Белушиќ, Бунар, Рековац и Драгошевац;

53) Изборна околија Паракин, што ги опфаќа подрачјата на општините Паракин, Доња Мутница, Поповац и Сикирица;

54) Изборна околија Свилајнац, што ги опфаќа подрачјата на општините Свилајнац, Багрдан, Велики Поповиќ, Глоговац и Седларе;

55) Изборна околија Куприја, што ги опфаќа подрачјата на општините Куприја, Деспотовац и Ресавица;

На подрачјето на околијата Крушевац:

56) Изборна околија Крушевац, што ги опфаќа подрачјата на општините Крушевац и Јасика;

57) Изборна околија Александровац, што ги опфаќа подрачјата на општините Александровац, Блажево, Брус и Плеш;

58) Изборна околија Варварин, што ги опфаќа подрачјата на општините Варварин, Ражањ и Кикевац;

59) Изборна околија Велики Купци, што ги опфаќа подрачјата на општините Велики Купци, Велики Шиљеговац, Жабаре и Модрица;

60) Изборна околија Трстеник, што ги опфаќа подрачјата на околините Трстеник, Велика Дренова и Стопања;

На подрачјето на околијата Прокупље:

61) Изборна околија Прокупље, што ги опфаќа подрачјата на општините Прокупље, Белољин, Крушевица и Мала Плана;

62) Изборна околија Житораѓа, што ги опфаќа подрачјата на општините Житораѓа, Житни Поток и Меровина;

63) Изборна околија Куршумлија, што ги опфаќа подрачјата на општините Куршумлија, Влаче, Меркез и Рача;

На подрачјето на околијата Ниш:

64) Изборна околија Ниш I, што ги опфаќа подрачјето на општината Ниш кое лежи на левата страна од линијата што тргнува од бедемот на Тврдината преку железниот мост, потоа по плоштадот Ослобођење, по улицата Победа, по улицата Први Устанак (обете страни), по улицата Његошева (обете страни), по улицата Церска (обете страни) и по улицата Горична (обете страни) до крајот на синурот на градот, вклучувајќи ги и населените места — селата Доња Врежина, Брзи Брод, Суви До, Нишка Бања, Коритњак, Лазарево Село, Радикина Бара и Прва Кутина;

65) Изборна околија Ниш II, што опфаќа дел од подрачјето на општината Ниш кој лежи на десната страна од линијата што тргнува од железниот мост кај Тврдината, по плоштадот Ослобођење, по улицата Победа и натаму западно од линијата на изборната околија Ниш I до крајот на синурот на градот, вклучувајќи ги и населените места — селата Габровац, Бербатово, Вукманово, Доње Власе, Паси Пољана, Медошевац, Поповац, Доњи Комрен, Горњи Комрен, Хум, Рујник и Лесковиќ;

66) Изборна околија Алексинац, што ги опфаќа подрачјата на општините Алексинац и Соко Бања;

67) Изборна околија Бела Паланка, што ги опфаќа подрачјата на општините Бела Паланка и Сврљиг;

68) Изборна околија Житковац, што ги опфаќа подрачјата на општините Житковац, Горња Тополица и Мрамор;

69) Изборна околија Јелашница, што ги опфаќа подрачјата на општините Јелашница, Гаџин Хан, Дољевац, Доњи Душник и Горњи Матеевац;

На подрачјето на околијата Пирот:

70) Изборна околија Пирот, што ги опфаќа подрачјата на општините Пирот, Бабушница и Темска;

71) Изборна околија Димитровград, што ги опфаќа подрачјата на општините Димитровград, Височка, Ржана, Звонце и Суково;

На подрачјето на околијата Лесковац:

72) Изборна околија Лесковац, што ги опфаќа подрачјата на општините Лесковац, Бошњаци и Бучје;

73) Изборна околија Власотинце, што ги опфаќа подрачјата на општините Власотинце, Грделица, Дарковце, Предеане, Своје и Црна Трава;

74) Изборна околија Лебане, што ги опфаќа подрачјата на општините Лебане, Вољник и Медвеѓа;

75) Изборна околија Печењевце, што ги опфаќа подрачјата на општините Печењевце, Брестовац, Косанчиќ и Манојловце;

На подрачјето на околијата Врање:

76) Изборна околија Врање, што ги опфаќа подрачјата на општините Врање, Врањска Бања, Трговиште и Ристовац;

77) Изборна околија Босилеград, што ги опфаќа подрачјата на општините Босилеград и Владина Округлица;

78) Изборна околија Бујановац, што ги опфаќа подрачјата на општините Бујановац, Кленике и Прешево;

79) Изборна околија Владичин Хан, што ги опфаќа подрачјата на општините Владичин Хан, Влаче и Сурдулица;

На подрачјето на околијата Нови Сад:

80) Изборна околија Нови Сад I, која опфаќа дел од подрачјето на општината Нови Сад — населените места: Петроварадин, Сремска Каменица, Лединце и Буковац, како и дел од подрачјето на град Нови Сад кој се граничи со улиците: Дунавска, Змај-Јовина, со плоштадот Слобода, со плоштадот ЈНА, со плоштадот 7 јули, со булеварот на Револуцијата до крај и со Суботичка пруга до Руменачкиот атар со тоа што левата и десната страна на граничната улица Дунавска, на плоштадот Слобода, на плоштадот ЈНА и на плоштадот 7 јули ќе ѝ припаднат на оваа изборна околија;

81) Изборна околија Нови Сад II, која опфаќа дел од подрачјето на општината Нови Сад — населените места: Ченеј, Руменка и Ветерник, како и остатниот дел од потесното подрачје на градот Нови Сад, со тоа што левата и десната страна на граничната улица Змај-Јовина и на булеварот на Резолуцијата ќе ѝ припаднат на оваа изборна околија;

82) Изборна околија Бачки Петровац, што ги опфаќа подрачјата на општините Бачки Петровац, Беочин, Змајево, Кисач, Футог и Темерин;

83) Изборна околија Бачка Паланка, што ги опфаќа подрачјата на општините Бачка Паланка, Бач, Гајдобра, Деспотово, Пивнице, Силбш и Челаево;

84) Изборна околија Жабаљ, што ги опфаќа подрачјата на општините Жабаљ, Вешка, Госпогинци, Гурѓево, Каќ, Ковиљ, Мошорин, Сремски Карловци, Чуруг, Тител и Шајкаш;

На подрачјето на околијата Врбас:

85) Изборна околија Врбас, што ги опфаќа подрачјата на општините Врбас, Кула, Руски Крстур и Цовенка;

86) Изборна околија Бечеј, што ги опфаќа подрачјата на општините Бечеј, Бачко Градиште, Бачко Петрово Село и Србобран;

На подрачјето на околијата Сомбор:

87) Изборна околија Сомбор, што ги опфаќа подрачјата на општините Сомбор, Апатин и Кулусина;

88) Изборна околија Бездан, што опфаќа подрачјата на општините Бездан, Клајкево, Светозар Милетиќ, Сивац, Станишиќ, Телечка и Чонопља;

89) Изборна околија Опаца, што ги опфаќа подрачјата на општините Опаца, Бачки Брестовац, Врхово, Дорослово, Ратково, Сента, Српски Милетиќ и Стапар;

На подрачјето на околијата Бачка Топола:

90) Изборна околија Бачка Топола, што го опфаќа подрачјето на административната околија Бачка Топола;

На подрачјето на околијата Суботица:

91) Изборна околија Суботица—Доњи Град, што ги опфаќа подрачјата на општините Доњи Град, Вајмок, Гурбин, Таванкут, Биково и Жедник;

92) Изборна околија Суботица—Стари Град, што ги опфаќа подрачјата на општините Стари Град, Нови Град и Палиќ;

На подрачјето на околијата Сента:

93) Изборна околија Сента, што ги опфаќа подрачјата на општините Сента и Ада;

94) Изборна околија Кањижка, што ги опфаќа подрачјата на општините Кањижка, Мартонош и Коргош;

На подрачјето на околијата Кикинда:

95) Изборна околија Кикинда, што ги опфаќа подрачјата на општините Кикинда, Башаид и Нови Козарци;

96) Изборна околија Нови Кнежевац, што ги опфаќа подрачјата на општините Нови Кнежевац, Банатско Арангелово, Мокрица, Ново Милошево, Чока и Падеј;

На подрачјето на околијата Зрењанин:

97) Изборна околија Зрењанин, што го опфаќа подрачјето на општината Зрењанин;

98) Изборна околија Ечка, што ги опфаќа подрачјата на општините Ечка, Вока, Ботош, Јаша Томиќ, Краишник, Орловат, Перлез, Сутјеска, Томашевац и Чента;

99) Изборна околија Нови Бечеј, што ги опфаќа подрачјата на општините Нови Бечеј, Елемир, Житиште, Кумане, Лазарево, Меленци и Торда;

100) Изборна околија Нова Црња, што ги опфаќа подрачјата на општините Нова Црња, Банатско Караѓорѓево, Бегејци, Велике Ливаде, Српска Црња и Српски Итебеј;

На подрачјето на околијата Вршац:

101) Изборна околија Вршац, што ги опфаќа подрачјата на општините Вршац, Велика Града, Гудурица, Локве и Пландиште;

102) Изборна околија Бела Црква, што ги опфаќа подрачјата на општините Бела Црква, Банатски Карловац, Јасеново, Куштиљ и Умља;

На подрачјето на околијата Панчево:

103) Изборна околија Панчево, што ги опфаќа подрачјата на општините Панчево и Опово;

104) Изборна околија Ковачица, што ги опфаќа подрачјата на општините Ковачица, Банатско Ново Село, Дебелача, Долово, Иланца, Јарковац, Качарево, Падина, Уздица и Црепаја;

105) Изборна околија Ковин, што ги опфаќа подрачјата на општините Ковин, Алибунар, Баганиште, Владимировац, Мраморак и Омољница;

На подрачјето на околијата Сремска Митровица:

106) Изборна околија Сремска Митровица, што ги опфаќа подрачјата на општините Сремска Митровица, Велики Радинци, Мачванска Митровица, Платичево и Хртковици;

107) Изборна околија Рума, што ги опфаќа подрачјата на општините Рума, Врђник, Ириг, Кулајево, Пеќаници, Путинци и Суботиште;

108) Изборна околија Стара Пазова, што ги опфаќа подрачјата на општините Стара Пазова, Вјка, Голубинци, Инђија, Нова Пазова, Нови Сланкамен, Ста и Вановци и Шмановци;

109) Изборна околија Шид, што ги опфаќа подрачјата на општините Шид, Ердевик, Кузмин, Кукуевци, Мартинци, Моревик и Чалма;

На подрачјето на околијата Приштина:

110) Изборна околија Приштина, што ги опфаќа подрачјата на општините Приштина, Грачаница, Јањево и Обилиќ;

111) Изборна околија Липљан, што ги опфаќа подрачјата на општините Липљан, Глоговац, Коморане, Магуре, Мухачер Бабуш и Штимље;

112) Изборна околија Подуево, што ги опфаќа подрачјата на општините Подуево, Девет Југовиќа, Лужане, Качикол, Крпимеј и Орлане;

113) Изборна околија Урошевац, што ги опфаќа подрачјата на општините Урошевац, Генерал Јанковиќ, Качаник и Штрпце;

На подрачјето на околијата Косовска Митровица:

114) Изборна околија Косовска Митровица, што ги опфаќа подрачјата на општините Косовска Митровица, Бањска Лепосавиќ, Слатина и Зубин Поток;

115) Изборна околија Вучитрн, што ги опфаќа подрачјата на општините Вучитрн, Прилужје, Рудник, Стаари Трг и Србица;

На подрачјето на околијата Пеќ:

116) Изборна околија Пеќ, што ги опфаќа подрачјата на општините Пеќ, Баране, Дреље и Љешане;

117) Изборна околија Гаковица, што ги опфаќа подрачјата на општините Гаковица, Дечане, Јуник, Пиношевац и Црмљане;

118) Изборна околија Гураковац, што ги опфаќа подрачјата на општините Гураковац, Добра Вода, Исток, Киево и Клина;

На подрачјето на околијата Призрен:

119) Изборна околија Призрен, што ги опфаќа подрачјата на општините Призрен, Велика Круша и Средска;

120) Изборна околија Драгаш, што ги опфаќа подрачјата на општините Драгаш, Белобрад, Влашња, Гонај и Рогово;

121) Изборна околија Ораховац, што ги опфаќа подрачјата на општините Ораховац, Бањан, Ратковац и Сува Река;

На подрачјето на околијата Ѓиљане:

122) Изборна околија Ѓиљане, што ги опфаќа подрачјата на општините Ѓиљане, Витина, Жегра и Пожарење;

123) Изборна околија Косовска Каменица, што ги опфаќа подрачјата на општините Косовска Каменица, Мучиврце, Ново Брдо, Огоште и Ранилук;

II. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

На подрачјето на околијата Осиек:

124) Изборна околија Бели Манастир, што ги опфаќа подрачјата на општините Ватина, Бели Манастир, Дарда и Кнежеви Виногради;

125) Изборна околија Осиек, што ги опфаќа подрачјата на општините Осиек—Горњи Град и Осиек—Доњи Град;

126) Изборна околија Валпово, што ги опфаќа подрачјата на општините Валпово, Чепин, Бизовац и Далј;

127) Изборна околија Гаково, што ги опфаќа подрачјата на општините Гаково, Семелци, Горјани, Дрење и Ернестиново.

На подрачјето на околицата Винковци:

128) Изборна околица Вуковар, што ги опфаќа подрачјата на општините Вуковар, Илок, Товарник и Вобота;

129) Изборна околица Винковци, што ги опфаќа подрачјата на општините Винковци, Иванково, Стари Микановци, Маркушица и Оролик;

130) Изборна околица Жупања, што ги опфаќа подрачјата на општините Жупања, Церна, Дреновци, Оток и Ниџици.

На подрачјето на околицата Нашице:

131) Изборна околица Нашице, што ги опфаќа подрачјата на општините Нашице, Гургеновац, Кошка и Подгорач;

132) Изборна околица Доњи Михољац, што ги опфаќа подрачјата на општините Ораховица, Доњи Михољац, Шљивовици и Црнац.

На подрачјето на околицата Славонска Пожега:

133) Изборна околица Славонска Пожега, што го опфаќа подрачјето на административната околица Славонска Пожега.

На подрачјето на околицата Славонски Брод:

134) Изборна околица Врпоље, што ги опфаќа подрачјата на општините Бабина Грета, Славонски Шамац, Врпоље, Доњи Андриевци, Левањска Варош и Трњани;

135) Изборна околица Славонски Брод, што ги опфаќа подрачјата на општините Славонски Брод, Бродски Ступник и Лужани.

На подрачјето на околицата Нова Градишка:

136) Изборна околица Нова Градишка, што го опфаќа подрачјето на административната околица Нова Градишка.

На подрачјето на околицата Дарувар:

137) Изборна околица Дарувар, што го опфаќа подрачјето на административната околица Дарувар.

На подрачјето на околицата Вировитица:

138) Изборна околица Подравска Слатина, што ги опфаќа подрачјата на општините Подравска Слатина, Чаѓавица, Нова Буковица, Вок'ин и Сухопоље;

139) Изборна околица Вировитица, што ги опфаќа подрачјата на општините Вировитица, Градина, Шпишки — Буковица и Питомача.

На подрачјето на околицата Копривница:

140) Изборна околица Гурјевац, што ги опфаќа подрачјата на општините Гурјевац, Клоштар Подравски, Фердинандовац, Вирје, Новиград Подравски и Гола;

141) Изборна околица Копривница, што ги опфаќа подрачјата на општините Копривница, Соколовац, Дрње и Гелековец.

На подрачјето на околицата Чаковец:

142) Изборна околица Прелог, што ги опфаќа општините Декановец, Доњи Краљевац, Коториба Коториба и Прелог;

143) Изборна околица Чаковец, што ги опфаќа подрачјата на општините Чаковец, Мурско Срединске и Стригова.

На подрачјето на околицата Вараждин:

144) Изборна околица Лудбрег, што ги опфаќа подрачјата на општините Лудбрег, Нови Мароф и Вараждинске Топлице;

145) Изборна околица Вараждин, што ги опфаќа подрачјата на општините Вараждин и Видовец;

146) Изборна околица Иванец, што ги опфаќа подрачјата на општините Иванец, Лепоглава и Винаца.

На подрачјето на околицата Крапина:

147) Изборна околица Крапина, што ги опфаќа подрачјата на општините Крапина, Забок, Ведековшкина и Миховљан;

148) Изборна околица Преграда, што ги опфаќа подрачјата на општините Преграда, Клањец, Велико Трговишкe и Орославје;

149) Изборна околица Златар, што ги опфаќа подрачјата на општините Златар, Коњшкина, Марија Вистрица и Доња Стубица.

На подрачјето на околицата Крижевци:

150) Изборна околица Крижевци, што го опфаќа подрачјето на административната околица Крижевци.

На подрачјето на околицата Бјеловар:

151) Изборна околица Бјеловар, што ги опфаќа подрачјата на општините Бјеловар, Чазма, Ровишкe и Капела;

152) Изборна околица Булинац, што ги опфаќа подрачјата на општините Велико Тројство, Булинац, Велики Грјевац, Херцеговац и Иванска.

На подрачјето на околицата Кутина:

153) Изборна околица Кутина, што го опфаќа подрачјето на административната околица Кутина;

На подрачјето на околицата Сисак:

154) Изборна околица Сисак, што ги опфаќа подрачјата на општините Сисак, Лекеник, Мартинска Вес, Покупско и Жажина;

155) Изборна околица Петриња, што ги опфаќа подрачјата на општините Глина, Јабуковац и Петриња;

156) Изборна околица Костајница, што ги опфаќа подрачјата на општините Дубица, Двор, Костајница и Суња.

На подрачјето на околицата Загреб:

157) Изборна околица Загреб — Чрномерец, што ги опфаќа подрачјата на општините Чрномерец и Суседград;

158) Изборна околица Загреб — Доњи Град, што ги опфаќа подрачјата на општините Доњи Град и Горњи Град;

159) Изборна околица Загреб — Максимир, што ги опфаќа подрачјата на општините Максимир и Загребачка Дубрава;

160) Изборна околица Загреб — Медвешќак, што го опфаќа подрачјето на општината Медвешќак;

161) Изборна околица Загреб — Трешњевка, што го опфаќа подрачјето на општината Трешњевка;

162) Изборна околица Загреб — Трње, што ги опфаќа подрачјата на општините Трње и Пешќе-ница;

163) Изборна околица Велика Горица, што ги опфаќа подрачјата на општините Реметинец и Велика Горица;

164) Изборна околица Самобор, што ги опфаќа подрачјата на општините Самобор, и Запрешки;

165) Изборна околица Сесвете, што ги опфаќа подрачјата на општините Сесвете, Дутосело и Зелина.

На подрачјето на околицата Карловац:

166) Изборна околица Јастребарско, што ги опфаќа подрачјата на општините Јастребарско, Писаровина и Жумберак;

167) Изборна околија Карловац, што ги опфаќа подрачјата на општините Карловац и Скавац;

168) Изборна околија Војник, што ги опфаќа подрачјата на општините Слун, Цетинград, Војник, Топуско и Вргин Мост;

169) Изборна околија Дуга Реса, што ги опфаќа подрачјата на општините Дуга Реса, Озаљ и Крњак.

На подрачјето на околијата Огулин:

170) Изборна околија Огулин, што го опфаќа подрачјето на административната околија Огулин.

На подрачјето на околијата Ријека:

171) Изборна околија Делница, што ги опфаќа подрачјата на општините Бакар, Цриквеница, Чабар, Делнице, Краљевица и Скрад;

172) Изборна околија Ријека — Стари Град, што ги опфаќа подрачјата на општините Стари Град и Замет;

173) Изборна околија Ријека — Сушак, што ги опфаќа подрачјата на општините Сушак, Матуљи и Опатија;

174) Изборна околија Црес — Лошињ, што ги опфаќа подрачјата на општините Црес, Мали Лошињ, Нови Винодолски, Крк, Раб и Сењ.

На подрачјето на околијата Пула:

175) Изборна околија Пазин, што ги опфаќа подрачјата на општините Пазин, Подпикан, Жмињ, Мотовун и Вузет;

176) Изборна околија Пореч, што ги опфаќа подрачјата на општините Ровињ, Водњан, Пореч, Новиград, Умаг, Бује и Вишњан;

177) Изборна околија Пула, што ги опфаќа подрачјата на општините Пула и Лабин.

На подрачјето на околијата Госпиќ:

178) Изборна околија Оточац, што ги опфаќа подрачјата на општините Перушиќ, Оточац, Врховине, Титова Кореница, Плитвички Езера и Удбина;

179) Изборна околија Госпиќ, што ги опфаќа подрачјата на општините Госпиќ, Грачац, Карлобаг, Срб и Доњи Лапац.

На подрачјето на околијата Задар:

180) Изборна околија Биоград, што ги опфаќа подрачјата на општините Преко, Иж Вели, Сали, Вожава, Молат, Силба, Паг и Биоград;

181) Изборна околија Задар, што ги опфаќа подрачјата на општините Задар, Земуник, Поседање, Нин и Ражанац;

182) Изборна околија Бенковац, што ги опфаќа подрачјата на општините Бенковац, Обровац, Смиљчиќ и Новиград;

183) Изборна околија Книн, што ги опфаќа подрачјата на општините Дрниш и Книн.

На подрачјето на околијата Шибеник:

184) Изборна околија Шибеник, што ги опфаќа подрачјата на општините Шибеник и Примоштен;

185) Изборна околија Скрадин, што ги опфаќа подрачјата на општините Кистање, Оклај, Скрадин, Станковци, Тиесно и Водице.

На подрачјето на околијата Сплит:

186) Изборна околија Сињ, што ги опфаќа подрачјата на општината Сињ, Триљ и Врлика;

187) Изборна околија Трогир, што ги опфаќа подрачјата на општините Трогир, Каштела, Солин, Мук и Шолта;

188) Изборна околија Сплит, што го опфаќа подрачјето на општината Сплит;

189) Изборна околија Омиш — Брач, што ги опфаќа подрачјата на општините Омиш, Брач, Хвар, Вис и Жрновница.

На подрачјето на околијата Макарска:

190) Изборна околија Имотски, што ги опфаќа подрачјата на општините Имотски, Ловреј и Загвозд;

191) Изборна околија Макарска, што ги опфаќа подрачјата на општините Макарска, Метковик, Опузен, Плоче и Вргорац.

На подрачјето на околијата Дубровник:

192) Изборна околија Дубровник, што го опфаќа подрачјето на административната околија Дубровник.

III. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

На подрачјето на околијата Мурска Собота:

193) Изборна околија Мурска Собота, што ги опфаќа подрачјата на општините Мурска Собота, Цанкова, Град, Петровци—Шаловци, Мартијанци и Лендава;

194) Изборна околија Љутомер—Радгона, што ги опфаќа подрачјата на општините Љутомер, Видем при Шчавници, Горња Радгона и Белтинци.

На подрачјето на околијата Марибор:

195) Изборна околија Омож, што ги опфаќа подрачјата на општините Средишче, Ормож, Горишница, дел од општината Птуј (подрачје на бившата општина Видем), Лешје и Пољчане;

196) Изборна околија Птуј, што ги опфаќа подрачјата на општините Птуј, без подрачјето на бившата општина Видем, и општината Ленард;

197) Изборна околија Марибор — Шентил, што ги опфаќа подрачјата на општините Марибор — Центар, Марибор — Кошаки и Шентил;

198) Изборна околија Марибор — Словенска Бистрица, што ги опфаќа подрачјата на општините Марибор — Тезно, Раче и Словенска Бистрица;

199) Изборна околија Марибор — Руше, што ги опфаќа подрачјата на општините Подвелка, Руше и Марибор — Табор;

200) Изборна околија Словенска Рада, што ги опфаќа подрачјата на општините Чрна на Корошкем, Дравоград, Равне на Корошкем, Радље об Драви и Словенска Рада.

На подрачјето на околијата Цеље:

201) Изборна околија Шоштањ, што ги опфаќа подрачјата на општините Мозирје, Шоштањ, Вранско и Жалец;

202) Изборна околија Цеље, што ги опфаќа подрачјата на општините Цеље, Словенске Коњице и Војник;

203) Изборна околија Шентјур при Цеље, што ги опфаќа подрачјата на општините Шентјур при Цеље, Шмарје при Јелша, Рогашка Слатина, Козје и Лашко;

На подрачјето на околијата Трбовље:

204) Изборна околија Видем — Кршко, што ги опфаќа подрачјата на општините Брежице, Видем — Кршко, Сеново и Севница;

205) Изборна околија Трбовље, што ги опфаќа подрачјата на општините Радече, Храстник, Трбовље и Загорје.

На подрачјето на околијата Ново Место:

206) Изборна околија Ново Место, што ги опфаќа подрачјата на општините Ново Место, Шентјернеј, Костањевица — Подбочје, Мокроног, Мирна и Требње;

207) Изборна околија Чрномел, што ги опфаќа подрачјата на општините Чрномел, Метлика, Семич, Стража — Топлице и Жуженберг.

На подрачјето на околијата Љубљана:

208) Изборна околија Љубљана — Кочевје, што ги опфаќа подрачјата на општините Љубљана — Рудник, Гросупље, Инванчина Горица, Добропоље, Кочевје, Рибница, Содражица и Лашче;

209) Изборна околија Љубљана — Литија, што ги опфаќа подрачјата на општините Љубљана — Бежиград, Љубљана Поље, Љубљана Мосте и Литија;

210) Изборна околија Љубљана — Камник, што ги опфаќа подрачјата на општините Љубљана — Шентвид, Љубљана — Чрнуче, Домжале, Камник, Медводе, Менгеш и Моравче;

211) Изборна околија Љубљана — Центар, што ги опфаќа подрачјата на општините Љубљана — Центар и Љубља — Шишка;

212) Изборна околија Љубљана — Врхника, што ги опфаќа подрачјата на општините Љубљана — Вич, Добрава при Љубљана, Врхника, Боровница, Логатец Церкница и Лошка Долина.

На подрачјето на околијата Крањ:

213) Изборна околија Крањ, што ги опфаќа подрачјата на општините Церкље, Горења Вас, Крањ, Шкофја Лока, Железници и Жири;

214) Изборна околија Јесенице, што ги опфаќа подрачјата на општините Блед, Бохињ, Јесенице, Радовљица и Тржич.

На подрачјето на околијата Горица:

215) Изборна околија Толмин, што ги опфаќа подрачјата на општините Бовец, Кобарид, Толмин, Канал, Доброво, Церкно и Идрија;

216) Изборна околија Нова Горица, што ги опфаќа подрачјата на општините Нова Горица, Шемпетер, Комен, Ајдовшчица и Випава.

На подрачјето на околијата Копер:

217) Изборна околија Постојна, што ги опфаќа подрачјата на општините Дивача, Илирска Бистрица, Пивка, Постојна и Сежана;

218) Изборна околија Копер, што ги опфаќа подрачјата на општините Копер, Изола, Пиран и Херпеље.

IV. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

На подрачјето на околијата Бихаќ:

219) Изборна околија Цазин, што ги опфаќа подрачјата на општината Цазин, Пекиград, Велика Кладуша, Врнограч, Тржачка Раштела и Бужим;

220) Изборна околија Бихаќ, што ги опфаќа подрачјата на општините Бихаќ, Рипач, Отока, Босанска Крупа, Каменица и Јасеница;

221) Изборна околија Дрвар, што ги опфаќа подрачјата на општините Дрвар, Босански Петровац, Кулен Вакуф и Крњеуша.

На подрачјето на околијата Приедор:

222) Изборна околија Приедор, што ги опфаќа подрачјата на општините Приедор, Омарска, Козарац и Љубија;

223) Изборна околија Босански Нови, што ги опфаќа подрачјата на општините Босански Нови, Босанска Костајница, Босанска Дубица, Сводна и Кнежица;

224) Изборна околија Сански Мост, што ги опфаќа подрачјата на општините Сански Мост, Стари Мајдан, Будимник, Јапра и Лушки Паланка;

225) Изборна околија Кључ, што ги опфаќа подрачјата на општините Кључ, Рибник, Саница и Томина.

На подрачјето на околијата Бања Лука:

226) Изборна околија Бања Лука, што го опфаќа подрачјето на општината Бања Лука;

227) Изборна околија Босанска Градишка, што ги опфаќа подрачјата на општините Босанска Градишка, Подградци и Нова Топола;

228) Изборна околија Лакташи, што ги опфаќа подрачјата на општините Лакташи, Хрвакани и Ивањска;

229) Изборна околија Котор Варош, што ги опфаќа подрачјата на општините Котор Варош, Челинац и Шипраге;

230) Изборна околија Крупа на Врбас, што ги опфаќа подрачјата на општините Крупа на Врбас, Бронзани Мајдан, Добрања и Скендер Вакуф.

На подрачјето на околијата Дервента:

231) Изборна околија Дервента, што ги опфаќа подрачјата на општините Дервента, Босански Брод, Подновље и Модран;

232) Изборна околија Прњавор, што ги опфаќа подрачјата на општините Прњавор, Шибовска и Србац.

На подрачјето на околијата Добој:

233) Изборна околија Модрича, што ги опфаќа подрачјата на општините Модрича и Одак;

234) Изборна околија Добој, што ги опфаќа подрачјата на општините Добој, Лукавица, Осјечани, Јоховац и Сухо Поље;

235) Изборна околија Теслиќ, што ги опфаќа подрачјата на општините Теслиќ, Станари и Властаница;

236) Изборна околија Маглај, што ги опфаќа подрачјата на општините Маглај, Тешањ и Нови Шехер.

На подрачјето на околијата Брчко:

237) Изборна околија Босански Шамац, што ги опфаќа подрачјата на општините Босански Шамац и Орашје;

238) Изборна околија Градачац, што ги опфаќа подрачјата на општините Градачац, Буковик и Српнице;

239) Изборна околија Брчко, што ги опфаќа подрачјата на општините Брчко, Драгаљевац, Брезово Поље, Корај, Челиќ и Горњи Рахиќ;

240) Изборна околија Виелмина, што ги опфаќа подрачјата на општините Виелмина, Вродац, Јања и Угљевик.

На подрачјето на околијата Тузла:

241) Изборна околија Грачаница, што ги опфаќа подрачјата на општините Грачаница, Босанско Петрово Село и Сребреник;

242) Изборна околија Лопаре, што ги опфаќа подрачјата на општините Лопаре, Горња Тузла, Тојшиќи, Шибовица и Подорашје;

243) Изборна околија Тузла, што го опфаќа подрачјето на општината Тузла;

244) Изборна околија Лукавац, што ги опфаќа подрачјата на општините Лукавац, Турија, Возука и Литва;

245) Изборна околија Живинице, што ги опфаќа подрачјата на општините Живинице, Шековиќи, Кладањ и Олово.

На подрачјето на околијата Зворник:

246) Изборна околија Зворник, што ги опфаќа подрачјата на општините Зворник, Козлук, Сапна, Мемики и Нова Касаба;

247) Изборна околија Власеница, што ги опфаќа подрачјата на општините Власеница, Хан Писак, Сребреница, Склани, Факовиќи и Братунац.

На подрачјето на околицата Горажде:

248) Изборна околица Вишеград, што ги опфаќа подрачјата на општините Вишеград, Рогатица, Борика и Жеша;

249) Изборна околица Горажде, што ги опфаќа подрачјата на општините Горажде, Чајниче и Рудо;

250) Изборна околица Фоча, што ги опфаќа подрачјата на општините Фоча, Челебики, Миљевина Устиколина и Иловача;

На подрачјето на околицата Сараево:

251) Изборна околица Центар-Сараево, што го опфаќа подрачјето на општината Центар-Сараево;

252) Изборна околица Стари Град-Сараево, што го опфаќа подрачјето на општината Стари Град Сараево;

253) Изборна околица Ново Сараево, што ги опфаќа подрачјата на општините Ново Сараево, Илиџа и Вогошче;

254) Изборна околица Вареш, што ги опфаќа подрачјата на општините Вареш, Средње, Бреза, Илијаш и Соколац;

255) Изборна околица Високо, што ги опфаќа подрачјата на општините Кисељак, Високо, Фојница, Крешево и Хариќи;

256) Изборна околица Калиновик, што ги опфаќа подрачјата на општините Калиновик, Трново, Улог, Пале и Прача;

На подрачјето на околицата Зеница:

257) Изборна околица Какан, што ги опфаќа подрачјата на општините Какан, Јањиќи и Бусовача;

258) Изборна околица Зеница, што го опфаќа подрачјето на општината Зеница;

259) Изборна околица Завидовиќи, што ги опфаќа подрачјата на општините Завидовиќи Жепче и Немиља;

260) Изборна околица Травник, што ги опфаќа подрачјата на општините Травник, Турбе, Нови Травник и Витез.

На подрачјето на околицата Јајце:

261) Изборна околица Јајце, што ги опфаќа подрачјата на општините Јајце, Дивичани, Мркоњиќ град, Барачи и Шинско;

262) Изборна околица Бугојно, што ги опфаќа подрачјата на општините Бугојно, Доњи Вакуф и Горњи Вакуф.

На подрачјето на околицата Ливно:

263) Изборна околица Ливно, што ги опфаќа подрачјата на општините Ливно, Гламоч, Босанско Грахово, Преодац и Челебиќ;

264) Изборна околица Дувно, што ги опфаќа подрачјата на општините Дувно, Присоје и Купрес;

На подрачјето на околицата Мостар:

265) Изборна околица Коњиц, што ги опфаќа подрачјата на општините Коњиц, Сеоница, Прозор, Јабланица и Главатицево;

266) Изборна околица Лиштица, што ги опфаќа подрачјата на општините Лиштица, Посушје и Груде;

267) Изборна околица Чапљина, што ги опфаќа подрачјата на општините Чапљина, Читлук и Љубушки;

268) Изборна околица Столац, што ги опфаќа подрачјата на општините Столац и Невесиње;

269) Изборна околица Мостар, што ги опфаќа подрачјата на општините Мостар и Дрежнице.

На подрачјето на околицата Требиње:

270) Изборна околица Требиње, што го опфаќа подрачјето на административната околица Требиње.

V. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**На подрачјето на околицата Битола:**

271) Изборна околица Битола, што ги опфаќа подрачјата на општините Битола и Бистрица;

272) Изборна околица Прилеп, што ги опфаќа подрачјата на општините Прилеп, Плетвар и Мокрешво;

273) Изборна околица Крушево, што ги опфаќа подрачјата на општините Долнени, Крушево, Кривопаланштан и Тополчани;

274) Изборна околица Демир Хисар, што ги опфаќа подрачјата на општините Демир Хисар, Дихово, Кукуречани и Новаци.

На подрачјето на околицата Куманово

275) Изборна околица Куманово, што ги опфаќа подрачјата на општините Куманово, Табановци и Липково;

276) Изборна околица Клечевци, што ги опфаќа подрачјата на општините Клечевци, Орашец и Старо Нагоричане;

277) Изборна околица Крива Паланка, што ги опфаќа подрачјата на општините Кратово, Крива Паланка и Ранковце.

На подрачјето на околицата Охрид:

278) Изборна околица Охрид, што ги опфаќа подрачјата на општините Охрид, Ресен и Косел;

279) Изборна околица Струга, што ги опфаќа подрачјата на општините Струга, Дебар и Белчишта;

280) Изборна околица Кичево, што ги опфаќа подрачјата на општините Кичево, Брод и Осломеј.

На подрачјето на околицата Скопје:

281) Изборна околица Скопје-Идадија, што го опфаќа подрачјето на општината Идадија;

282) Изборна околица Скопје-Кисела Вода, што ги опфаќа подрачјата на општините Кисела Вода, Ракотинци и Драчево;

283) Изборна околица Скопје-Кале, што ги опфаќа подрачјата на општините Кале, Горче Петров и Бутел;

284) Изборна околица Скопје-Саат Кула, што ги опфаќа подрачјата на општините Саат Кула и Петровец.

На подрачјето на околицата Тетово:

285) Изборна околица Тетово, што ги опфаќа подрачјата на општините Тетово и Теарце;

286) Изборна околица Жеровјани, што ги опфаќа подрачјата на општините Саракино, Врачеште и Жеровјани;

287) Изборна околица Гостивар, што ги опфаќа подрачјата на општините Гостивар и Маврово.

На подрачјето на околицата Титов Велес:

288) Изборна околица Титов Велес, што ги опфаќа подрачјата на општините Титов Велес, Востаница, Чашка, Градско и Отовица;

289) Изборна околица Кавадарци, што ги опфаќа подрачјата на општините Гевгелија, Богданци, Кавадарци, Конопиште, Неготино и Валандово.

На подрачјето на околицата Штип:

290) Изборна околица Кочани, што ги опфаќа подрачјата на општините Кочани, Облешеве, Пробиштип и Винаца;

291) Изборна околица Штип, што ги опфаќа подрачјата на општините Штип, Свети Николе и Цулајлија;

292) Изборна околија Делчево, што ги опфаќа подрачјата на општините Делчево, Берово и Пехчево;

293) Изборна околија Струмица, што ги опфаќа подрачјата на општините Струмица, Радовиш, Василево, Ново Село и Босилово.

VI. ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

294) Изборна околија Иванград, што ги опфаќа подрачјата на општините Андриевица, Иванград, Плав и Рожај;

295) Изборна околија Биело Поље, што ги опфаќа подрачјата на општините Биело Поље, Колашин, Мојковац и Томашево;

296) Изборна околија Пљевља, што ги опфаќа подрачјата на општините Градац, Жабљак и Пљевља;

297) Изборна околија Никшиќ, што ги опфаќа подрачјата на општините Велимље, Грахово, Никшиќ, Плужине и Шавник;

298) Изборна околија Титоград, што ги опфаќа подрачјата на општините Титоград и Манастир Морава;

299) Изборна околија Цетиње, што ги опфаќа подрачјата на општините Даниловград, Риека Црнојевиќи и Цетиње;

300) Изборна околија Котор, што ги опфаќа подрачјата на општините Будва, Котор, Тиват и Херцеговни;

301) Изборна околија Бар, што ги опфаќа подрачјата на општините Бар, Вирпазар и Улцињ.

Р. п. бр. 402

27 декември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

686.

Врз основа на членот 12 од Уредбата за фондовите за кадрови во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/57 и 54/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА КАДРОВИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1958 ГОДИНА

I. Стопанските организации, освен стопанските организации наведени во точката II од оваа одлука, го пресметуваат и го плаќаат придонесот за кадрови во стопанството спрема минималениот личен доход на работниците и тоа:

1) индустриските и рударските претпријатија — по нормата од 3%;

2) претпријатијата за производство на градежни материјали, мелничките претпријатија и надворешнотрговските претпријатија — по нормата од 2%;

3) градежните и монтажните претпријатија, како и претпријатијата на патниот саобраќај — по нормата од 1%;

4) претпријатијата во состав на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, претпријатијата на долгата и големата крајбрежна пловидба и претпријатијата „Бродоспас“, „Багер“ и „Јадранска пловидба“ — по нормата од 2%;

5) претпријатијата во состав на Заедницата на Југословенските железници и претпријатијата на речниот саобраќај — по нормата од 1,5%;

6) претпријатијата на луѓи и складови, претпријатијата на малата крајбрежна пловидба, претпријатијата за експлоатација на шуми и на шумски стопанства, без оглед дали се организирани како претпријатија или како установи со самостојно финансирање — по нормата од 1%;

7) селскостопанските организации, општите земјоделски задруги и деловните сојузи на земјоделски задруги

јоделски задруги, специјализираните земјоделски — по нормата од 1%;

8) комуналните претпријатија и дуќани, занаетчиските претпријатија со средства во општествена сопственост претпријатијата за вршење административни и интелектуални услуги, туристичките претпријатија, како и другите стопански организации — по нормата од 0,5%.

II. Стопанските организации што своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат во паушалан износ, го пресметуваат и го плаќаат придонесот за кадрови во стопанството спрема паушалната основица според која се плаќа придонесот за социјално осигурување.

III. Трговските претпријатија и дуќани што се занимаваат со внатрешен промет на стоки и угостителските претпријатија и дуќани, како и продавниците на производни претпријатија, го пресметуваат и го плаќаат придонесот за кадрови во стопанството на остварениот промет по одбивање на данокот на промет, по следните норми, и тоа:

1) трговските претпријатија и дуќани — по нормата од 0,3% (промили);

2) угостителските претпријатија и дуќани — по нормата од 2% (промили).

IV. Републичките извршни совет ќе ги определат нормите по кои ќе го плаќаат придонесот за кадрови во стопанството приватните занаетчиски и приватните угостителски дуќани, приватните сопственици на патни моторни возила што се занимаваат со јавен превоз, како и приватните бродосопственици што се занимаваат со јавен превоз во поморската и внатрешната пловидба.

V. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Р. п. бр. 400

27 декември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

687.

Врз основа на членот 7 од Законот за придонесот за станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/55), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ШТО ГО ПЛАЌАТ ВОЕНИТЕ ЛИЦА И ГРАЃАНСКИТЕ ЛИЦА НА СЛУЖБА ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. Придонесот за станбена изградба кој според важечките прописи се пресметува и се плаќа од сите примања на активните подофицири, офицери и воени службеници, како и на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија, се уплатува, и тоа:

а) делот од придонесот пресметан по нормата од 2% од пропишаниот основ — во општинските фондови за кредитирање на станбената изградба;

б) делот од придонесот пресметан по нормата од 5% од пропишаниот основ — на посебна сметка во корист на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана

2. Средствата од придонесот од точката 1 под а) на оваа одлука ќе се употребуваат според прописите за употреба на средствата од општинските фондови за кредитирање на станбената изградба.

3. Средствата од точката 1 под б) на оваа одлука ќе се употребуваат исклучиво за изградба на станбени згради за потребите на активните подофицири, офицери и воени службеници, како и за граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија.

Средствата од претходниот став ќе ги употребуваат органите надлежни за извршување на претсметката на приходите и расходите на Државниот секретаријат за работи на народната одбрана според прописите за извршување на буџетот.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Р. п. бр. 401
27 декември 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

688.

Врз основа на одделот 9 главата XIII на Сојузниот општествен план за 1957 година, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Стопанските организации се должни при составувањето на завршната сметка за 1957 година да ја исправат вредноста на основните средства според одредбите од оваа одлука.

2. Исправката на вредноста ќе се изврши за сите основни средства чија вредност е утврдена во 1953 година при општиот попис и процена на вредноста на основните средства на стопанските организации.

По исклучок, ќе се исправи вредноста на опремата што стопанските организации ја зеле по 31 декември 1952 година на товар на средствата на Општиот инвестиционен фонд, ако е пресметувањето на девизите за плаќање на таа опрема извршено по курсот понизок од курсот што е применуван за увозот на таква опрема по 1 април 1956 година според Решението за утврдување на валоризациониот фактор за пресметување на разликата во цените при увозот на определена опрема („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56).

3. Вредноста на основните средства од ставот 1 на претходната точка ќе се зголеми за 17%.

Вредноста на опремата од ставот 2 на претходната точка ќе се зголеми за процентот што се добива кога курсот на девизите што е применуван за плаќање на таа опрема ќе се стави во однос спрема курсот на девизите што е при увозот на таква опрема применуван по 1 април 1956 година.

За процентите утврдени во претходните ставови ќе се зголеми вредноста на основницата за амортизација и неотпишаната вредност на основните средства на опремата.

4. Исправка на вредноста на основните средства и на опремата на стопанските организации ќе се изврши под 31 декември 1957 година со примена на процентот од претходната точка според книговодствената состојба на основните средства односно на опремата на стопанската организација на 31 декември 1957 година.

5. Разликата меѓу неотпишаната вредност на основните средства односно на опремата пред извршената исправка според одредбите на оваа одлука и неотпишаната вредност на тие средства односно на опремата по извршената исправка, стопанските организации ќе ја прокнижат во корист на својот фонд на основните средства.

6. Од 1 јануари 1958 година стопанските организации ќе ја пресметуваат амортизацијата и интересот на основните средства на вредноста на основните средства утврдена односно исправена според одредбите од оваа одлука.

7. Стопанската организација која, според предвидувањето, поради исправката на вредноста на

основните средства според одредбите на оваа одлука не би можела во 1958 година да го исплати личниот доход на работниците во височина на минималниот личен доход наголемен за 25%, може да го одложи спроведувањето на исправката на вредноста на основните средства за подоцнежен срок, а најдоцна до крајот на 1958 година.

Ако стопанската организација ја одложи исправката на вредноста на своите основни средства во смисла на претходниот став, таа е должна писмено да ги извести за тоа Народната банка и надлежниот финансиски инспекторат.

8. Органите што ќе вршат преглед на завршните сметки на стопанските организации за 1957 година, ќе проверат дали е исправката на вредноста на основните средства извршена правилно.

Ако стопанската организација ја одложила исправката на вредноста на основните средства во смисла на точката 7 од оваа одлука, надлежниот финансиски инспекторат ќе изврши проверување на дополнително спроведената исправка на вредноста на основните средства врз основа на пријавата што стопанската организација е должна да ја поднесе во срок од 30 дена од денот на извршената исправка.

9. Одредбите од оваа одлука нема да се применуваат на селскостопанските организации и на општите земјоделски задруги.

10. Поблиски упатства за спроведување на оваа одлука пропишува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 384
20 декември 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

689.

Врз основа на членот 44 од Уредбата за управувањето со основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 52/53, 25/54, 32/54, 7/55, 35/55, 11/56, 1/57, 24/57 и 31/57), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА АМОТИЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ

I. Во Одлуката за начинот за користење на средствата на амортизационите фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/56) во точката XIV зад редниот број 3), се додава нов став, кој гласи:

„Комисиите наведени под 1) и 2) од оваа точка им ги одобруваат програмите за користење на средствата за амортизација на железничко-транспортните претпријатија и на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот саобраќај според основната програма за користење на тие средства што ја донесува Управниот одбор на Заедницата на Југословенските железници односно Управниот одбор на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.“

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 394
23 декември 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

690.

Врз основа на членот 97 став 2 и членот 97 став 6 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ СО ЗАДРУГАРИТЕ ПО ОТВОРЕНА СМЕТКА

I. Во Одлуката за работењето на општите земјоделски задруги со задругарите по отворена сметка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/56) точката VIII се менува и гласи:

„VIII. Специјализираните земјоделски задруги што го распределуваат вкупниот приход како општи земјоделски задруги, можат исто така со задругарите да работат по отворена сметка во смисла на оваа одлука“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1957 година.

Р. п. бр. 383

20 декември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

691.

Врз основа на членот 140 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА 1957 ГОДИНА

1. Електростопанските претпријатија вршат распределба на вкупниот приход според одредбите од главата II на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, со тоа што немаат право на посебно учество во добивката според одредбите од чл. 45—48 од истата уредба.

2. Заедниците на електростопанските претпријатија вршат распределба на вкупниот приход според одредбите од Одлуката за распределба на вкупниот приход на заедниците на електростопанските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/56).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува за целата 1957 година.

Р. п. бр. 388

20 декември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Вељко Зековиќ, с. р.

Потпретседател,

Светозар Вукмановиќ, с. р.

692.

Врз основа на членот 11 од Законот за национализација на приватните стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 98/46) и членот 11 став 3 од Уредбата за постапката за процена вредноста и утврдување на надоместокот за национализиранот имот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 98/47), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИЈА НА БИВШИТЕ СОПСТВЕНИЦИ НА НАЦИОНАЛИЗИРАНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1. На бившите сопственици на национализираните стопански претпријатија кои поради национализацијата на нивните претпријатија останале без средства за издржување, а неспособни се за работа, може да им се определи износ до 10.000 динари месечно како аконтација на име надоместок за национализиранот имот. Аконтацијата може да се одобри само ако национализираното претпријатие било активно. Решението за одобрување на аконтацијата го донесува сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите на образложен предлог од народниот одбор на општината на чие подрачје бившиот сопственик има живеалиште.

По исклучок, во одделни оправдани случаи (тешка болест, тешки материјални прилики на бившиот сопственик) по оцена од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите може да се одобри аконтација до 15.000 динари месечно.

2. Под условите од точката 1 став 1 на оваа одлука сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите може да одобри и исплата на болничките трошоци и на трошоците за лекување, но целина или делумично, на бивш сопственик на национализиран имот или на негов брачен другар, како аконтација на име надоместок на национализиранот имот, ако тие не се социјално осигурени.

3. За сметка на надоместокот за национализиранот имот сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, под условите од точката 1 на оваа одлука, може да одобри исплата на трошоците за закоп, во целина или делумично, за бивш сопственик или за негов брачен другар.

4. Во случаите во кои постапката за процена според Уредбата за постапката за процена вредноста и утврдување на надоместокот за национализиранот имот не е завршена, сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите може да нареди да се изврши процената според начелата од наведената уредба, од страна на посебна комисија што ја формира народниот одбор на општината во која било седиштето на национализираното претпријатие. Оваа процена може да се употреби само во постапката за одобрување на исплатите врз основа на оваа одлука.

5. Исплатата на износите одобрени врз основа на оваа одлука ќе ја вршат републичките државни секретаријати за работите на финансиите од средствата што за таа цел ќе им се стават на располагање од сојузниот буџет.

6. При исплатата на надоместокот за национализираните приватни стопански претпријатија ќе се одбијат од утврдениот надоместок износите исплатени во смисла на одредбите од оваа одлука.

7. Со оваа одлука се заменува Решението на Владата на ФНРЈ IV бр. 320/49 од 13 јануари 1949 година за исплата на аконтација на бившите сопственици на национализираните стопански претпријатија и Решението на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 32/54 од 7 април 1954 година со измените и дополненијата на горното решение.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, со тоа да се применува од 1 декември 1957 година.

Р. п. бр. 393

23 декември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

693.

Врз основа на членот 244 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57) Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ

I. Поднесување на предлози на кандидатури до околските изборни комисији по пошта

1. Предлози на кандидатури на собирањето на избирачи, како и предлози на кандидатури на групи граѓани и групи производители, можат да ѝ се поднесуваат на надлежната околска изборна комисија по пошта.

Ако предлогот на кандидатура ѝ е предаден на поштата препорачано, се смета дека ѝ е поднесен на околската изборна комисија оној ден и час кога ѝ е предаден на поштата.

Ако предлогот на кандидатура ѝ е предаден на поштата како обична пратка, се смета дека ѝ е поднесен на околската изборна комисија тогаш кога е примен во комисијата.

II. Гласање, утврдување резултатот на гласањето и доставување изборните резултати од избирачките места кај дипломатските и конзуларните претставништва и на поморските и речните бродови што се наоѓаат надвор од територијалните води

2. Во поглед на изборните материјали и гласањето на избирачките места што се формираат кај дипломатските и конзуларните претставништва и на поморските и речните бродови што се наоѓаат надвор од територијалните води, согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 107—131 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници (во натамошниот текст: Изборен закон).

3. Избирачките одбори на избирачките места кај дипломатските и конзуларните претставништва, како и на поморските и речните бродови што се наоѓаат надвор од територијалните води, ќе ги достават изборните резултати со изборните материјали најитно и по најкраток пат до надлежната околска изборна комисија (чл. 135 и 136 од Изборниот закон). Ако поради голема оддалеченост од земјата изборните акти не би можеле да стасаат до надлежната околска изборна комисија до денот за утврдување на резултатот на изборите, Сојузната изборна комисија може да овласти одделни избирачки одбори од тие избирачки места за резултатите на изборите да ја известат телеграфски или по друг пат надлежната околска изборна комисија непосредно или преку Сојузната изборна комисија.

III. Примена на одредбите од Изборниот закон за избирањето на народни пратеници за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина

4. Во смисла на одредбата од членот 27 став 6 на Изборниот закон, како функционер на синди-

кална или задружна организација кој може да биде избран за народен пратеник за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина се смета функционер избран од производителите кој прима постојанен надоместок за вршење на својата функција. Како функционер избран од производителите се смета и функционер избран за органите на Сојузот на синдикатите (Централно веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија, републички совети, Покраински совет, Обласен совет, околски или општински совети на Сојузот на синдикатите).

5. Бројот на производителите од соодветната производителска група што имаат право на учество на соборот на избирачите во стопанската организација (член 168 став 3 од Изборниот закон), бројот на производителите од соодветната производителска група на подрачјето на изборната околина (член 172 од Изборниот закон), како и колку на секој член на изборното тело сразмерно доаѓаат производители во околината односно во општината во која е избран тој за член на соборот на производителите (член 28 став 3 од Изборниот закон), се утврдува според бројот на избирачите запишани во избирачките списоци по кои се вршени изборите за соборите на производителите на општинските народни одбори во октомври—ноември 1957 година.

6. Собори на избирачи нема да се одржуваат во оние задруги чие собрание донесло одлука за ликвидација на задругата, без оглед во кој стадиум се наоѓа спроведувањето на одлуката за ликвидација.

7. Ако членови на земјоделска задруга се настанети во две или повеќе села на иста или на разни административни околии, надлежната околска изборна комисија, по предлог од управниот одбор на задругата, согласно со одредбата од членот 159 став 3 на Изборниот закон, може да определи да се одржуваат посебни собори на избирачите за членови на задругата настанети во одделни села, ако бројот на тие членови изнесува над 50.

8. Сите производители запослени во стопанската област на рибарството учествуваат на собирањето на избирачите што вршат кандидирање за избор на сојузни народни пратеници за Соборот на производителите во групата на селското стопанство.

9. Ако одделни самостојни погони во состав на земјоделска задруга, на деловен сојуз на земјоделски задруги или на земјоделско стопанство опфаќаа стопански дејности што спаѓаат во групата индустрија, трговија и занаетчиство, собирањето на избирачите што се одржуваат во такви самостојни погони го вршат правото на кандидирање за избор на сојузни народни пратеници за Соборот на производителите во групата индустрија, трговија и занаетчиство.

10. Работниците и службениците кои без своја вина привремено останале вон работен однос а кои во моментот на престанокот на работниот однос имале својство на производител, во смисла на одредбите од членот 27 став 3 од Изборниот закон, го задружуваат тоа својство и имаат право да учествуваат на собирањето на избирачите што вршат кандидирање за избор на пратеник за Соборот на производителите во стопанската организација во која последен пат биле запослени, ако по истекот на отказниот срок редовно му се пријавуваат на надлежното биро за посредување на трудот во смисла на Уредбата за материјалното обезбедување и за другите права на работниците и службениците што привремено се наоѓаат вон работен однос. Ова право тие го вршат во стопанската организација во која последниот пат биле запослени.

11. Право за одлучување на собирањето на избирачи за стопански организации немаат учениците во стопанството, бидејќи не се во работен однос.

12. Во смисла на одредбите од Изборниот закон како стопанска организација се подразбира секое стопанско претпријатие и дуќан, без оглед на видот на нивната дејност, како и задруга, деловен сојуз на земјоделски задруги и заедница на стопански организации. Согласно со тоа, како стопански организации во смисла на одредбите од Изборниот закон се сметаат и дуќаните што во областа на занаетството и угостителството се занимаваат со услужни или со други слични дејности.

13. Во смисла на одредбите од Изборниот закон, како стопански организации чии работници и службеници им припаѓаат на производителските групи наведени во членот 27 став 3 од Изборниот закон, се сметаат следните видови стопански установи што се занимаваат со производство, транспорт или промет на стоки или вршат поштенско-телеграфско-телефонска служба, и тоа:

а) во производителската група индустрија, трговија и занаетство:

— Генералната дирекција на Југословенските железници и дирекциите на југословенските железници,

— Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните,

— Заводот за изработка на банкноти,

— заводите за картографија и репродукција на планови,

— издавачките и новинските установи,

— Управата на Сипската локомотивске вуча,

— шумските стопанства, шумариите и сличните стопански установи што се занимаваат со иста дејност како шумските стопанства, шумските дирекции и шумските управи, само ако се организирани како установи со самостојно финансирање и ако се занимаваат претежно со иста дејност како шумските стопанства.

— шумските расадници,

— ветсерум заводите,

— ловиштата,

— угостителските објекти во состав на бањски лекувалишта,

— заводите за производство на биолошки препарати и лекови,

— установите на водоводот и канализацијата,

— комуналните установи што се занимаваат со одржување на улици, патишта, со одржување и експлоатација на градското зеленило, со градска чистота и со опшарска служба,

— заводите за дезинфекција и дезинсекција,

— кланиците,

— воените ремонтни работилници што се самостојни воени установи,

— селскостопанските аптеки;

б) во производителската група селско стопанство:

— опитните и другите земјоделски стопанства,

— овоштарско-лозарските расадници,

— опитните и други селскостопански станици што се занимаваат со селскостопанско производство, ергелите, сточарските станици и сточарските центри,

— водните заедници,

— фармите и економиите,

— деловните сојузи на земјоделските задруги.

14. Не се сметаат како стопански организации во смисла на одредбите од Изборниот закон, бидејќи не се занимаваат со производство, транспорт или промет на стоки ниту вршат поштенско-телеграфско-телефонска служба, следните стопански установи:

— Народната банка на ФНРЈ, со своите републички центри и со нивните филијали,

— Државниот осигурителен завод, со своите републички дирекции и со нивните филијали,

— Југословенската лотарија,

— геолошките заводи,

— геодетските заводи,

— географските институти,

— зоолошките градини и забавните паркови,

— топлите и ладните бањи,

— управите на градските пазаришта,

— управите на гробишта,

— кафилериите,

— емисионите радио-станции,

— хиподромите,

— аптеките и другите здравствени установи,

— ветеринарните станици,

— бироите за изработка и организација на стопанските планови на земјоделските стопанства,

— задружните сојузи,

— коморите,

— другите стопански установи од сличен карактер.

15. Секој избирачки одбор во изборното тело за избирање народни пратеници за Соборот на производители ќе се состане најдоцна спроти денот определен за гласање, во просторијата во која ќе се гласа, и тука од надлежната околска изборна комисија односно од околскиот или општинскиот народен одбор ќе прими на реверс список на членовите на изборното тело, како и сиот потребен изборен материјал (кутија за гласање, потребен број гласачки ливчиња, заверени огласи за потврдата на кандидатурите и друго што е потребно согласно со членот 180 од Изборниот закон).

IV. Обележување на обвивките со изборните акти и ракување со нив

16. На сите обвивки со изборните акти што се испраќаат по пошта, мора во левиот горни агол од предната страна на обвивката, на виден начин да се стави ознака „изборни акти“.

Поштенските службеници се должни со пратките што содржат изборни акти да ракуваат како со итни препорачани пратки со повратница, поединечно да ги евидентираат и најитно да ги отпремаат и да им ги доставуваат на изборните комисији според прописите што важат за приемот, отпремата и испораката на итни препорачани пратки со повратница.

Изборни акти од странство се доставуваат по курирска пошта.

V. Ослободување од плаќање такса и овластувања

17. Ослободени се од плаќање такса сите дејствија и акти на државните органи, како и сите поднесоци и други списи во врска со спроведувањето на изборите на народни пратеници за Сојузната народна скупштина, на изборите на народни пратеници за републичките народни собранија и за Народното собрание на Автономна Покраина Војводина, како и на изборите на одборници за народните одбори.

18. Се овластува Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет да пропише обрасци во врска со извршувањето на Изборниот закон и да дава објасненија за примена на неговите одредби за изборната постапка, како и во согласност со Државниот секретаријат за работи на народната одбрана да пропише поблиски одредби за доставување на обвивките со гласачките ливчиња до избирачите што се наоѓаат на отслужување на воениот срок или на воена вежба.

19. Сојузната изборна комисија ќе го определи начинот за употреба на финансиските средства доделени за покривање на трошоците во врска со спроведувањето на изборите на народни пратеници за Сојузната народна скупштина, како и начинот за утврдување на надоместоците на име патни трошоци на членовите на изборните органи.

VI. Завршни одредби

20. Со влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за извршување на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници за изборите што ќе се одржат во времето од 22—28 ноември 1953 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/53).

21. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 404

27 декември 1957 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

694.

Врз основа на точката I од Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работи на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРЕДИТИТЕ ЗА ОТКУП НА ПЧЕНКА СО ПОДОЦНЕЖЕН СРОК ЗА ИСПОРАКА

1. За кредитите одобрени на земјоделски задруги за откуп на пченка од родот на 1957 година од индивидуални селскостопански производители со подоцнежен срок за испорака на откупената пченка, интересната норма не може да биде поголема од 1% годишно.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 23813

14 декември 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

695.

Врз основа на точката I од Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот државен секретар за работи на финансиите да донесува прописи за нормите на интересот на краткорочните кредити и за нормите на интересот на средствата вложени кај банката („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА ЛАГЕРУВАЊЕ НА ОПРЕМАТА ЗА ИЗВОЗ И ЗА ИСПРАКАЊЕ НА ОПРЕМАТА ВО КОНСИГНАЦИОНИТЕ СКЛАДОВИ ВО СТРАНСТВО

1. Во точката 1 од Наредбата за максималната норма на интересот на краткорочните кредити за лагерување на опремата за извоз и за испраќање на опремата во консигнационите складови во странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/57) во точката 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Максималната норма на интересот од претходниот став ќе се применува и на краткорочните кредити за испраќање опрема во консигнационите складови во странство одобрена на стопанските организации што се запишани во надворешнотрговскиот регистар за вршење работи на извоз.“

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 23811

14 декември 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

696.

Врз основа на чланот 14 став 3, а во врска со ставот 1 точка 7 од истиот член на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/57 и 51/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите издава

НАРЕДБА

ЗА НАДОМЕСТОК НА ШТЕТАТА ПРИЧИНЕТА НА ИМОТОТ И ПРИХОДИТЕ НА ДРУГИ ЛИЦА ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 1957 ГОДИНА

1. Како штета причинета на имотот и приходите на други лица со вршењето на редовната дејност од страна на стопанска организација во 1957 година, во смисла на членот 14 став 1 точка 7 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации, се подразбира износот на причинетата штета утврден со пресуда од надлежниот суд односно со спогодба меѓу стопанската организација и оштетеното лице одобрена од страна на работничкиот совет на стопанската организација.

2. Износот на надоместокот за настанатата штета се смета како вонреден расход на стопанската организација што ја причинила таа штета работејќи во свое име и за своја сметка.

Ако штетата на имотот и на приходите на други лица настанала од работењето на стопанската организација за сметка на други стопански организации како инвеститори, износот на надоместокот за настанатата штета се смета како вонреден расход на стопанската организација за чија сметка е извршено работењето.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 25490

23 декември 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

697.

Врз основа на точката 2 став 4 од Наредбата за определување на условите под кои може да се врши контрахирањето на тутун („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет издава

НАРЕДБА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ОДДЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ТУТУН ЌЕ ГО КОНТРАХИРААТ ТУТУНОТ

1. Бидејќи договор за некои подрачја за контрахирање на тутунот не е постигнат на начинот од точката 2 став 2 на Наредбата за определување на условите под кои може да се врши контрахирањето на тутун, за спорните подрачја се определува следното:

1) околијата Нови Сад, освен општините Бач, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Гајдобра, Силбаш и Челарево; општините Бездан, Светозар Милетиќ, Сивац, Српски Милетиќ, Станишкиќ, Телечка и Чонопља од околијата Сомбор; околијата Врбас, освен општината Руски Крстур, местата Куцура и Савино Село од општината Врбас и местото Крушчиќ од општината Црвенка — влегуваат во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за производство и извоз на тутун од Нови Сад;

2) општините Бач, Бачки Петровац, Бачка Паланка, Гајдобра, Силбаш и Челарево од околијата Нови Сад; општините Апатин, Бачки Брестовац, Богоево, Дорослово, Купусина, Опаци, Раково, Сонта и Стапар од околијата Сомбор; општината Руски Крстур, местата Куцура и Савино Село од општината Врбас и местото Крушчиќ од општината Црвенка од околијата Врбас; општините Ердевик и

Чалма од околицата Сремска Митровица; општината Илок од околицата Винковци — влегуваат во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Вачка Паланка;

3) околицата Сента влегува во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Сента;

4) околицата Зрењанин: општините Башаид и Ново Милошево од околицата Кикинда; општините Дебелаца, Јарковац, Качарево, Ковачица, Опово, Уздиж, Црепаја, месетата Глогоњ и Јабука од општината Панчево од околицата Панчево — влегуваат во подрачјето за контрахирањето на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Зрењанин;

5) околицата Вршац: општините Алибунар, Баваниште, Банатско Ново Село, Владимировац, Долово, Иланца, Ковин, Мраморак, Омољница, Падина, Панчево, освен месетата Глогоњ и Јабука од околицата Панчево — влегуваат во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Вршац;

6) околицата Кикинда, освен општините Башаид и Ново Милошево — влегува во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Чока;

7) околиците Краљево, Косовска Митровица, Нови Пазар, Призрен, Приштина и општините Гураковац и Исток од околицата Пеќ — влегуваат во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Косовска Митровица;

8) околицата Пеќ, освен општините Гураковац и Исток — влегува во подрачјето за контрахирање на тутун на Претпријатието за обработка на тутун од Гаквица.

II. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 6434

7 декември 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
др Марјан Брецељ, с. р.

698.

Врз основа на членот 7 став 4 од Уредбата за прометот на житата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55, 3/56, 46/56, 18/57 и 31/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на финансите, издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТА

1. Во Наредбата за продажните цени на житата и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57) точката 3 се менува и гласи:

„Овластените претпријатија за промет и преработка на жита и овластените мелници ќе го продаваат брашното „тип—120“ „тип—1100“ и тип—950“ добиено со мелење на увезена пченица и 'рж, по цените кои не можат да бидат поголеми, и тоа:

- 1) за брашното „тип—1200“ од 42 дин. за 1 кг.
- 2) за брашното „тип—1100“ и „тип—950“ од 44,50 дин. за 1 кг.

Цените од претходниот став се наголемуваат за износот на возарината од железничката станица Нови Сад до утоварната станица на продавачот, односно за просечната возарина од 0,50 динари за 1 кг од точката 1 ставот 2 на оваа наредба, ако утоварната станица на продавачот се наоѓа на подрачјето на околицата Нови Сад.

Цените од оваа точка важат франко вагон утоварна станица на продавачот.

2. Точката 6 се менува и гласи:

„Дирекцијата за исхрана го остварува надоместокот на разликата во цената за продадените кон-

трахирани количини пченица и 'рж од родот на 1957 година, во смисла на Одлуката од Сојузниот извршен совет за израмнување на цените во прометот на жита, Р. п. бр. 246 од 16 јули 1957 година.“

3. По точката 10 се додава нова точка 10а, која гласи:

„Дирекцијата за исхрана ќе ги продава количините на пченицата, 'ржта и брашното со кои ќе располага на денот на влегувањето во сила на оваа наредба, по цените од точ. 1, 3, 4 и 5 од оваа наредба.

Остварената разлика во цената од 2 динари за 1 кг на продадената пченица, 'рж и брашно Дирекцијата за исхрана ќе ја употреби во смисла на членот 15 од Уредбата за државните материјални резерви („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/57).“

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 9733

10 декември 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на стоковниот промет,
др Марјан Брецељ, с. р.

699.

Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата за надворешнотрговското работење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/55), во врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 2 алинеја 4 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ИЗВОЗТОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Се забранува извозот на следните производи:

а) индустриски производи:

од гранката 113 (Производство и преработка на нафта): сурова нафта;

од гранката 114 (Црна металургија): старо железо, отпадоци од железо, стар машински лив, бело и сурово сиво железо, суров челик;

од гранката 115 (Обоена металургија): феромолибден, калциум молибдат, концентрат на молибден, фероволфрам, селен, отпадоци и згури од обоени метали;

од гранката 120 (Хемиска индустрија): сумпорна киселина, вештачки губриња од сите видови, син камен, електролитен натриум хидроксид;

од гранката 123 (Индустрија на дрвесина, целулоза и папир): хартии и картони од сите видови (вклучувајќи ги тука и отпадоците), освен цигарет-папир и наптон-хартија;

од гранката 125 (Индустрија на кожа и обувки): сурова крупна кожа;

од гранката 126 (Индустрија на гума): гумени обувки од сите видови;

од гранката 127 (Прехранбена индустрија): сите видови брашно, маст, масло, путер, сало, лој, шеќер, млеко во прав;

од гранката 313 (Експлоатација на шуми): обловина, јамско дрво, огревно дрво од костен и од иглолисници, целулозно дрво од иглолисници, танинско дрво од костен;

б) селскостопански производи:

од гранката 211 (Поделелство): пченица, 'рж, јачмен, соја, наполица, маслодајна репка, сончоглед;

од гранката 214 (Сточарство): ждребиња и месо од ждребиња, телиња.

2. Комитетот за надворешна трговија може, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, да одобрува, одделни производи чиј извоз со одредбите од претходната точка е забранет, по исклучок, да можат да се извезат.

3. Следните производи можат да се извезуваат само во границите на контингентите што за една година однапред ги утврдува Комитетот за надворешна трговија со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, и тоа:

а) индустриски производи:

- од гранката 112 (Производство и преработка на јаглен): мрк јаглен, камен јаглен, лигнит;
- од гранката 114 (Црна металургија): гредички, лимови, железна руда;
- од гранката 115 (Обоена металургија): електролитен цинк, валјани и влечени производи од бакар и бакарни легури, жива;
- од гранката 116 (Неметали): рамно стакло;
- од гранката 117 (Металопреработувачка индустрија): брукче;
- од гранката 119 (Електроиндустрија): сијалици;
- од гранката 122 (Дрвна индустрија): режана граѓа од иглолистници;
- од гранката 123 (Индустрија на дрвесина, целулоза и хартија): натрон-хартија;
- од гранката 124 (Текстилна индустрија): волнена, памучна и цел-тканини и волнена конфекција;
- од гранката 125 (Индустрија на кожа и обувки): долна кожа и кожни обувки;
- од гранката 127 (Прехранбена индустрија): меласа, преѓаботки од месо, крвно брашно, рибино брашно, комбинирани концентрирана храна за добиток, режанки од шеќерна репка, маслени почаци, маслени сачми и трици;

б) селскостопански производи:

- од гранката 211 (Поделелство): пченка, грав, овес и арпаџик;
- од гранката 212 (Овощарство): зимски јаболки;
- од гранката 214 (Сточарство): живи говеда, особено гоени јуниња од 6 до 18 месеци (вклучиво Ваву Beef), говедско месо, телешко месо, живи свињи, свињско месо, овни, јагниња, овчо и јагнешко месо, јајца во лушпа, јајца смрзнати и конзервирани;
- од гранката 216 (Домашна преработка на селскостопански производи): разни видови сирење.

4. Во границите на годишните контингенти утврдени на начинот од претходната точка, Комитетот за надворешна трговија, со согласност од сојузниот Државен секретаријат за работи на стоковниот промет, ќе ги определи количините за контингентирани производи што можат да се извезат во извесен временски период.

5. Количините на контингентирани производи утврдени на начинот од претходната точка ќе ги распределат производните стопански организации меѓу себе, и тоа според договор во своите стручни здруженија.

По исклучок, Комитетот за надворешна трговија може количините на определени контингентирани производи и самиот да ги распредели на одделни производни стопански организации односно на одделни надворешнотрговски претпријатија.

6. Контингентирани производи можат да се извезуваат само со посебно одобрение од Комитетот за надворешна трговија.

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за регулирање извозот на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/56, 25/57 и 50/57), како и Упатството за спроведување на Наредбата за регулирање извозот на определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/57).

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

П. бр. 439

26 декември 1957 година
Белград

Претседател на Комитетот
за надворешна трговија,
Хасан Бркиќ, с. р.

700.

Врз основа на членот 4 во врска со членот 1 од Уредбата за измени и дополненија на Таксената тарифа на Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/56 и 16/57) и членот 22 од Правилникот за регистрирање моторни возила и автомобилски приколици („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/52), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАКСЕНАТА ТАРИФА НА ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ

1. Во Упатството за примена на Уредбата за измени и дополненија на Таксената тарифа на Законот за таксите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/56) точ. VIII и IX се менуваат и гласат:

„VIII. Стопанските организации што ја плаќаат таксата според тар. број 61 од Законот за таксите за I полугодиште до 30 април, а за II полугодиште до 15 октомври секоја година, се должни на надлежната управа за приходи на општинскиот народен одбор да ѝ го пријават моторното возило пред да му поднесат пријава на органот на внатрешните работи за регистрација односно за заверка на сообраќајната дозвола за односната година. Пријавата на управата за приходите на општинскиот народен одбор ѝ се поднесува во два примерка на образецот на регистрација односно за заверка на сообраќајната дозвола за односната година, и мора да ги содржи сите податоци потребни за утврдување истовестноста на односното моторно возило ѝ за одмерување на таксата, како и адреса на таксениот обврзник.

Управата за приходи на општинскиот народен одбор задржува еден примерок од пријавата и ги внесува податоците во посебната евиденција, а другиот примерок му го враќа на подносителот со потврда на самата пријава дека е односното возило пријавено заради одмерување и подоцнежнo наплатување на таксата во сроковите определени со тар. број 61 од Законот за таксите.

Пријавата и потврдата според претходниот став од оваа точка подносителот на пријавата во почетокот на годината ќе му ги поднесе на надлежниот орган на внатрешните работи заради регистрација на возилото односно заради заверка на сообраќајната дозвола, што тој орган ќе ги изврши според важечките прописи.

За пријавата до управата за приходи на општинскиот народен одбор и за потврдата за приемот на пријавата на моторното возило не се плаќа такса.

Стопанските организации чии моторни возила на споменатиот начин се регистрирани, односно на кои им се заверени сообраќајните дозволи пред истекот на рокот за плаќање на таксата според тар. број 61 од Законот за таксите, се должни таа такса да ја платат во пропишаните срокови (до 30 април односно до 15 октомври). Ако тоа не го стораат, управата за приходи на општинскиот народен одбор ќе ја изврши наплатата.

Ако таксата не биде наплатена ниту до крајот на годината, управата за приходи на општинскиот народен одбор нема да издаде во смисла на ст. 2 и 3 од оваа точка потврда за прија-

вата на возилото за следната година сè додека таксата за претходната календарска година не биде наплатена во потполност.

Моторните патни возила што не им припаѓаат на стопански организации, туку на други сопственици односно органи на управувањето, не можат да бидат регистрирани ниту може да им се завери сообраќајната дозвола додека нивните иматели не поднесат потврда за платената такса за текушната година.

IX. Потврдата за платената такса ја издава надлежната управа за приходи на општинскиот народен одбор.

Ако е возилото ослободено од таксата според тар. број 61 од Законот за таксите, управата за приходи на општинскиот народен одбор ќе издаде за тоа потврда врз основа на своите податоци и доказите што ќе ѝ ги поднесе сопственикот на возилото. Овие потврди не се издаваат за возила на Народната милиција и за возила на дипломатски и конзуларни претставништва на странски држави.

Потврдата според претходните ставови се испишува на самата пријава за регистрација на возилото односно на поднесокот со кој се бара заверка на сообраќајната дозвола. За оваа потврда не се плаќа такса.

2. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1958 година.

Бр. 20945

18 ноември 1957 година

Државен секретар

за работи на финансиите,

Авдо Хумо, с. р.

701.

Врз основа на точката XIII од Одлуката за располагање со фондот за регреси и дотации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 23/56 и 10/57), во врска со точката VI од Наредбата за давање надоместок (регрес) при купувањето на опрема и резервни делови за потребите на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/57), сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА НАПЛАТА НА НАДОМЕСТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ, СПРАВИ И УРЕДИ

1. Во Упатството за утврдување на основницата за наплата на надоместокот (регресот) при купувањето на резервни делови за селскостопански машини, справи и уреди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 37/57) во точката 2 се брише последната реченица.

2. Во точката 3 на крајот од претпоследниот ред зад зборот „извршена“ место записка се става точка и се брише целиот последен ред.

3. Во точката 5 став 1 во претпоследниот ред зад зборот „регрес“ се става точка и се брише текстот до крајот на овој став.

4. По точката 8 се додава нова точка 8а, која гласи:

„8а. За резервни делови набавени пред 31 декември 1956 година основница за регрес претставува цената на резервниот дел од пописот извршен на 31 декември 1956 година.

За резервните делови набавени по 31 декември 1956 година стопанските организации што вршат промет на резервни делови на селскостопански машини, справи и уреди се должни да обезбедат во своите книговодствени евиденции податоци за извршениот промет на резервни делови. Оваа евиденција содржи податоци за денот на набавката и про-

дажбата, за видот, називот и ознаката на резервниот дел, за единицата на мерка, за набавната цена на увозникот за резервните делови од увозот, односно за продажната цена на производителот за резервните делови од домашно производство. Евиденцијата се води по видовите на резервни делови.

Во сите фактури односно преписи од фактури што се прилагаат кон барањето за регрес, во смисла на одредбите од овој упатство, продавачот е должен да внесе ознака дали е во прашање продажба на резервен дел од увозот.“

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 24748

13 декември 1957 година

Белград

Државен секретар
за работи на финансиите,
Авдо Хумо, с. р.

702.

Врз основа на членот 60 од Уредбата за градење („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/52 и 5/54) и членот 9 оддел I под а) точка 2 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Секретаријатот за индустрија на Сојузниот извршен совет, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работи на финансиите, пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И РАБОТИ ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА

Член 1

Во Правилникот за изведувањето на градежни објекти и работи во сопствена режија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/57), во членот 1 став 1 точка 6 се бришат зборовите: „за кои не е потребна градежна дозвола“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Работите од точ. 4, 6—10, 12 и 13 од претходниот став можат да се изведуваат во сопствена режија ако е за такво изведување прибавено одобрение од органот на управата надлежен за издавање на градежна дозвола. Ова одобрение може да биде содржано во самата градежна дозвола. Одобрение не е потребно за оние работи од точката 6 за кои не е потребна градежна дозвола.“

Член 2

Во членот 13 ставот 3 се менува и гласи:

„Одредбата од претходниот став нема да се применува на работите од членот 1 точ. 1, 3, 5, 7 и 8 од овој правилник, како и на оние работи од точката 6 за кои не е потребна градежна дозвола.“

Член 3

Членот 17 се менува и гласи:

„Одредбите од овој правилник нема да се применуваат на работите што ги изведуваат државни секретаријати за внатрешни работи за своите сопствени потреби (управни згради, станбени згради, гаражи итн.), како ни на работите што се изведуваат во сопствена режија а кои се започнати пред влегувањето во сила на овој правилник, но финансиското работење по сите овие работи треба да се сообрази кон одредбите на овој правилник.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2007

2 декември 1957 година

Белград

Секретар за индустрија
на Сојузниот извршен совет,
Маријан Цветковиќ, с. р.

703.

Врз основа на точката 18 од Упатството за извршување на пооделни одредби на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), а во врска со членот 11 став 3 од Уредбата за пропишувањето печатењето и издавањето на обрасци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/57), Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет издава

НАРЕДБА

ЗА ОБРАСЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ

1. За вршење одделни дејствија според Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57) се пропишуваат обрасци што се составен дел од оваа наредба и што се отпечатени како Прилог кон „Службен лист на ФНРЈ“.

2. Во смисла на точката 18 од Упатството за извршување на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, обрасците наведени во претходната точка освен обрасците бр. 27—36 задолжително ќе се употребуваат за вршење дејствија за кои се пропишани.

3. Поради итност за печатење на овие обрасци секретаријатите за законодавство и организација на републичките извршни совети ќе ги определат установите кои според прописите се овластени за издавање службени весници и други службени публикации, кои ќе ги печатат овие обрасци, со тоа да не е задолжително спроведување на јавно издавање односно присобирање на понуди.

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавување во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1958

18 декември 1957 година

Белград

Секретар

за законодавство и организација на
Сојузниот извршен совет,
др Леон Гершковик, с. р.

704.

Врз основа на точката IX од Одлуката за водење на избирачките списоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/57), во врска со членот 17 од Законот за избирачките списоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 58/46), Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА И ПРЕПИШУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ

1. Во Упатството за ревизија и препишување на општите избирачки списоци („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57) во точката 6 речениците 4 до 6 стануваат став 2 на истата точка, а по новиот став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Членовите на посадите на поморските и речните бродови на трговската морнарица се запишуваат во избирачкиот список што се води за местото во кое е седалиштето на претпријатието на кое му припаѓа бродот, освен ако такво лице изјави дека сака да биде запишано во избирачкиот список во местото на своето живеење. За сите членови на посадата на вакви бродови, освен оние што ќе изјават дека сакаат да бидат запишани во избирачкиот список во местото на своето живеење, претпријатието на кое му припаѓа бродот е должно да му достави на водителот на избирачкиот список на општинскиот народен одбор надлежен за тоа место список на сите членови на посадата запослени

на бродот. Во списокот за секое од тие лица врз основа на неговата изјава ќе се наведе дали и во кое место е запишано во избирачкиот список. Водителот на избирачкиот список ќе провери дали сите тие лица се запишани во избирачкиот список, па натаму ќе се постапи според одредбите од претходните ставови“.

2. Во точката 17 на крајот од ставот 1 место точка се става запирка и се додаваат зборовите: „а за оние од нив што се запишани во избирачкиот список во земјата, водителот на избирачкиот список ќе постапи според одредбите од точката 6 став 2 на ова упатство“.

Во точката 17 на крајот од ставот 2 се додава нова реченица, која гласи: „Во поглед на запишувањето на ваквите државјани во избирачкиот список, ќе се постапи согласно со одредбите од точката 6 ст. 1 и 2 на ова упатство“.

3. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2015

21 декември 1957 година

Белград

Секретар

за законодавство и организација
на Сојузниот извршен совет,
др Леон Гершковик, с. р.

705.

Врз основа на членот 134 став 5 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57) и точката 18 од Упатството за извршување на одделни одредби од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57), а во согласност со Државниот секретаријат за работи на народната одбрана, Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет пропишува

УПАТСТВО

ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ОБВИВКИТЕ СО ГЛАСАЧКИТЕ ЛИВЧИЊА НА ИЗБИРАЧИТЕ ШТО СЕ НАОГААТ НА ОТСЛУЖУВАЊЕ НА ВОЕНИОТ СРОК ИЛИ НА ВОЕНА ВЕЖБА

1. За да можат општинските народни одбори во рокот определен со законот да ѝ достават на околиската изборна комисија список на лицата запишани во избирачкиот список што се наоѓаат на отслужување на воениот срок или на воена вежба, воените единици и воените установи се должни за сите лица што кај нив се наоѓаат на отслужување на воениот срок или на воена вежба да им ги достават на општинските народни одбори на чие подрачје се наоѓа местото на нивното постоејано живеење следните податоци: име и презиме, точна ознака на воената пошта и назив на местото во кое се наоѓа таа. Ако во воената единица односно во воената установа има повеќе такви лица што се постоејано настанети на подрачје од иста општина, воената единица односно воената установа ќе му достави на надлежниот општински народен одбор список на сите тие лица со означените податоци. Овие податоци нема да се доставуваат за лицата што ќе го отслужат воениот срок или ќе ја завршат воената вежба пред 23 март 1958 година.

Воените единици и воените установи се должни податоците од претходниот став да му ги достават на надлежниот општински народен одбор најдоцна до 20 јануари 1958 година.

2. За лицата што ќе бидат повикани на отслужување на воениот срок или на воена вежба по 20 јануари 1958 година, воениот отсек е должен најитно да му ги достави на општинскиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа местото на нивно-

то постојано живеење податоците наведени во точката 1 став 1 на ова упатство.

3. Кога општинскиот народен одбор ќе ги прими од воената единица односно од воената установа податоците од точката 1 на ова упатство, водителот на избирачкиот список ќе провери дали за сите лица настанети на подрачјето на општината што се наоѓаат на отслужување на воениот срок или на воена вежба се добиени потребните податоци, како и дали во избирачкиот список се запишани сите лица за кои се доставени податоците.

Ако водителот на избирачкиот список со проверување утврди дека не се добиени потребните податоци за сите лица настанети на подрачјето на општината што се наоѓаат на отслужување на воениот срок или на воена вежба, а се запишани во избирачкиот список, тој е должен најитно од родителите или од роднините на таквите лица или преку воениот отсек да прибави податоци за точната адреса на таквите лица за кои не се добиени податоци од страна на воената единица односно воената установа.

4. Водителот на избирачкиот список е должен најдоцна до 20 февруари 1958 година да состави список на сите лица што се наоѓаат на отслужување на воениот срок или на воена вежба, а кои се запишани во избирачкиот список, и тој список, во смисла на членот 134 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, да ѝ го достави на надлежната околска изборна комисија. Во тој список за секое од тие лица ќе се внесе: фамилијарно, татково и родено име, реден број на избирачкиот список под кој е воведено во избирачкиот список, ознака на воената пошта и место во кое се наоѓа таквото лице.

5. Врз основа на податоците содржани во списокот од претходната точка околската изборна комисија ќе му достави во затворена обвивка на секој избирач посебно, во смисла на членот 134 став 2 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, гласачко ливче, упатство за начинот на гласањето и за постапувањето со гласачкото ливче, како и обвивка адресирана на околската изборна комисија.

Пратките од претходниот став ќе се испраќаат по пошта препорачено.

На сите обвивки со гласачки ливчиња што се испраќаат по пошта во левиот горни агол од предната страна на обвивката, на виден начин мора да се стави натпис: „Изборни акти“.

6. Секоја обвивка со гласачки ливчиња примена во воената единица или во воената установа ќе се воведо во книгата за препорачени пратки и по таа книга најитно ќе му се предаде на потпис на лицето на кое му е упатена.

Кога избирачот што се наоѓа на отслужување на воениот срок или на воена вежба ќе го пополни гласачкото ливче, затворената обвивка адресирана на околската изборна комисија ќе му ја предаде на службеното лице во воената единица односно во воената установа определено за прием на препорачени пратки, па ова лице во книгата за препорачени пратки, на местото каде што избирачот го потврдил приемот на обвивката со гласачкото ливче, со свој потпис ќе потврди дека од избирачот ја примил назад обвивката адресирана на околската изборна комисија. Примената обвивка со гласачкото ливче службеното лице е должно да ѝ ја предаде на поштата најдоцна 24 часа од приемот на обвивката.

7. Ако лицето што се наоѓа на отслужување на воениот срок или на воена вежба, по доставувањето на податоците според точката 1 од ова упатство до општинскиот народен одбор од страна на воената единица односно воената установа, биде упатено во друга воена единица односно воена или друга установа, воената единица односно воената установа преку која е доставена обвивката со гласачкото

ливче е должна пристигнатата пратка најитно да му ја достави по пошта препорачено на избирачот, преку воената единица односно воената установа во која е тој упатен.

8. Ако, по доставувањето на податоците од точката 1 на ова упатство до денот определен за гласање на лицата што се наоѓаат на отслужување на воениот срок или на воената вежба, едно или повеќе лица за кои се доставени податоците се ослободи од натамошното служење на воениот срок и се отпушти од Југословенската народна армија, или му се одложи или прекине служењето на воениот срок или на воената служба, воената единица односно воената установа е должна на такво лице, ако веќе не гласало по пошта, да му даде потврда дека не гласало по пошта. Вака ќе се постапи и кога во напред означеното време ваквото лице ќе биде упатено на отсуство или болување.

9) Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2014

26 декември 1957 година

Белград

Секретар

за законодавство и организација
на Сојузниот извршен совет,
др Леон Гершковик, с. р.

706.

Врз основа на членот 50 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), членот 11 оддел I под в) точка 1 и членот 12 оддел I под в) точка 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), во согласност со Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет и со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет, Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ СО ЛИЦАТА ШТО ВРШАТ ПОШТЕНСКА, ТЕЛЕГРАФСКА И ТЕЛЕФОНСКА СЛУЖБА ВРЗ ОСНОВА НА ДОГОВОР

Член 1

Во Правилникот за регулирање на работните односи со лицата што вршат поштенска, телеграфска и телефонска служба врз основа на договор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/54) членот 7 се менува и гласи:

„На договорните поштари во поштите од II разред им припаѓа месечна плата до 6.000 динари, а на договорните поштари во пошти од I разред до 8.000 динари.“

На договорните селски поштоносци им припаѓа месечна плата според договорниот број на часовите на запослувањето, за секој час до 50 динари.

Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните ги определува границите на платите на договорните поштари и на договорните селски поштоносци, но најмногу до определените височини од ст. 1 и 2 на овој член.“

Член 2

Членот 15 се менува и гласи:

„На лицата што врз основа на конкурс се избрани за кандидати за договорни поштари односно за договорни селски поштоносци, за време на обучувањето од членот 4 на правилникот им припаѓа надоместок до 6.000 динари месечно.“

Член 3

Членот 18 се менува и гласи:
„Поблиски прописи за спроведување на овој правилник донесува Управниот одбор на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните.“

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

ГДПТТ бр. 9913/И
31 октомври 1957 година
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите
и телефоните

Претседател

Генерален директор, на Управниот одбор,
Никола Милановиќ, с. р. Гојко Бубало, с. р.

707.

Врз основа на членот 3 став 5 и членот 4 став 2 точка д) од Правилникот за стручната спрема на управните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 1/54) Управата за поморство и речен сообраќај пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА РАБОТИТЕ ЗА КОИ МОЖАТ ВО ПОМОРСКО-УПРАВНАТА СЛУЖБА ДА СЕ НАЗНАЧУВААТ ПРИПРАВНИЦИ ЗА ЗВАЊАТА НА УПРАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА ШТО Е ПОТРЕБНА ЗА ЗВАЊАТА НА УПРАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО ПОМОРСКО-УПРАВНАТА СЛУЖБА

1. Во Упатството за работите за кои можат во поморско-управната служба да се назначуваат приправници за звањата на управни службеници и за стручната спрема што е потребна за звањата на управните службеници во поморско-управната служба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/54) точката IV се менува и гласи:

„За звањето пристав потребен е завршен наутички отсек на средно поморско стручно училиште или завршена полна средна школа и положен стручен испит.“

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 4253
20 ноември 1957 година
Белград

Директор
на Управата за поморство и речен
сообраќај,
Мирослав Драгустин, с. р.

708.

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за контрола на квалитетот на селскостопанските производи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 32/55) и членот 3 став 1 под б) точка 11 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/56), Сојузната надворешнотрговска комора и Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ, со потврда од сојузниот Државен секретаријат за работи на стокниот промет и со согласност од Комитетот за надворешна трговија, пропишуваат

ПРАВИЛНИК

ЗА КАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПАКУВАЊЕ И ОЗНАЧУВАЊЕ НА СУВИТЕ СЛИВИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ

Член 1

Со одредбите од овој правилник се утврдуваат квалитетот, начинот на пакување и ознаките на амбалажа на суви сливи наменети за извоз.

Член 2

Сувите сливи наменети за извоз мораат да бидат чисти, без шишки и без туѓи примеси, и не смеат да бидат мешани со стари сливи или со сливи од други сорти.

Ке се толерира до 3% шишки по број.

Сувите сливи мораат да произлегуваат од зрели, здрави есенски сливи — цепачки од видот пожегача (мацарка — бистрица), без суварки (горогани). Сливите мораат да бидат добро сушени, без пареници и без одвишна влага, така што да не се грудваат, под притисок на прстите да не се лепат, и коските да не се поместуваат лесно од местото.

Ако странски купувач го бара тоа, процентот на влагата во сувите сливи ќе се утврди по лабораториски пат.

Во тој случај најголемиот дозволен процент на влага во сувите сливи изнесува:

110/120 и над („Узанс“ и „Меркантил“)	од 25—26%
95/100 „ „	„ 27%
80/85 „ „	„ 28%
70/75 „ „	„ 30%
60/65 „ „	„ 30%

Член 3

Сувите сливи мораат да бидат без туѓа миризма или вкус, непрегорени, неначадени, нескиснати, и не смеат да бидат гнили, мувлосани или матирани.

Сувите сливи мораат со решетање да бидат сортирани во следните степени на квалитетот според бројот на плодовите во половина килограм:

60/65 со ознака	„60“
70/75 „ „	„70“
80/85 „ „	„80“
90/100 „ „	„90“
110/120 („Узанс“) со ознака	„110“
над 120 парчиња „Меркантил“ со ознака	„М“

На барање од странски купувач сувите сливи можат со решетање да бидат сортирани и во следните степени на квалитетот според бројот на плодовите во половина килограм:

60/70 со ознака	„60/70“
70/80 „ „	„70/80“
80/90 „ „	„80/90“
95/105 „ „	„95/105“
110/120 „ „	„110/120“

Просечниот број на плодовите не смее да ги преминува означените граници за степенот на квалитетот, на пример: 75 плодови кај 70/75 или 80 плодови кај 70/80.

На барање од странскиот купувач кој бара ознаката на степенот на квалитетот според бројот на плодовите да биде во американската фунта (453,59 гр) место половина килограм, дозволено е соодветно решетање и ознака на степенот на квалитетот на американски начин, но со додаток на буквата „А“, на пример: „70-А“.

Член 4

Без сортирање по јадроста можат да се извезуваат:

1) суви сливи без коски („цепени“), за кои се пропишува како ознака на степенот на квалитетот: „прима-Е“. Цепени сливи мораат да бидат од суви сливи што ги исполнуваат сите услови на квалитетот од овој правилник, без киснење со вода или влага;

2) суви сливи „Меркантил“, што служат за индустриското производство на пекмез и сл., за кои е пропишана ознака „М“. Овие сливи исто така мораат да ги исполнуваат општите услови на квалитетот од овој правилник.

Член 5

Суви сливи можат да се извезуваат само етивиран, и се пакуваат во дрвени сандаци JUS D. Fl. 034 од 12,5 кг нето тежина, а можат да се пакуваат и во сандаци од 5 кг и во лимени кутии од 4 до 5

кг нето тежина. По исклучок, се дозволува пакување на „Меркантил“ во големи дрвени сандаци JUS D.FI. 034 и во јутени вреќи JUS F.G4. 020, ред. број 11. Бруто тежината на вреќите во кои се извезува „Меркантил“, мора да биде егализирана — предначена.

Сандаците во кои се извезуваат суви сливи мораат да бидат чисти, бели и рендосани, а по полнењето добро заковани и врзани од страна со метални обручи, и мораат да содржат полна означена нето тежина.

Се толерира најмногу 1% разлика во нето тежината на сливи пакувани во сандаци.

Сандаците со суви сливи што се пуштаат во промет, покрај ознаката на квалитетот мораат да носат и ознака на извозникот.

Член 6

На дрвената амбалажа, во која се извезуваат суви сливи чиј квалитет се определува според овој правилник, на челните страни од амбалажата се ставаат следните ознаки:

- 1) име на извозникот;
- 2) ознака на квалитетот (на пример: „70“, „80“, „90“ или „60/70“, „70/80“ итд.);
- 3) нето тежина.

Покрај горните ознаки, на амбалажата секогаш мора да биде втиснат со неизбрислива боја или со огнен жиг натпис: „Југославија“, и тоа со латиница. Должината на натписот „Југославија“ мора да изнесува 10 см, а височината на буквите 18 мм.

Наведените ознаки мораат да се ставаат и на вреќите во кои се извезува „Меркантил“.

Член 7

Сувите сливи се товарат во обични вагони од серијата „Г“ со ознака „РИБ“.

Сувите сливи можат да се транспортираат и со брод.

За време на транспорт на суви сливи вентилационите отвори на транспортното средство мораат да бидат отворени.

Член 8

Со влегување во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите од Правилникот за квалитетот и за начинот на пакувањето и означувањето на сливите, грозјето, јаболките и оревите наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 48/55 и 10/56) што се однесуваат на сувите сливи.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 392770

6 ноември 1957 година

Белград

Сојуз на селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ

Претседател

на Управниот одбор,
Иван Буковиќ, с. р.

Сојузна надворешно-трговска комора

Претседател

на Управниот одбор,
Руди Колак, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници (Пречистен текст), објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

Во членот 191 став 1 по точката 1 треба да се стави изоставената точка 2, која гласи: „2) со правосилна судска осуда на казна затвор во траење подолго од 6 месеци или на друга потешка казна,“.

Точките 2, 3 и 4 стануваат точки 3, 4 и 5.

Од Сојузната народна скупштина, 21 декември 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 50/57, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

Во точката 3 став 2 пред бројот „5“ се става број „4,“.

Во точката 4 став 1 во цитираниот текст на редниот број 7 во одредбата под в) место зборот: „говедска“ се става зборот: „горна“.

Од Комитетот за надворешна трговија, 7 декември 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Упатството за ревизија и препишување на општите избирачки списоци, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА НА УПАТСТВОТО ЗА РЕВИЗИЈА И ПРЕПИШУВАЊЕ НА ОПШТИТЕ ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ

Во точката 13 став 1 во 9 и 10 ред озгора наместо зборовите: „еден примерок од така потврдениот список ќе му“ треба да стои: „потврдениот избирачки список ќе му го“, а на крајот од оваа реченица да се бришат запирката и зборовите: „а вториот примерок ќе го задржи за себеси“.

Од Секретаријатот за законодавство и организација на Сојузниот извршен совет, 19 декември 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за одвивачи крстести, за крстести зарези за виоци, за навои за виоци за лим и виоци за лим, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/57, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОДВИВАЧИ КРСТЕСТИ, ЗА КРСТЕСТИ ЗАРЕЗИ ЗА ВИОЦИ, ЗА НАВОИ ЗА ВИОЦИ ЗА ЛИМ И ЗА ВИОЦИ ЗА ЛИМ

Во точката 1 кај југословенскиот стандард „Одвивачи крстести“ наместо: JUS K. G3. 250“ треба да се стави: „JUS K. G5.250“.

Од Сојузната комисија за стандардизација, 17 декември 1957 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Решението за југословенските стандарди за физикални и технички мерења за камен и негови методи на испитување, за бетон и за употреба на ложичната згура, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/57, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

И С П Р А В К А

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФИЗИКАЛНИ И ТЕХНИЧКИ МЕРЕЊА ЗА КАМЕН И НЕГОВИ МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ, ЗА БЕТОН И ЗА УПОТРЕБА НА ЛОЖИШНАТА ЗГУРА

1. Во точката 1 од решението по југословенскиот стандард: „Земање мостри на агрегати, камен и згура за потребите на градбите, патиштата, железниците и за приготвување на бетон — JUS B.B.0.001“ се става изоставениот југословенски стандард: „Камен за калдрма. Форма и димензии — JUS B.B.3.010“.

2. Во точката 1 кај југословенскиот стандард: „Испитување постојаноста на природниот камен на мраз“ место „JUS B. B.8.011“ треба да се стави: „JUS B.B.8.001“.

Од Сојузната комисија за стандардизација, 17 декември 1957 година, Белград.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 48 став 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

I. Во Сојузната изборна комисија се именуваат:

1. за претседател Михајло Ѓорѓевиќ, судија на Сојузниот врховен суд;

за заменик претседател Димче Јаноски, судија на Сојузниот врховен суд;

2. за секретар др Дражен Сесардиќ, судија на Сојузниот врховен суд;

за заменик секретар Душан Симиќ, судија на Врховниот суд на НР Србија;

3. за член Марјан Вивода, член на секретаријатот на Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија;

за заменик Ѓорѓе Андрејевиќ-Кун, академски сликар, претседател на Сојузот на ликовните уметници на Југославија;

4. за член Велибор Глигориќ, книжевник и професор на Универзитетот во Белград;

за заменик Алија Вејзагиќ, член на претседателството на Централниот комитет на Народната младина на Југославија;

5. за член др Михајло Вучковиќ, професор на Универзитетот во Белград;

за заменик Дејан Лаичевиќ, заменик главен уредник на „Танјуг“;

6. за член Неда Божиновиќ, секретар на Централниот одбор на Сојузот на борците на Југославија;

за заменик Иван Степанек, член на претседателството на Централното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија;

7. за член др Никола Стјепановиќ, професор на Универзитетот во Белград;

за заменик Ѓрвослав Васиљевиќ, адвокат, претседател на Сојузот на адвокатските комори на Југославија.

II. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Б. бр. 2943

21 декември 1957 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОБРАСЦИТЕ

ЗА ВРШЕЊЕ ОДДЕЛНИ ДЕЈСТВИЈА СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА ПРАВАТА И ДОЛЖНОСТИТЕ, ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКОТ НА СОЈУЗНИТЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ

што се составен дел од Наредбата за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, стр. 1191) објавени се и можат да се добијат преку Комерцијалното одделение на „Службен лист на ФНРЈ“, Краљевика Марка бр. 9.

Цена 250 динари

СОДРЖИНА:

	Страна
665. Указ за прогласување на Сојузниот општествен план за 1958 година — — —	1121
Сојузен општествен план за 1958 година — — —	1121
666. Указ за прогласување на <u>Буџетот на Федеративна Народна Република Југославија</u> (Сојузниот буџет) за 1958 година — — —	1143
Буџет на Федеративна Народна Република Југославија (Сојузен буџет) за 1958 година — — —	1143
667. Указ за прогласување на Законот за средствата на стопанските организации <u>Закон за средствата на стопанските организации</u> — — —	1146
668. Указ за прогласување на Законот за Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ — — —	1157
Закон за Фондот за унапредување на ликовната уметност „Моша Пијаде“ — — —	1158
669. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Законот за придонесот за станбената изградба — — —	1158
Закон за измени и дополненија на Законот за придонесот за станбената изградба — — —	1158
670. Одлука за нормите на придонесот за социјално осигурување — — —	1159
671. Одлука за интересните норми на средствата на стопанските организации, на средствата вложени кај банката и на краткорочните кредити — — —	1159
672. Одлука за отстапување на придонесот од доходот и земјарината на стопанските организации од определени дејности — — —	1160
673. Одлука за ограничување користењето на средствата на амортизацијата и за пониските норми на амортизацијата за стопанските организации од определени дејности — — —	1161
674. Одлука за овластување Сојузниот извршен совет за донесување определени привремени прописи во областа на стопанството — — —	1162
675. Одлука за распуштање на Сојузната народна скупштина — — —	1163
676. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за извршување на Законот за придонесот за станбената изградба — — —	1163

	Страна		Страна
677. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за фондовите за кадрови во стопанството — — — — —	1164	опремата за извоз и за испраќање на опремата во констигнационите складови во странство — — — — —	1187
678. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за данокот на промет — — — — —	1164	696. Наредба за надоместок на штетата причинета на имотот и приходите на други лица од страна на стопански организации во 1957 година — — — — —	1187
679. Уредба за измени и дополненија на Тарифата за данокот на промет — — — — —	1164	697. Наредба за определување на подрачјата на кои оддели претпријатија за обработка на тутун ќе го контрахираат тутунот — — — — —	1187
680. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани — — — — —	1165	698. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за продажните цени на житата и на производите од жита — — — — —	1188
681. Уредба за поставањето и работата на емисионите радиостаници — — — — —	1165	699. Наредба за регулирање извозот на определени производи — — — — —	1188
682. Одлука за распишување избори за народни пратеници за Сојузниот собор и за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина — — — — —	1166	700. Упатство за измена на Упатството за примена на Уредбата за измени и дополненија на Таксената тарифа на Законот за таксите — — — — —	1189
683. Одлука за утврдување бројот на народните пратеници што за Сојузниот собор и за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина ќе се избираат на изборите што ќе се одржат на 23 и 26 март 1958 година — — — — —	1167	701. Упатство за измени и дополненија на Упатството за утврдување на основицата за наплата на надоместокот (регресот) при купувањето на резервни делови за селскостопански машини, справи и уреди — — — — —	1191
684. Одлука за утврдување на подрачјата на изборните околии за изборите на народни пратеници за Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина што ќе се одржат на 26 март 1958 година — — — — —	1168	702. Правилник за измени на Правилникот за изведувањето на градежни објекти и работи во сопствена режија — — — — —	1191
685. Одлука за поделба на територијата на Федеративна Народна Република Југославија на изборни околии за избирање народни пратеници што граѓаните непосредно ги избираат за Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина на изборите што ќе се одржат на 23 март 1958 година — — — — —	1174	703. Наредба за обрасците за вршење одделни дејствија според Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници — — — — —	1191
686. Одлука за нормите на придонесот за кадрови во стопанството за 1958 година — — — — —	1182	704. Упатство за дополнение на Упатството за ревизија и препишување на општите избирачки списоци — — — — —	1191
687. Одлука за употреба на средствата од придонесот за станбена изградба што го плаќаат воените лица и граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија — — — — —	1182	705. Упатство за доставување обвинките со гласачките ливчиња на избирачите што се наоѓаат на отслужување на воениот срок или на воена вежба — — — — —	1191
688. Одлука за исправка на вредноста на основните средства на стопанските организации — — — — —	1183	706. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за регулирање на работните односи со лицата што вршат поштенска, телеграфска и телефонска служба врз основа на договор — — — — —	1192
689. Одлука за дополнение на Одлуката за начинот за користење на средствата на амортизационите фондови — — — — —	1183	707. Упатство за измена на Упатството за работите за кои можат во поморско-управната служба да се назначуваат приправници за звањата на управни службеници и за стручната спрема што е потребна за звањата на управните службеници во поморско-правната служба — — — — —	1193
690. Одлука за измена и дополнение на Одлуката за работењето на општите земјоделски задруги со задругарите по отворена сметка — — — — —	1184	708. Правилник за квалитетот и за начинот на пакување и означување на сувите сливи наменети за извоз — — — — —	1193
691. Одлука за распределба на вкупниот приход на електростопанските претпријатија за 1957 година — — — — —	1184	Исправка на Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници (Пречистен текст) — — — — —	1194
692. Одлука за исплата на аконтација на бившите сопственици на национализирани стопанските претпријатија — — — — —	1184	Исправка на Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — — — — —	1194
693. Упатство за извршување на одделни одредби од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници — — — — —	1185	Исправка на Упатството за ревизија и препишување на општите избирачки списоци — — — — —	1194
694. Наредба за максималната норма на интересот на кредитите за откуп за пченка со подоцнежен срок за испорака — — — — —	1187	Исправка на Решението за југословенските стандарди за одвивачи крстести, за крстести зарези за виоци, за навои за виоци за лим и за виоци за лим — — — — —	1194
695. Наредба за дополнение на Наредбата за максималната норма на интересот на краткорочните кредити за лагерирање на		Исправка на решението за југословенските стандарди за физикални и технички мерења за камен и негови методи на испитување, за бетон и за употреба на ложичната згура — — — — —	1195